

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 23 год. LXVII | 24 февруари 2011, четврток | Цената на овој број е 220 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
563. Закон за постапување со бесправно изградени објекти.....	2	574. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на ЛПВ Лисиче-Велес.....	65
564. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта.....	15	575. Програма за финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година.....	66
565. Закон за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем....	16	576. Решение за разрешување од должноста в.д. директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	69
566. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота.....	18	577. Решение за именување директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	69
567. Закон за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем.....	19	578. Правилник за формата и содржината на образецот на извештаите за финансиските активности и за состојбата и изворите на средствата.....	69
568. Закон за изменување и дополнување на Законот за внатрешна пловидба.....	20	579. Правилник за видовите и количините на семе и саден материјал на одделни видови наменети за лична употреба на производителите чиј упис е незадолжителен во регистрите на снабдувачи на семенски и саден материјал....	76
569. Закон за изменување и дополнување на Законот за жичари и ски - лифтови	23	580. Исправка на Списокот на кандидати кои ги исполнуваат условите по огласот објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 19 од 16 февруари 2011 година	76
570. Закон за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија.....	25	Огласен дел	1-36
571. Закон за прогласување на пештерата „Слатински извор“ за споменик на природата.....	33		
572. Национална програма за железничка инфраструктура 2011 – 2013.....	35		
573. Автентично толкување на членот 146 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10 и 145/10).....	65		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
563.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАПУ-
ВАЊЕ СО БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ

Се прогласува Законот за постапување со бесправно изградени објекти,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07-1004/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО БЕСПРАВНО
ИЗГРАДЕНИ ОБЈЕКТИ**І. ОПШТИ ОДРЕДБИ****1. Предмет на законот****Член 1**

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за евидентирање, утврдување на правен статус и санкционирање на бесправно изградените објекти.

Член 2

(1) Под бесправно изградени објекти, во смисла на овој закон, се подразбираат објекти од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, објекти од локално значење согласно со Законот за градење и објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита кои се изградени без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење, како и делови (доградби и надградби) на објектите од значење за Републиката и од локално значење и на објектите на здравствените установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, кои се изградени без одобрение за градење или спротивно на одобрението за градење, во и надвор од плански опфат (во натамошниот текст: бесправни објекти).

(2) Предмет на овој закон се бесправните објекти од ставот (1) на овој член на кои до денот на влегувањето во сила на овој закон се изведени градежните и инсталатерските работи во целост и истите претставуваат градежна и функционална целина.

2. Утврдување на правен статус
на бесправен објект**Член 3**

Под утврдување на правен статус на бесправен објект се подразбира запишување на бесправниот објект во јавната книга за запишување на правата на недвижности и вклопување на истиот во урбанистичко-планската документација, на начин и во постапка определени со овој закон.

3. Надлежни органи**Член 4**

(1) Постапката за утврдување на правен статус на бесправен објект ја спроведуваат органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот и единиците на локалната самоуправа.

(2) Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ја спроведува постапката за утврдување на правен статус на објекти од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, на објекти на здравствените установи за терцијална здравствена заштита и за електронските комуникациски мрежи и средства, а единиците на локалната самоуправа за објектите од локално значење согласно со Законот за градење и за објектите на здравствените установи за примарна и секундарна здравствена заштита.

ІІ. ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВЕН
СТАТУС НА БЕСПРАВЕН ОБЈЕКТ**1. Барање за утврдување на правен статус****Член 5**

(1) За утврдување на правен статус на бесправен објект се поднесува барање за утврдување на правен статус на бесправен објект од страна на имателот на бесправен објект до единицата на локалната самоуправа на чие подрачје е изграден бесправниот објект, односно органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(2) Рокот за поднесување на барање за утврдување на правен статус изнесува шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(3) Формата и содржината на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

2. Содржина на барањето за утврдување на правен
статус на бесправни објекти**Член 6**

(1) Подносител на барање за утврдување на правен статус може да биде физичко лице - државјанин на Република Македонија, правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија и институции кои се иматели на бесправните објекти. Странски правни и физички лица можат да бидат бараатели, доколку ги исполнуваат условите за стекнување на право на сопственост утврдени со Законот за сопственост и други стварни права.

(2) Барателот е должен со барањето за утврдување на правен статус на бесправни објекти од значење за Републиката, објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита и објекти од локално значење освен електронски комуникациски мрежи и средства и линиски инфраструктурни објекти да достави:

- уверение за државјанство или копија од лична карта за домашно физичко лице, односно дозвола за постојан престој за странско физичко лице, а за домашно и странско правно лице, извод од Централниот регистар на Република Македонија, односно од соодветната институција во државата во која странското правно лице има седиште,

- доказ за приклучок на комунална инфраструктура и/или сметки за јавни услуги (струја, вода итн.), а доколку бесправниот објект нема инфраструктурни приклучоци, изјава заверена на нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон и

- геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект.

(3) Доколку бесправниот објект е изграден на земјиште кое не е сопственост на барателот или на Република Македонија, односно земјиштето е сопственост на друго физичко или правно лице, барателот покрај доказите од ставот (2) на овој член е должен да достави и договор за долготраен закуп на земјиштето склучен со сопственикот на земјиштето.

(4) Доколку бесправниот објект е изграден на земјиште пренесено од поранешен сопственик врз основа на договор за купопродажба, на кое како корисник е евидентиран поранешниот сопственик, а барателот го користи земјиштето повеќе од 20 години од денот на склучувањето на договорот, барателот е должен покрај доказите од ставот (2) на овој член да достави и договор за купопродажба на земјиштето и изјава заверена на нотар, дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека барателот или лицето чиј наследник е барателот го имаат купено земјиштето од поранешниот сопственик.

(5) Доколку бесправниот објект е изграден на земјиште со незапишани права, надлежниот орган по службена должност доставува барање до Агенцијата за катастар на недвижности за спроведување на соодветна постапка за запишување на правата врз предметното земјиште, согласно со Законот за катастар на недвижности, која постапка Агенцијата за катастар на недвижности ја спроведува по службена должност.

(6) Доколку е поднесено барање за утврдување на правен статус на бесправен објект кој е изграден на земјиште со нерасчистени имотни односи, поради тоа што не е спроведена оставинска постапка, барателот е должен покрај доказите од ставот (2) на овој член да достави и известување од нотарот повереник на оставинскиот суд дека се води оставинска постапка за предметното земјиште.

(7) Доколку е поднесено барање за утврдување на правен статус за станбени згради за колективно домување, потребно е барањето да е поднесено од заедницата на станари или да е потпишано од повеќе од половината иматели на стан во зградата при што покрај доказите од ставот (2) на овој член се доставува и список на станари, договори за купопродажба на становите во зградата, како и уверение за државјанство или копија од лична карта од сите иматели на стан во зградата.

3. Содржина на барањето за утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

Член 7

За утврдување на правен статус на бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти, барателот е должен со барањето за утврдување на правен статус да достави:

- извод од Централниот регистар на Република Македонија,

- доказ за извршени градежни работи или потврда од барателот дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон,

- геодетски елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект и

- имотен лист или потврда за решени имотноправни односи за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект, издадена од органот на државната управа надлежен за имотноправните работи.

4. Содржина на барањето за утврдување на правен статус на бесправно изградени/поставени електронски комуникациски мрежи и средства

Член 8

(1) Барање за утврдување на правен статус на бесправно изградени/поставени електронски комуникациски мрежи и средства може да поднесе само правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија со приоритетна дејност - телекомуникациски услуги.

(2) За утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно изградени на земјиште, барателот е должен со барањето за утврдување на правен статус да достави:

- извод од Централниот регистар на Република Македонија,

- изјава заверена кај нотар дадена под кривична и материјална одговорност со која барателот ќе потврди дека бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон и

- геодетски елаборат за утврдување на фактичка состојба на бесправен објект со имотен лист за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект.

(3) За утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно поставени на објекти, барателот е должен со барањето за утврдување на правен статус да достави:

- извод од Централниот регистар на Република Македонија,

- согласност од 51% од станарите или од заедницата на сопственици на станови, ако електронските комуникациски мрежи и средства се поставени на колективен објект, односно од сопственикот ако се поставени на индивидуален објект и

- акт за употреба или имотен лист за објектот на кој се поставени електронските комуникациски мрежи и средства.

(4) По прием на барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена должност доставува барање за мислење до Агенцијата за електронски комуникации.

5. Увид на самото место

Член 9

(1) По приемот на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, комисија формирана од министерот кој раководи со органот надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот односно градоначалникот на единицата на локалната самоуправа, ја утврдува фактичката состојба на самото место и составува записник за извршен увид на самото место со технички податоци за бесправниот објект и фотографии од истиот.

(2) Комисијата од ставот (1) на овој член се состои од лица кои се вработени во општинската, односно државната администрација и истата е составена од три члена од кои најмалку еден со завршено високо образование градежен инженер.

(3) Формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

6. Прекин на постапката

Член 10

(1) Доколку со барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект не е доставен некој од наведените докази или земјиштето на кое е изграден бесправниот објект е со незапишани права, надлежниот орган во рок од десет работни дена од денот на приемот на барањето донесува заклучок за прекин на постапката и доставува известување до барателот за дополнување на барањето односно доставува барање до Агенцијата за катастар на недвижности за спроведување на соодветна постапка за запишување на правата врз предметното земјиште согласно со Законот за катастар на недвижности, која постапка Агенцијата за катастар на недвижности ја спроведува по службена должност.

(2) Доколку со барањето за утврдување на правен статус е доставено и известување од нотарот повереник на оставинскиот суд дека се води оставинска постапка за земјиштето на кое е изграден бесправниот објект, надлежниот орган во рок од десет работни дена од приемот на барањето донесува заклучок за прекин на постапката.

(3) Во случај на поднесени повеќе спротивставени барања за утврдување на правен статус на еден бесправен објект, од страна на повеќе баратели, надлежниот орган во рок од десет работни дена од приемот на барањето донесува заклучок за прекин на постапката, а ги упатува барателите на парничната постапка пред надлежен суд.

(4) Во случај кога е поднесено барање за утврдување на правен статус на електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно поставени на објект кој нема акт за употреба и не е запишан во имотен лист, а за истиот е поднесено барање за утврдување на правен статус, надлежниот орган во рок од десет работни дена од приемот на барањето донесува заклучок за прекин на постапката.

(5) Барањето може да се дополни и по истекот на рокот од членот 5 став (2) на овој закон.

(6) Во случајот од ставот (1) на овој член постапката за утврдување на правен статус на бесправен објект ќе продолжи по дополнување на барањето односно по спроведување на постапката за запишување на правата врз предметното земјиште, во случајот од ставот (2) на овој член по доставување на правосилно оставинско решение, во случајот од ставот (3) на овој член по доставување на правосилна судска пресуда, а во случајот од ставот (4) на овој член по донесување правосилно решение во постапката за утврдување на правен статус на објектот на кој се поставени електронските комуникациски мрежи и средства.

7. Урбанистичка согласност

Член 11

(1) Единицата на локалната самоуправа, односно органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот во рок од шест месеци од приемот на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект односно од денот на продолжување на постапката доколку истата била

прекината, утврдува дали се исполнети условите за вклопување на бесправниот објект во урбанистичко-планската документација и издава урбанистичка согласност или донесува решение со кое се одбива барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект. Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот издава урбанистичка согласност по претходно мислење од единицата на локалната самоуправа на чие подрачје е изграден бесправниот објект.

(2) Формата и содржината на урбанистичката согласност и решението за одбивање на барањето за утврдување на правен статус од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

8. Услови за издавање на урбанистичка согласност за бесправни објекти

Член 12

Урбанистичка согласност за бесправни објекти од значење за Републиката, објекти на здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита и објекти од локално значење освен електронски комуникациски мрежи и средства и линиски инфраструктурни објекти се издава доколку се исполнети следниве услови:

- барањето за утврдување на правен статус е поднесено во рокот од членот 5 став (2) на овој закон,
- изготвен е записник за извршен увид на самото место согласно со членот 9 на овој закон,

- бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон и истиот претставува градежна и функционална целина,

- бесправниот објект е изграден на земјиште на кое барателот има право на сопственост или право на користење или на земјиште сопственост на Република Македонија или на земјиште за кое барателот има склучено договор за долготраен закуп со сопственикот на земјиштето или на земјиште пренесено од поранешен сопственик врз основа на договор за купопродажба на кое како корисник е евидентиран поранешниот сопственик,

- бесправниот објект ги исполнува стандардите за геомеханика доколку истиот се наоѓа во потенцијално нестабилна зона за која е донесена одлука согласно со членот 25 од овој закон,

- има согласност од надлежен орган, доколку бесправниот објект се наоѓа во подрачјата и зоните наведени во член 18 од овој закон и

- бесправниот објект може да се вклопи во урбанистичко-планската документација во согласност со стандардите од членот 19 на овој закон.

9. Услови за издавање на урбанистичка согласност за бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти

Член 13

Урбанистичка согласност за бесправни објекти кои се линиски инфраструктурни објекти, се издава доколку се исполнети следниве услови:

- барањето за утврдување на правен статус е поднесено во рокот од членот 5 став (2) на овој закон,
- изготвен е записник за извршен увид на самото место согласно со членот 9 на овој закон,

- бесправниот објект е изграден пред влегувањето во сила на овој закон,

- бесправниот објект е изграден на земјиште сопственост на Република Македонија или на земјиште за кое е издадена потврда за решени имотнотправни односи од страна на органот на државната управа надлежен за имотнотправните работи и

- бесправниот објект може да се вклопи во урбанистичко-планската документација во согласност со стандардите од членот 19 на овој закон.

10. Услови за издавање на урбанистичка согласност за бесправно изградени/поставени електронски комуникациски мрежи и средства

Член 14

(1) Урбанистичка согласност за електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно изградени на земјиште, се издава доколку се исполнети следниве услови:

- барањето за утврдување на правен статус е поднесено во рокот од член 5 став (2) на овој закон,

- изготвен е записник за извршен увид на самото место согласно со членот 9 на овој закон,

- електронските комуникациски мрежи и средства се изградени пред влегувањето во сила на овој закон и претставуваат градежна и функционална целина,

- електронските комуникациски мрежи и средства се изградени на земјиште на кое барателот има право на сопственост или право на користење или на земјиште сопственост на Република Македонија или на земјиште за кое барателот има склучено договор за долгометраен закуп со сопственикот на земјиштето,

- електронските комуникациски мрежи и средства ги исполнуваат стандардите за статика, а доколку се наоѓаат во потенцијално нестабилна зона за која е донесена одлука согласно со членот 25 од овој закон и стандардите за геомеханика,

- има позитивно мислење од Агенцијата за електронски комуникации,

- има согласност од надлежен орган, доколку електронските комуникациски мрежи и средства се наоѓаат во подрачјата и зоните наведени во членот 18 од овој закон и

- електронските комуникациски мрежи и средства можат да се вклопат во урбанистичко-планската документација во согласност со стандардите од членот 19 на овој закон.

(2) Урбанистичка согласност за електронски комуникациски мрежи и средства кои се бесправно поставени на објекти се издава доколку се исполнети следниве услови:

- барањето за утврдување на правен статус е поднесено во рокот од член 5 став (2) на овој закон,

- изготвен е записник за извршен увид на самото место согласно со членот 9 на овој закон,

- електронските комуникациски мрежи и средства се поставени пред влегувањето во сила на овој закон и истите претставуваат градежна и функционална целина,

- има согласност од 51% од станарите или од заедницата на сопственици на станови, ако електронските комуникациски мрежи и средства се поставени на колективен објект, односно од сопственикот ако се поставени на индивидуален објект,

- објектот на кој се поставени електронските комуникациски мрежи и средства има акт за употреба или е запишан во имотен лист или е донесено правосилно решение за утврдување на правен статус на објектот на кој се поставени,

- електронските комуникациски мрежи и средства ги исполнуваат стандардите за статика, а доколку се наоѓаат во потенцијално нестабилна зона за која е донесена одлука согласно со членот 25 од овој закон и стандардите за геомеханика,

- има позитивно мислење од Агенцијата за електронски комуникации,

- има согласност од надлежен орган, доколку електронските комуникациски мрежи и средства се наоѓаат во подрачјата и зоните наведени во членот 18 од овој закон и

- електронските комуникациски мрежи и средства можат да се вклопат во урбанистичко-планската документација во согласност со стандардите од членот 19 на овој закон.

Член 15

(1) Доколку единицата на локалната самоуправа во рокот определен во членот 11 став (1) на овој закон не издаде урбанистичка согласност, односно не донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот има право да поднесе жалба до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(2) Одлучувајќи по жалбата од ставот (1) на овој член органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, на единицата на локалната самоуправа ќе ѝ определи рок не подолг од 30 дена за издавање на урбанистичка согласност, односно за донесување на решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект.

(3) Доколку единицата на локалната самоуправа не издаде урбанистичка согласност, односно не донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од ставот (2) на овој член, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ќе ги побара списите од предметот и ќе издаде урбанистичка согласност, односно ќе донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект.

(4) Против решението од ставот (3) на овој член може да се поведе управен спор.

Член 16

Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот е должен веднаш по издавањето на урбанистичка согласност примерок од истата да достави до единицата на локалната самоуправа на чие подрачје се наоѓа бесправниот објект.

11. Исполнување на стандарди

Член 17

(1) Бесправните електронски комуникациски мрежи и средства треба да ги исполнуваат стандардите за статика.

(2) Сите видови бесправни објекти освен линиски инфраструктурни објекти кои се наоѓаат во потенцијално нестабилна зона за која од страна на советот на единицата на локалната самоуправа е донесена одлука согласно со членот 25 од овој закон, треба да ги исполнуваат стандардите за геомеханика.

(3) За исполнувањето на стандардите од ставовите (1) и (2) на овој член барателот треба да достави основен проект - фаза статика.

12. Согласност за утврдување на правен статус

Член 18

(1) Доколку бесправниот објект е изграден во подрачје на национален парк, парк шума, природен парк, споменик на природата во заштитени или евидентирани простори на строги и специјални резервати и заштитни предели (пејзажи), во заштитни зони на крајбрежјата на природните и вештачките езера и речните корита, како и во прва и втора зона на санитарно заштитени извори на вода за пиење, надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена должност прибавува согласност од Министерството за животна средина и просторно планирање.

(2) Доколку бесправниот објект е изграден во подрачје на археолошки локалитети заштитени со закон, како и во подрачје прогласено за споменичка целина надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена должност прибавува согласност од Управата за заштита на културното наследство.

(3) Доколку бесправниот објект е изграден во подрачје во кое се врши или е планирана експлоатација на минерални сировини, надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена должност прибавува согласност од Министерството за економија.

(4) Доколку бесправниот објект е изграден во заштитни зони на аеродроми, надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена должност прибавува согласност од Агенцијата за цивилно воздухопловство.

(5) Доколку бесправниот објект е изграден во зони на гранични премини во радиус од 100 метри од граничната линија, надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена должност прибавува согласност од Министерството за внатрешни работи и од Министерството за одбрана.

(6) Доколку бесправниот објект е изграден во подрачје на кое со урбанистичките планови е предвидена изградба на инфраструктурни објекти и водови како и други објекти од јавен интерес утврдени со закон, надлежниот орган од членот 4 на овој закон, по службена должност прибавува согласност од органот во чија надлежност е изградбата на инфраструктурните објекти и водови.

13. Стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планската документација

Член 19

Министерот кој раководи со органот надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ги пропишува стандардите за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко-планската документација.

14. Надоместок за утврдување на правен статус

Член 20

(1) По издавањето на урбанистичка согласност, единицата на локалната самоуправа во рок од пет работни дена изготвува пресметка за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект и истата му ја доставува на барателот. За објектите за кои е издадена урбанистичка согласност од страна на органот надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, пресметка се изготвува во рок од пет дена од денот на прием на урбанистичката согласност во единицата на локална самоуправа.

(2) Висината на надоместокот за утврдување на правен статус за објектите со намена домување во станбени куќи согласно со правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и за електронските комуникациски мрежи и средства изнесува 61,00 денар по м2 од изградената површина на бесправниот објект, која е утврдена со геодетскиот елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект.

(3) Висината на надоместокот за утврдување правен статус на бесправните објектите од локално значење освен за објектите од ставот (2) на овој член и висината на надоместокот за утврдување правен статус на бесправните објекти на приватните и мешовитите здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита, е еднаква на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште кој се пресметува во постапката за добивање на одобрение за градење за овој вид на објекти, која е утврдена од единиците на локалната самоуправа до денот на влегувањето во сила на овој закон, при што предвид се зема изградената површина на бесправниот објект, утврдена со геодетскиот елаборат за утврдување на фактичката состојба на бесправен објект.

(4) Надоместокот за утврдување на правен статус на станбени згради за колективно домување го плаќаат имателите на станови во станбената зграда.

(5) За објектите од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, за објектите на јавните здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита како и за линиските инфраструктурни објекти согласно со Законот за градење не се пресметува и не се плаќа надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект.

(6) Надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот може да го плати во рок од десет работни дена од денот на приемот на пресметката или одложено на дванаесет месечни рати. Доколку надоместокот се плаќа одложено, барателот е должен со единицата на локалната самоуправа да склучи договор за одложено плаќање на надоместокот за утврдување на правен статус.

(7) Единиците на локалната самоуправа се должни средствата собрани од надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект да го користат наменски и тоа за донесување на урбанистичка планска документација со која се врши вклопување на бесправните објекти во урбанистичко-планската документација и за инфраструктурно уредување на просторот во кој се наоѓаат истите и се должни да доставуваат годишен извештај за користењето на овие средства до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(8) Барателите од членот 6 на овој закон, кои се корисници на социјална помош не плаќаат надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект.

(9) Доколку единицата на локалната самоуправа во рокот од ставот (1) на овој член не изготви пресметка за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот има право да поднесе жалба до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(10) Одлучувајќи по жалбата од ставот (9) на овој член органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот на единицата на локалната самоуправа ќе ѝ определи рок не подолг од десет дена за изготвување на пресметка за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект.

(11) Доколку единицата на локалната самоуправа не изготви пресметка за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од ставот (9) на овој член, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ќе ја изготви пресметката.

III. Решение за утврдување на правен статус

Член 21

(1) Со решение за утврдување на правен статус на бесправен објект се потврдува дека бесправниот објект ги исполнува условите за вклопување во урбанистичко планската документација и запишување во јавните книги за запишување на правата на недвижности.

(2) За објекти од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, за објекти на здравствените установи за терцијална здравствена заштита и за електронските комуникациски мрежи и средства, решението го донесува министерот кој раководи со органот надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, а за објектите од локално значење согласно Законот за градење и за објектите на здравствените установи за примарна и секундарна здравствена заштита градоначалникот на единицата на локалната самоуправа.

(3) За објектите од локално значење согласно со Законот за градење, за објектите на приватните и мешовитите здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита и за електронските комуникациски мрежи и средства, надлежниот орган од ставот (2) на овој член е должен да донесе решение за утврдување на правен статус во рок од пет работни дена од денот на доставување на доказ за платен надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект или договор за одложено плаќање на овој надоместок, или потврда дека барателот е корисник на социјална помош, а за објектите од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон, за линиските инфраструктурни објекти согласно Законот за градење и за објектите на јавните здравствени установи за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита во рок од пет работни дена од денот на издавањето на урбанистичка согласност.

(4) Доколку единицата на локалната самоуправа во рокот определен во ставот (3) на овој член не донесе решение за утврдување на правен статус на бесправен објект, барателот има право да поднесе жалба до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(5) Одлучувајќи по жалбата од ставот (4) на овој член органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот на единицата на локалната самоуправа ќе ја определи рок не подолг од десет дена за донесување на решение за утврдување на правен статус на бесправен објект.

(6) Доколку единицата на локалната самоуправа не донесе решение за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од ставот (5) на овој член, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот ќе ги побара списите од предметот и ќе донесе решение.

(7) Против решението од ставот (6) на овој член може да се поведе управен спор.

(8) Решението за утврдување на правен статус на бесправен објект против кое не е изјавена жалба, или пак жалбата е искористена, претставува правен основ за запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

(9) При запишување на правото на сопственост на објектот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите се прибележува дека објектот добил правен статус согласно со Законот за постапување со бесправни изградени објекти.

(10) Формата и содржината на решението за утврдување на правен статус на бесправен објект од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

IV. Жалбена постапка

Член 22

(1) Против решението на градоначалникот на единицата на локалната самоуправа за утврдување на правен статус на бесправен објект и за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(2) Против решението на министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, за утврдување на правен статус на бесправен објект и за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект, може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до Комисијата за решавање во управна постапка во втор степен од областа на транспортот, врските и животната средина при Владата на Република Македонија.

V. Откуп на земјиште сопственост на Република Македонија на кое е изграден бесправен објект

Член 23

(1) Имателите на бесправните објекти кои се изградени на земјиште сопственост на Република Македонија, како и на земјиште на кое барателот има право на користење, за кои е издадено решение за утврдување на правен статус, врз основа на кое бесправниот објект е запишан во јавната книга за запишување на правата на недвижностите, се должни во рок од шест месеци од денот на донесувањето на урбанистичко планската документација со која е вклопен бесправниот објект, да поднесат барање за откуп на градежното земјиште сопственост на Република Македонија, до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

(2) Доколку имателите не постапат согласно со ставот (1) од овој член, се утврдува долготраен закуп на градежното земјиште на кое е изграден објектот по службена должност, на начин и под услови утврдени со Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост.

VI. Отстранување на бесправни објекти

Член 24

(1) Бесправните објекти кои нема да ги исполнат условите за издавање на урбанистичка согласност односно за кои ќе се донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус ќе се отстранат согласно со одредбите на Законот за градење.

(2) Доколку се утврди дека по поднесувањето на барање за утврдување на правен статус се извршени доградби и надградби на бесправен објект за кој е поднесено барањето, ќе се донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус без оглед дали бесправниот објект ги исполнува условите за утврдување на правен статус на бесправен објект.

VII. Одлука за потенцијално нестабилни зони

Член 25

Доколку на подрачјето на единицата на локалната самоуправа постојат потенцијално нестабилни зони, советот на општината е должен да донесе одлука со која ќе ги утврди границите на овие зони.

VIII. Регистар за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти

Член 26

(1) Единиците на локалната самоуправа и органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот водат Регистар за поднесените барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти.

(2) Единиците на локалната самоуправа примерок од регистарот од ставот (1) на овој член доставуваат до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, во рок од 15 дена од денот на истекот на рокот за поднесување на барање за утврдување на правен статус утврден во членот 5 став (2) на овој закон.

(3) Формата и содржината на регистарот од ставот (1) на овој член, ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

IX. Надзор

Член 27

Надзор над спроведувањето на одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот.

X. Прекршочни одредби

Член 28

(1) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице и на службеното лице во единицата на локалната самоуправа, ако:

- не издаде урбанистичка согласност, односно не донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот утврден во членот 11 став (1) на овој закон,

- не изготви пресметка за плаќање на надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот од членот 20 став (1) и

- не донесе решение за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот утврден во членот 21 став (3) на овој закон.

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице и на службеното лице во органот надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот, ако:

- не издаде урбанистичка согласност, односно не донесе решение за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот утврден во член 11 став (1) на овој закон и

- не донесе решение за утврдување на правен статус на бесправен објект во рокот утврден во членот 21 став (3) на овој закон.

(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на одговорното лице во единицата на локалната самоуправа, ако единицата на локалната самоуправа не достави годишен извештај за користење на средства од надмestокот за утврдување на правен статус на бесправните објекти, до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на уредувањето на просторот и/или се утврди дека овие средства ги користи спротивно на членот 20 став (7) од овој закон.

Член 29

Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од членот 28 на овој закон е надлежниот суд.

XI. Преодни и завршни одредби

Член 30

Единиците на локалната самоуправа се должни урбанистичко-планската документација со која се врши вклопување на бесправните објекти да ја донесат во рок не подолг од пет години од денот кога решението за утврдување на правен статус станало конечно.

Член 31

Постапките за отстранување на објектите од значење за Републиката согласно со Законот за градење и друг закон и на објектите од локално значење согласно со Законот за градење, како и управните и судските (кривичните) постапки во врска со изградба на бесправни објекти со наведената намена, започнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе запрат со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 32

(1) Прописите утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

(2) Одлуката од членот 25 на овој закон единиците на локална самоуправа се должни да ја донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 33

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе важи шест години од денот на влегувањето во сила.

L I G J

PËR VEPRIM ME OBJEKTE TË NDERTUARA PA LEJE

I. DISPOZITA TË PERGJITHSHME

1. Lenda e ligjit

Neni 1

Me kete ligj rregullohen kushtet, menyra dhe procedura për evidentim, percaktim të statusit juridik dhe sanksionim të objekteve të ndertuara pa leje.

Neni 2

(1) Si objekte të ndertuara pa leje sipas ketij ligji nenkuptohen objekte me rendesi për Republikën në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligj tjetër, objekte me rendesi lokale në pajtim me Ligjin për ndertim dhe objekte të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare që janë ndertuar pa leje për ndertim ose në kundërshtim me lejen për ndertim, si dhe pjesë të objekteve me rendesi për Republikën dhe me rendesi lokale (ndertime shtese dhe mbindertime) të objekteve me rendesi për Republikën dhe me rendesi lokale dhe objekteve të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare që janë ndertuar pa leje për ndertim ose në kundërshtim me lejen për ndertim, në përfshirjen e planit dhe jashtë përfshirjes së planit (në tekstin e mëtejshëm: objekte pa leje).

(2) Lende e ketij ligji janë objektet pa leje dhe objektet nga paragrafi (1) i ketij neni, të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të ketij ligji janë kryer pune ndertimore dhe të instalimit në teresi dhe të njëjtat paraqesin teresi ndertuese dhe funksionale.

2. Percaktimi i statusit juridik të objektit pa leje

Neni 3

Me percaktim të statusit juridik të objektit pa leje, nenkuptohet regjistrimi i objektit pa leje në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive dhe inkorporimin e të njëjtit në dokumentacionin e planit urbanistik, në menyre dhe procedure të percaktuara me kete ligj.

3. Organe kompetente

Neni 4

(1) Proceduren për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje e zbatojne organi i administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësor dhe njesite e vetadministrimit lokal.

(2) Organi i administrates shtetërore kompetent për punet nga sfera e rregullimit hapësor, e zbaton proceduren për percaktimin e statusit juridik të objekteve me rendesi për Republikën në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligj tjetër, objekteve të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore terciare dhe për mjete dhe rrjete të komunikimit, ndërsa dhe për mjetet dhe rrjetet për komunikime elektronike, ndërsa njesite e vetadministrimit lokal për objekte me rendesi lokale në pajtim me Ligjin për ndertim dhe për objekte të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare dhe sekondare.

II. PROCEDURA PËR PERCAKTIMIN E STATUSIT JURIDIK TË OBJEKTIT PA LEJE

1. Kerkesa për percaktimin e statusit juridik

Neni 5

(1) Për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, paraqitet kerkese për percaktim të statusit juridik të objektit pa leje nga poseduesi i objektit pa leje te njesia e vetadministrimit lokal në territorin e së ciles është ndertuar objekti pa leje, perkatesisht organi i administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësor.

(2) Afati për paraqitjen e kerkeses për percaktim të statusit juridik është gjashtë muaj nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

(3) Formen dhe permbajtjen e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton ministri i cili udhëheq me organin e administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësor.

2. Permbajtja e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje

Neni 6

(1) Parashtruesi i kerkeses për percaktim të statusit juridik mund të jete person fizik shtetas i Republikës së Maqedonise, person juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise dhe institucione që janë posedues të objekteve pa leje. Personat e huaj juridike dhe fizike mund të jete kerkues nese i plotesojne kushtet për marrjen e të drejtës së pronësise të percaktuar me Ligjin për pronesi dhe të drejta tjera sendore.

(2) Kerkuesi detyrohet që me kerkese për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje me rendesi për Republikën, objekteve të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare dhe objekteve me rendesi lokale pervec rrjeteve dhe mjeteve elektronike të komunikimit dhe objekteve të linjave infrastrukturore, të dorezoje:

- certifikate të shtetësisë ose kopje të letërnjoftimit për person fizik të vendit perkatesisht leje për qendrim të përhershëm për person fizik të huaj, ndërsa për person juridik të vendit dhe të huaj, kopje nga Regjistrin Qendror i Republikës së Maqedonise perkatesisht nga institucioni adekuat në shtetin në të cilin e ka selinë personi juridik i huaj,

- dëshmi për lidhje në infrastrukturen komunale dhe/ose llogari për shërbime publike (rryme, ujë etj), e nese objekti pa leje nuk ka lidhje infrastrukturore, deklarate të vertetuara te noteri të dhene nën pergjegjesi penale dhe materiale me të cilin kerkuesi do të vertetoje se objekti pa leje është ndertuar para hyrjes në fuqi të ketij ligji dhe

- elaborat gjeodezik për percaktimin e gjendjen faktike të objektit të ndertuar pa leje me aktzoterim.

(3) Nese objekti pa leje është ndertuar në truall që nuk është prone e kerkuesit ose e Republikës së Maqedonise, perkatesisht trualli është prone e personit tjetër fizik ose juridik, kerkuesi pervec fakteve nga paragrafi (2) i ketij neni, detyrohet që të dorezoje edhe marreveshje për qira afatgjatë të truallit të lidhur me pronarin e truallit.

(4) Nese objekti pa leje është ndertuar në truall të bartur nga pronari i mëhershëm në baze të marreveshjes për shitblerje, në të cilin si shfrytëzues evidentohet pronari i mëhershëm, ndërsa kerkuesi e shfrytëzon token më shume se 20 vjet nga dita e lidhjes së marreveshjes, kerkuesi detyrohet që pervec fakteve nga paragrafi (2) i ketij neni, të dorezoje edhe marreveshje për shitblerje të truallit dhe deklarate të vertetuara te noteri të dhene nën pergjegjesi penale dhe materiale, me të cilin kerkuesi do të vertetoje se kerkuesi ose personi pasardhës i të cilit është kerkuesi e kanë blerë truallin nga pronari i mëhershëm.

(5) Nese objekti pa leje është ndertuar në truall me të drejta të paregjistruara, organi kompetent me detyre zyrtare dorezon kerkese në Agjenci për Kadaster të Patundshmerive për zbatimin e procedurës adekuate për regjistrimin e të drejtave mbi truallin në fjalë në perputhshmeri me Ligjin për Kadaster të Patundshmerive, procedure të cilin Agjencia për Kadaster të Patundshmerive e zbaton me detyre zyrtare.

(6) Nese parashtrohet kerkese për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje që është ndertuar në truall me marrëdhënie të pazgjidhura pronësore juridike, pasi që nuk është zbartuar procedura e trashëgimise, kerkuesi detyrohet që krahas deshmive nga paragrafi (2) i këtij neni, të parashtroje edhe njoftim nga noteri të autorizuar të gjykates së trashëgimise se udhëhiqet procedure trashëgimore e truallit të lendes.

(7) Nese parashtrohet kerkese për percaktimin e statusit juridik për ndertesa banimi për banim kolektiv, nevojitet që kerkesa të parashtrohet nga bashkësia e banuesve ose të nënshkruhet nga më shumë se gjysma e poseduesve të banesës në ndertese, me ç'rast krahas deshmive nga paragrafi (2) i këtij neni, dorezohet edhe lista e banuesve, marreveshjeve të shitblerjes të banesave në ndertese, si dhe certifikata të shtetesisë ose kopje të letërnjoftimit nga të gjithë poseduesit e banesës në ndertese.

3. Permbajtja e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje që janë objekte të linjave infrastrukturore

Neni 7

Për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje që janë objekte të linjave infrastrukturore, kerkuesi detyrohet që me kerkese për percaktimin e statusit juridik, të dorezoje:

- vertetim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonise,
- deshmë për punë të kryera ndërtimore ose vertetim nga kerkuesi se objekti pa leje është ndertuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji,
- elaborat gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje dhe
- aktzoterim ose vertetim për marrëdhënie të zgjidhura pronësore juridike për truallin në të cilën është ndertuar objekti pa leje, të leshuar nga organi i administratës shtetërore kompetent për punët pronësore juridike.

4. Permbajtja e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të mjeteve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike të ndërtuara/vendosura pa leje

Neni 8

(1) Kerkese për percaktimin e statusit juridik të mjeteve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike të ndërtuara/vendosura pa leje, mund të paraqese vetëm personi juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise me veprimtari prioritarë - shërbime të telekomunikimit.

(2) Për percaktimin e statusit juridik të rrjeteve dhe mjeteve të komunikimeve elektronike që janë ndertuar pa leje në truall, kerkuesi detyrohet që me kerkese për percaktim të statusit juridik të dorezoje:

- ekstrakt nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonise,
- deklarate të vertetuara te noteri të dhenen nën përgjegjësi materiale dhe penale me të cilën kerkuesi verteton se objekti pa leje është ndertuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji,
- elaborat gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje me aktzoterim për truallin në të cilën është ndertuar objekti pa leje.

(3) Për percaktimin e statusit juridik të rrjeteve dhe mjeteve të komunikimeve elektronike që janë vendosur pa leje në objekte, kerkuesi detyrohet që me kerkese për percaktim të statusit juridik të dorezoje:

- vertetim nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonise,

- pajtuesmeri prej 51% të banuesve ose bashkësisë së pronarëve të banesave nese mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike janë vendosur në objekt kolektiv, perkatesisht nga pronari nese janë vendosur në objekt individual dhe

- akt për përdorim ose aktzoterim për objektin në të cilin janë vendosur mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike.

(4) Pas pranimit të kerkeses për percaktimin e statusit juridik të mjeteve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike, organi kompetent nga neni 4 i këtij neni, me detyrë zyrtare dorezon kerkese për kerkim të mendimit në Agjenci të Komunikimeve Elektronike.

5. Kontrolli aty për aty

Neni 9

(1) Pas pranimit të kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, komisioni i formuar nga ministri që udhëheq me organin kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapesinor, perkatesisht kryetari i njesisë së veteadministrimit lokal, e percakton gjendjen faktike aty për aty dhe perpilon procesverbal për kontroll të realizuar aty për aty, me të dhenat teknike për objektin pa leje dhe fotografi nga i njëjti.

(2) Komisioni nga paragrafi (1) i këtij neni, perbehet nga persona që janë të punësuar në administratën komunale perkatesisht shtetërore dhe i njëjti perbehet prej tre anëtarëve nga të cilët së paku njëri me arsim të lartë të kryer inxhinier i ndërtimtarisë.

(3) Formen dhe permbajtjen e procesverbalit për kontroll të kryer aty për aty nga paragrafi (1) i këtij neni, i percakton ministri që udhëheq me organin e administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapesinor.

6. Nderprerja e procedures

Neni 10

(1) Nese me kerkese për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje nuk dorezohet ndonjë prej deshmive të theksuara ose trualli në të cilën është ndertuar objekti pa leje është me të drejta të paregjistruara, organi kompetent në afat prej 10 ditësh pune nga pranimi i kerkeses, miraton konkluzion për nderprerje të procedures dhe dorezon njoftim të kerkuesit për plotësimin e kerkeses, perkatesisht dorezon kerkese te Agjencia për Kadaster të Patundshmerive për zbatimin e procedures perkatese për regjistrimin e të drejtave mbi truallin në fjalë në përputhshmeri me Ligjin për Kadaster të Patundshmerive, procedure të cilën Agjencia për Kadaster të Patundshmerive e zbaton me detyrë zyrtare.

(2) Nese me kerkese për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje parashtrohet njoftim nga noteri i autorizuar i gjykates së trashëgimise se udhëhiqet procedure trashëgimore e truallit ku është ndertuar objekti pa leje, organi kompetent në afat prej dhjetë ditësh pune nga pranimi i kerkeses, miraton konkluzion për nderprerjen e procedures, ndërsa i udhëzon kerkuesit në procedure kontestimore në gjykatën kompetente.

(3) Në rast të parashtërimit të më shumë kerkësive kundërthenese për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, nga më tepër kerkues, organi kompetent në afat prej dhjetë ditësh pune nga pranimi i kerkeses, miraton konkluzion për nderprerjen e procedures, ndërsa i udhëzon kerkuesit në procedure kontestimore në gjykatën kompetente.

(4) Në rast të parashtërimit të kerkësive për percaktimin e statusit juridik të mjeteve dhe rrjeteve të komunikimeve elektronike të vendosura pa leje në objekt që nuk ka akt përdorimi dhe nuk është regjistruar në aktzoterim e për të njëjtin parashtrohet kerkese për percaktimin e statusit juridik, organi kompetent në afat prej dhjetë ditësh pune nga pranimi i kerkeses, miraton konkluzion për nderprerjen e procedures.

(5) Kerkesa mund të plotesohet edhe pas kalimit të afatit nga neni 5 paragrafi (2) i këtij ligji.

(6) Në rastin nga paragrafi (1) i këtij neni, procedura për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje do të vazhdoje pas plotesimit të kerkeses, perkatesisht pas pas zbatimit të procedurës për regjistrimin e të drejtave të truallit të lendes, në rastin nga paragrafi (2) i këtij neni pas dorezimit të aktvendimit të plotfuqishëm të trashëgimise, në rastin nga paragrafi (3) i këtij neni, pas pas dorezimit të aktvendimit të plotfuqishëm gjyqësor, e në rastin nga paragrafi (4) i këtij neni pas dorezimit të aktvendimit të plotfuqishëm në procedure për percaktimin e statusit juridik të objektit në të cilin janë vendosur rrjete dhe mjete të komunikimeve elektronike.

7. Pelqimi urbanistik

Neni 11

(1) Njesia e vetadministrimit lokal perkatesisht organi kompetent i administrates shteterore për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor, në afat prej gjashtë muajsh nga pranimi i kerkeses për caktim të statusit juridik të objektit pa leje perkatesisht nga dita e vazhdimit të procedurës nese e njejta eshte nderprere, konstaton nese jane plotesuar kushtet për perfshirjen e objektit pa leje në dokumentacionin e planit urbanistik dhe leshon pelqim urbanistik ose miraton aktvendim me të cilin refuzohet kerkesa për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje. Organi i administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor, leshon pelqim urbanistik pas mendimit paraprak nga njesia e vetadministrimit lokal në rajonin e së ciles eshte ndertuar objekti pa leje.

(2) Formen dhe permbajtjen e pelqimit urbanistik dhe aktvendimit për refuzimin e kerkeses për percaktimin e statusit juridik nga paragrafi (1) i këtij neni, i percakton ministri që udheheq me organin e administrates shteterore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor.

8. Kushte për leshimin e pelqimit urbanistik për objekte pa leje

Neni 12

Pelqim urbanistik për objekte pa leje me rendesi për Republikën, objekteve të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare dhe objekteve me rendesi lokale pervec rrjeteve dhe mjeteve të komunikimeve elektronike dhe objekteve të linjave infrastrukture, leshohet nese jane plotesuar kushtet si vijojne:

- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte parashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i këtij ligji,
- eshte perpiluar procesverbal për kontroll të kryer në vendngjarje sipas nenit 9 të këtij ligji,
- objekti pa leje eshte ndertuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe i njejti paraqet teresi ndertimor dhe funksional,
- objekti pa leje eshte ndertuar në truall në të cilin kerkuesi ka të drejte pronies ose të drejte perdorimi ose në truall pronesi e Republikës së Maqedonise ose truall për të cilin kerkuesi ka lidhur marreveshje për qira afatgjate me pronarin e truallit ose truall të bartur nga pronari i meparshehem në baze të marreveshjes për shitblerje, në të cilin si shfrytëzues evidentohet shfrytëzuesi i meparshem,
- objekti pa leje i ploteson standardet e gjeomekanikes, nese i njejti gjendet në zone potenciale jostabile, për të cilin eshte miratuar vendim sipas nenit 25 të këtij ligji,

- ka pajtim nga organi kompetent, nese objekti pa leje gjendet në zonat dhe rajonet e permendura në nenin 18 të këtij ligji dhe

- objekti pa leje mund të perfshihet në dokumentacionin e planit urbanistik në pajtim me standardet nga neni 19 i këtij ligji.

9. Kushte për leshimin e pelqimit urbanistik për objekte pa leje që jane objekte infrastrukture të linjave

Neni 13

Pelqim urbanistik për objekte pa leje me rendesi për Republikën që jane objekte infrastrukture të linjave, leshohet nese jane plotesuar kushtet në vijim:

- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte parashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i këtij ligji,
- eshte perpiluar procesverbal për kontroll të kryer në vendngjarje sipas nenit 9 të këtij ligji,
- objekti pa leje eshte ndertuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji,
- objekti pa leje eshte ndertuar në truall pronesi e Republikës së Maqedonise ose truall për të cilin eshte leshuar vertetim për marredhenie të zgjidhura pronesore juridike nga organi i administrates shteterore kompetent për punet pronesore juridike dhe
- objekti pa leje mund të perfshihet në dokumentacionin e planit urbanistik në pajtim me standardet nga neni 19 i këtij ligji.

10. Kushte për leshimin e pelqimit urbanistik për mjete dhe rrjete për komunikime elektronike të ndertuara/vendosura pa leje

Neni 14

(1) Pelqim urbanistik për mjete dhe rrjete për komunikime elektronike të cilat pa leje jane ndertuar në truall, leshohen nese jane plotesuar kushtet në vijim:

- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte parashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i këtij ligji,
 - eshte perpiluar procesverbal për kontroll të kryer në vendngjarje në perputhshmeri me nenin 9 të këtij ligji,
 - mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike jane ndertuar para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe paraqesin teresi ndertuese dhe funksionale,
 - mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike jane ndertuar në truall në të cilin kerkuesi ka të drejte pronies ose të drejte perdorimi ose truall pronesi e Republikës së Maqedonise ose truall për të cilin kerkuesi ka lidhur marreveshje për qira afatgjate me pronarin e truallit,
 - mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike i plotesojne standardet e statikes, e nese gjenden në zone potenciale jostabile për të cilin eshte miratuar Vendim sipas nenit 25 të këtij ligji edhe standardet e gjeomekanikes,
 - ka mendim pozitiv nga Agjencia e Komunikimeve Elektronike,
 - ka pelqim nga organi kompetent, nese mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike gjenden në zonat dhe rajonet e permendura në nenin 18 të këtij ligji dhe
 - mjetet dhe rrjetet e komunikimeve elektronike mund të perfshihen në dokumentacionin e planit urbanistik në pajtim me standardet nga neni 19 i këtij ligji.
- (2) Pelqimi urbanistik për rrjete dhe mjete elektronike të komunikimit që jane vendosur pa leje në objekte, leshohet nese jane plotesuar kushtet si vijojne:
- kerkesa për percaktimin e statusit juridik eshte parashtruar në afatin nga neni 5 paragrafi (2) i këtij ligji,

- është perpiluar procesverbal për kontroll të kryer aty për aty në pajtim me nenin 9 të këtij ligji,

- rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit janë vendosur para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe të njejtat paraqesin teresi funksionale ndertimore,

- ka pelqim nga 51% të banuesve ose bashkësisë së pronareve të banesave nese rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit janë vendosur në objekt kolektiv, respektivisht nga pronari nese janë vendosur si objekt individual,

- objekti në të cilin janë vendosur rrjetet dhe mjetet komunikuese elektronike kanë akt për përdorimin ose është regjistruar aktzoterim ose është miratuar aktvendim i plothueshem për percaktimin e statusit juridik të objektit ku janë vendosur,

- rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit i plotësojnë standardet e statikes, e nese gjenden në zone potenciale jostabile për të cilin është miratuar vendim sipas nenit 25 të këtij ligji edhe standardet e gjeomekanikes,

- ka mendim pozitiv nga Agjencia e Komunikimeve Elektronike,

- ka pelqim nga organi kompetent, nese rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit gjenden në rajonin dhe zonat e theksuara në nenin 18 të këtij ligji dhe

- rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit mund të përshihen në dokumentacionin e planit urbanistik në pajtim me standardet nga neni 19 i këtij ligji.

Neni 15

(1) Nese njesia e vetadministrimit lokal në afatin e percaktuar në nenin 11 paragrafi (1) të këtij ligji nuk leshon pelqim urbanistik, respektivisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kërkesës për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, kerkuesi ka të drejtë të parashtojë ankese te organi i administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor.

(2) Duke vendosur për ankesën nga paragrafi (1) i këtij neni organi i administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor, njesisë së administrimit lokal do t'i percaktojë afat jo më të gjatë se 30 dite për leshimin e pelqimit urbanistik, respektivisht për miratimin e aktvendimit për refuzimin e kërkesës për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

(3) Nese njesia e vetadministrimit lokal nuk leshon pelqim urbanistik, respektivisht nuk merr vendim për refuzimin e kërkesës për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje në afat nga paragrafi (2) i këtij neni, organi i administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor do t'i kerkojë shkresat e lëndës dhe do të leshojë pelqim urbanistik respektivisht do të marrë vendim për refuzimin e kërkesës për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje

(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) i këtij neni, mund të ngritet kontest administrativ.

Neni 16

Organi i administrates shtetërore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor, detyrohet që menjëherë pas leshimit të pelqimit urbanistik, një ekzemplari nga i njëjti ta dorëzojë në njesinë e vetadministrimit lokal në rajonin e së ciles gjendet objekti pa leje.

11. Plotesimi i standardeve

Neni 17

(1) Rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit duhet t'i plotësojnë standardet e statikes.

(2) Të gjitha llojet e objekteve pa leje që gjenden në zone potenciale jostabile për të cilin nga njesia e Keshillit të Vetadministrimit Lokal është miratuar Vendim sipas nenit 25 të këtij ligji duhet t'i plotësojnë standardet e gjeomekanikes.

(3) Për plotësimin e kushteve nga paragrafet (1) dhe (2) të këtij neni, kerkuesi duhet të dorëzojë projekt themelor-faza e statikes.

12. Pelqimi për percaktimin e statusit juridik

Neni 18

(1) Nese objekti pa leje është ndertuar në rajonin e pakut nacional, park pyjor, park natyror, monument natyror në hapësira të mbrojtura ose të evidentuara në rezervate rigoroze ose speciale dhe rajone të mbrojtura (pejsazhe), në zona të mbrojtura në brigjet e liqeneve natyrore dhe artificiale dhe shtratet e lumenjve, si dhe në zone të pare dhe dyte të burimeve të mbrojtura sanitare të ujit për pije, organi kompetent nga neni 4 i këtij ligji, me detyrë zyrtare merr pelqim nga Ministria e Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.

(2) Nese objekti pa leje është ndertuar në rajon të lokaliteteve arkeologjike të mbrojtura me ligj si dhe në rajone të shpallura si teresi monumentale, organi kompetent nga neni 4 i këtij ligji, me detyrë zyrtare merr pelqim nga Drejtoria për Mbrojtjen e Trashëgimise Kulturore.

(3) Nese objekti pa leje është ndertuar në rajonin në të cilin behet ose është planifikuar eksploatim i lendeve të para, organi kompetent nga neni 4 i këtij ligji me detyrë zyrtare merr pelqim nga Ministria e Ekonomise.

(4) Nese objekti pa leje është ndertuar në zona të mbrojtura të aeroportëve, organi kompetent nga neni 4 i këtij ligji, me detyrë zyrtare merr pelqim nga Agjencia për Aviacion Civil.

(5) Nese objekti pa leje është ndertuar në zona të vendkalimeve kufitare në rreze prej 100 metrash nga vija kufitare, organi kompetent nga neni 4 i këtij ligji, me detyrë zyrtare merr pelqim nga Ministria e Puneve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes.

(6) Nese objekti pa leje është ndertuar në rajon ku me plane urbanistike është parapare ndertimi i objekteve të infrastruktures dhe percuesve si dhe objekteve tjera me interes publik të percaktuara me ligj, organi kompetent nga neni 4 i këtij ligji, me detyrë zyrtare merr pelqim nga organi në kompetence të të cilit është ndertimi i objekteve dhe vijave të infrastruktures.

13. Standarde për perfshirjen e objekteve pa leje në dokumentacionin e planit urbanistik

Neni 19

Ministri i cili udhëheq me organin kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor, i percakton standardet për perfshirjen e objekteve pa leje në dokumentacionin e planit urbanistik.

14. Kompensimi për percaktimin e statusit juridik

Neni 20

(1) Pas dhenies së pelqimit urbanistik, njesia e vetadministrimit lokal në afat prej pesë ditësh pune, pergatit llogari për pagesën e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje dhe të njejtën ia dorëzon kerkuesit. Për objekte për të cilat është dhënë pelqim urbanistik nga organi kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësinor, llogaritja pergatitet në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të pelqimit urbanistik në njesinë e vetadministrimit lokal.

(2) Shuma e kompensimit për percaktimin e statusit juridik për objekte me dedikim banimi në shtëpi banimi sipas rregullores për standarde dhe normativa për planifikim urbanistik dhe për rrjete dhe mjete të komun pikimeve elektronike është 61,00 denare për m² të sipërfaqes së ndërtuar të objektit pa leje, që është percaktuar me elaborat gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje.

(3) Lartësia e kompensimit për percaktimin e statusit juridik për objekte pa leje me rendesi lokale përveç për objektet nga paragrafi (2) i këtij neni dhe lartësia e kompensimit për percaktimin e statusit juridik për objekte pa leje të institucioneve shëndetësore private dhe të perziera për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, është e barabarte me lartësinë e kompensimit për rregullimin e tokës për ndërtim, që percaktohet në procedurë për marrjen e lejes për ndërtim për këto lloj objektësh, që është percaktuar nga njesitë e vetadministrimit lokal deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, me ç'rast merret parasysh sipërfaqja e ndërtuar e objektit pa leje, e percaktuar me elaboratin gjeodezik për percaktimin e gjendjes faktike të objektit pa leje.

(4) Kompensimin për percaktimin e statusit juridik të ndërtësive banesore për banim kolektiv, e paguajnë poseduesit e banesave në ndërtëse banesore.

(5) Për objekte me rendesi për Republikën sipas Ligjit për ndërtim dhe ligj tjetër, për objekte të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare si dhe për objektet e linjave infrastrukturore sipas Ligjit për ndërtim, nuk llogaritet dhe nuk paguhet kompensim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

(6) Kompensimin për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, kerkuesi mund ta paguaje në afat prej dhjetë ditësh pune nga dita e pranimit të llogarise ose të prolonguar në dymbëdhjetë keste mujore. Nëse kompensimi paguhet në mënyrë të prolonguar, kerkuesi detyrohet që me njesinë e vetadministrimit lokal të lidhe marrëveshje për pagesë të prolonguar të kompensimit për percaktimin e statusit juridik.

(7) Njesitë e vetadministrimit lokal detyrohen që mjetet e mbledhura nga kompensimi për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, t'i përdorin me dedikim edhe atë për nxjerrjen e dokumentacionit të planit urbanistik me të cilin kryhet përfshirja e objekteve pa leje në dokumentacionin e planit urbanistik dhe për rregullimin infrastrukturor të hapësirës në të cilën gjenden të njëjtat dhe detyrohen që të dorëzojnë raport vjetor për përdorimin e këtyre mjeteve në organin e administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor.

(8) Kerkuesit nga neni 6 i këtij ligji, të cilët janë shfrytëzues të ndihmes sociale nuk paguajnë kompensim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

(9) Nëse njesia e vetadministrimit lokal në afatin e percaktuar nga paragrafi (1) i këtij neni nuk përparat llogarit për pagesën e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, kerkuesi ka të drejtë që të parashtrorje ankese në organin e administratës, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor.

(10) Duke vendosur për ankesën nga paragrafi (9) i këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, njesinë e vetadministrimit lokal do t'i percaktojë afat jo më të gjatë se dhjetë ditë për përparatjen e llogarise për pagesën e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

(11) Nëse njesia e vetadministrimit lokal nuk përparat llogarit për pagesën e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje në afatin nga paragrafi (9) të këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, do ta përparat llogarinë.

III. Aktvendimi për percaktimin e statusit juridik

Neni 21

(1) Me aktvendim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, percaktohet se objekti pa leje i plotëson kushtet për përfshirje në dokumentacionin e planit urbanistik dhe për regjistrim në regjistrin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive.

(2) Për objektet me rendesi për Republikën në pajtim me Ligjin për ndërtim dhe ligj tjetër, për objekte të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore terciare dhe për rrjetet dhe mjetet elektronike të komunikimit, aktvendimin e miraton ministri që udhëheq me organin kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, ndërsa për objekte me rendesi lokale sipas Ligjit për ndërtim dhe për objekte të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare dhe sekondare, kryetari i njesisë së vetadministrimit lokal.

(3) Për objekte me me rendesi lokale sipas Ligjit për ndërtim, për objekte të institucioneve shëndetësore private dhe të perziera për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare dhe për rrjete dhe mjete elektronike të komunikimit, organi kompetent nga paragrafi (2) i këtij neni, detyrohet që të miratojë aktvendim për percaktimin e statusit juridik në afat prej pesë ditësh pune nga dita e dorëzimit të deshmisë për kompensim të paguar për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, ose marrëveshje për pagesë të prolonguar të këtij kompensimi ose vertetim se kerkuesi është shfrytëzues i ndihmes sociale, ndërsa për objekte të rendesishme për Republikën në pajtim me Ligjin për ndërtim dhe ligjin tjetër dhe për objekte të institucioneve shëndetësore për mbrojtje shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, në afat prej pesë ditësh pune nga dita e lëshimit të pelqimit urbanistik.

(4) Nëse njesia e vetadministrimit lokal në afatin e percaktuar në paragrafin (3) të këtij neni nuk miraton aktvendim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, kerkuesi ka të drejtë që të parashtrorje ankese te organi i administratës shtetërore, kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor.

(5) Duke vendosur për ankesën nga paragrafi (4) i këtij neni organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, njesinë e vetadministrimit lokal dhe do t'i percaktojë afat jo më të gjatë se dhjetë ditë për miratimin e aktvendimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

(6) Nëse njesia e vetadministrimit lokal nuk miraton aktvendim për percaktimin e statusit të objektit pa leje në afatin nga paragrafi (5) i këtij neni, organi i administratës shtetërore kompetent për kryerjen e punëve nga sfera e rregullimit hapësinor, do t'i kerkojë shkresat e lëndës dhe do të miratojë aktvendim.

(7) Kunder aktvendimit nga paragrafi (6) i këtij neni, mund të ngritet kontest administrativ.

(8) Aktvendimi për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje kunder të cilit nuk është parashtruar ankese ose ankesa është shfrytëzuar, paraqet bazë juridike për regjistrimin e të drejtës së pronësive së objektit në regjistrin publik për regjistrimin e të drejtës së patundshmerive.

(9) Gjate regjistrimit të së drejtes së pronesise të objektit në regjistrin publik për regjistrimin e të drejtes së patundshmerive, shenohet se objekti ka marre status juridik në pajtim me Ligjin për veprim me objekte të ndertuara pa leje.

(10) Formen dhe permbajtjen e aktvendimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton ministri që udheheq me organin e administrates shtetore, kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor.

IV. Procedura ankimore

Neni 22

(1) Kunder aktvendimit të kryetarit të njesise së vetadministrit lokal për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje dhe për refuzimin e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, mund të parashtrohet ankese në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit, në organin e administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor.

(2) Kunder aktvendimit të ministrit që udheheq me organin e administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor, për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje dhe për refuzimin e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, mund të parashtrohet ankese në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit, në Komisionin për Vendimmarrje në procedurën administrative në shkallë të dyte nga sfera e transportit, lidhjeve dhe mjedisit jetesor në Qeverinë e Republikës së Maqedonise.

V. Blerja e truallit prone e Republikës së Maqedonise në të cilin eshte ndertuar objekti pa leje

Neni 23

(1) Pronaret e objekteve pa leje që jane ndertuar në truall prone e Republikës së Maqedonise, si dhe truall në të cilin kerkuesi ka të drejte shfrytezimi, për të cilat eshte leshuar aktvendim për percaktimin e statusit juridik, në baze të cilit objekti pa leje eshte regjistruar në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive, detyrohen që në afat prej gjashte muajsh nga dita e miratimit të dokumentacionit të planit urbanistik me të cilin eshte perfshirer objekti pa leje, të paraqesin kerkese për blerjen e tokes për ndertim prone e Republikës së Maqedonise, në organin e administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor.

(2) Nese poseduesit nuk veprojnë në pajtim me paragrafin (1) të ketij neni, percaktohet qira afatgjate e tokes për ndertim në të cilin eshte ndertuar objekti, me detyre zyrtare në menyre dhe në kushte të percaktuara me Ligjin për privatizim dhe qiramarrje të tokes për ndertim në pronesi shtetore.

VI. Menjanimi i objekteve pa leje

Neni 24

(1) Objektet pa leje që nuk do t'i permbushin kushtet për leshimin e pelqimit urbanistik perkatesisht për të cilat do të miratohet aktvendim për refuzim të kerkeses për percaktimin e statusit juridik, do të menjanohe në pajtim me dispozitat e Ligjit për ndertim.

(2) Nese konstatohet se pas parashtrimi të kerkeses për percaktimin e statusit juridik jane kryer ndertime plotesuese dhe mbindertime të objektit pa leje për të cilin eshte paraqitur kerkese, do të miratohet aktvendim për refuzimin e kerkeses për percaktimin e statusit juridik pa marre parasysh nese objekti pa leje i permbush kushtet për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje.

VII. Vendimi për zona potenciale jostabile

Neni 25

Nese në rajonin e njesise së vetadministrit lokal ekzistojne zona potenciale jostabile, Keshilli i Komunes detyrohet që të marre vendim me të cilin do t'i percaktoje kufijt e ketyre zoneve.

VIII. Regjistri i kerkesave të parashtruara për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje

Neni 26

(1) Njesite e vetadministrit lokal dhe organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor, mbajne Regjister për kerketat e parashtruara për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje.

(2) Njesite e vetadministrit lokal një ekzemplar të regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni, e dorezojne në organin e administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor, në afat prej 15 ditesh nga dita e kalimit të afatit për parashtrimin e kerkesave për percaktimin e statusit juridik të percaktuar në nenin 5 paragrafi (2) të ketij ligji.

(3) Formen dhe permbajtjen e regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton ministri i cili udheheq me administraten shtetore kompetente për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor.

IX. Mbikeqyrja

Neni 27

Mbikeqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji, i kryen organi i administrates shtetore kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor.

X. Dispozita kundervajtese

Neni 28

(1) Gjoke në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundervlere me denare, do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes dhe personit zyrtar në njesine e vetadministrit lokal, nese:

- nuk leshon pelqim urbanistik perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afat të percaktuar në nenin 11 paragrafi (1) i ketij ligji,

- nuk perpilon llogari për pagimin e kompensimit për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afat nga neni 20 paragrafi (1) dhe

- nuk miraton aktvendim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afat të percaktuar në nenin 21 paragrafi (3) i ketij ligji.

(2) Gjoke në shume prej 1 000 deri në 2 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes dhe personit zyrtar në organin kompetent, për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapesor, nese:

- nuk leshon pelqim urbanistik perkatesisht nuk miraton aktvendim për refuzimin e kerkeses për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afatin e percaktuar në nenin 11 paragrafi (1) i ketij ligji dhe

- nuk miraton aktvendim për percaktimin e statusit juridik të objektit pa leje, në afat të percaktuar në nenin 21 paragrafi (3) i ketij ligji.

(3) Gjobe në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit pergjegjes në njesine e vetadministrimit lokal, ne-se njesia e vetadministrimit lokal nuk dergon raport vjetor për shfrytezimin e mjeteve nga kompensimi për percaktimin e statusit juridik të objekteve pa leje, në organin e administrates shtetore që është kompetent për kryerjen e puneve nga sfera e rregullimit hapësiror dhe/ose vertetohet se keto mjete i shfrytezon në kundërshtim me nenin 20 paragrafi (6) i këtij ligji.

Neni 29

Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtese nga neni 28 i këtij ligji është gjykata kompetente.

XI. Dispozita kalimtare dhe të fundit

Neni 30

Njesite e vetadministrimit lokal detyrohen që dokumentacionin e planit urbanistik me të cilën kryhet perfshirja e objekteve pa leje, ta miratojnë në afat jo më të gjatë se pesë vjet nga dita kur akvendimi për percaktimin e statusit juridik behet perfundimtar.

Neni 31

Procedurat për menjanimin e objekteve me rendesi për Republikën në pajtim me Ligjin për ndertim dhe ligj tjetër dhe të objekteve me rendesi lokale sipas Ligjit për ndertim, si dhe procedurat administrative dhe gjyqësore (penale) lidhur me ndertimin e objekteve pa leje me dedikimin e permendur, të filluara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të ndërpriten me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 32

(1) Rregullat e percaktuara me kete ligj do të miratohen në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
(2) Vendimin nga neni 25 i këtij ligji, njesite e vetadministrimit lokal detyrohen që ta miratojnë në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 33

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise" ndërsa do të vlejë gjashtë vjet nga dita e hyrjes në fuqi.

564.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните патишта, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07-1005/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

Член 1

Во Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ број 84/2008, 52/2009, 114/2009 и 124/10), по членот 2 се додава нов член 2-а, кој гласи:

„Член 2-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:

„Член 68-а

(1) Директорот на Државниот инспекторат за транспорт, односно градоначалникот на општината односно градоначалникот на градот Скопје донесува годишна програма за работа на Државниот инспекторат за транспорт, односно општинскиот инспекторат и подготвува месечни планови за работа на инспекторатот.

(2) Директорот на Државниот инспекторат за транспорт за работата на инспекторатот во претходната година доставува годишен извештај до Владата на Република Македонија, а градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје до советот на општината, односно Советот на градот Скопје, најдоцна до 31 март во тековната година.“

Член 3

По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:

„Член 69-а

Заради отстранување на утврдените неправилности, инспекторот има право и обврска на субјектот на надзорот:

- 1) да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување;
- 2) да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи инспекторот;
- 3) да му поднесе барање за поведување прекршочна постапка и
- 4) да му поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.“

Член 4

Членот 72 се менува и гласи:

„(1) Инспекторите за патишта донесуваат решенија во рамките на своите овластувања предвидени во овој закон.

(2) Против решението на државните инспектори за патишта и овластените инспектори за патишта на општината, односно градот Скопје може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

(3) По жалбата против решението на државниот инспектор за патишта одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководни државни службеници од Државниот инспекторат за транспорт кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

(4) По жалбата против решението на овластениот инспектор за патишта на општината, односно градот Скопје, одлучува посебна комисија при општината, односно градот Скопје, составена од три члена именувани

ни од градоначалникот на општината, односно градоначалникот на градот Скопје. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководни државни службеници од општината, односно градот Скопје, кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

(5) Комисиите од ставовите (3) и (4) на овој член одлуката по жалбата треба да ја донесат во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

(6) Жалбата од ставот (2) на овој член не го одлага извршувањето на решението."

Член 5

Одредбите од членовите 1, 2, 3 и 4 на овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Л И Г Ј ПЁР НДРЈШМИН ДНЕ ПЛОТЕСИМН Е ЛИГИТ ПЁР РРУГЕ ПУБЛИКЕ

Нени 1

Нё Лигјин пёр рруге публике ("Gazeta Zyrtare e Republikes sё Maqedonise" numer 84/2008, 52/2009, 114/2009 dhe 124/10), pas nenit 2 shtohet nen i ri 2-a, si vijon:

"Neni 2-a

Нё procedure gjate kryerjes sё mbiqeqrjes inspektuese do тё zbatohen dispozitat e Ligjit пёр mbiqeqrje inspektuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Нени 2

Pas nenit 68 shtohet nen i ri 68-a, si vijon:

"Neni 68-a

(1) Drejtori i Inspektoratit Shtetoror тё Transportit, perkatesisht kryetari i komunes, perkatesisht kryetari i Qytetit тё Shkupit, miraton program vjetor пёр punen e Inspektoratit Shtetoror тё Transportit, perkatesisht тё inspektoratit тё komunes dhe perpilon plane mujore пёр punen e inspektoratit.

(2) Drejtori i Inspektoratit Shtetoror тё Transportit пёр punen e inspektoratit нё vitin paraprak dorezon raport vjetor нё Qeverine e Republikes sё Maqedonise, ndersa kryetari i komunes, perkatesisht kryetari i Qytetit тё Shkupit нё Keshillin Komunal, perkatesisht Keshillin e Qytetit тё Shkupit, мё сё voni deri мё 31 mars нё vitin rrjedhes."

Нени 3

Pas nenit 69 shtohet nen i ri 69-a, si vijon:

"Neni 69-a

Pёр менјанимин е паррегулсиве тё констатира, инспектор ка тё drejte dhe obligim qё subjektit тё mbiqeqrjes:

1) t'i sugjeroje пёр паррегулсите е констатира dhe тё перцактоје афат пёр менјанимин е tyre;

2) t'i urdheroje qё тё ndermarre masa perkatese dhe aktivitete нё афат тё cilin do та перцактоје инспектор;

3) t'i parashtroje kerkese пёр нгритјен е procedures пёр kundervajtje dhe

4) t'i parashtroje kallezim penal ose тё нгрите procedure tjeter perkatese."

Нени 4

Neni 72 ndryshohet si vijon:

"(1) Inspektoret e rrugeve miratojne aktvendime нё kuader тё autorizimeve тё veta тё parapara нё kete ligj.

(2) Kunder aktvendimit тё inspektoreve shtetorore тё rrugeve dhe inspektoreve тё autorizuar тё rrugeve тё komunes, perkatesisht тё Qytetit тё Shkupit, mund тё parashtrohet ankese нё афат пёр tete dimes nga dita e pranimit тё aktvendimit.

(3) Пёр ankesen kunder aktvendimit тё inspektorit shtetoror тё rrugeve vendos komision i posacem нё Ministrine e Transportit dhe Lidhjeve i perbere пёр tre anetareve тё emeruar nga ministri. Kryetari i Komisionit eshte person nga radhet e nepunesve shtetorore udheheqes nga Inspektorati Shtetoror i Transportit, i cili nuk ka marre pjese нё procedure пёр kryerjen e mbiqeqrjes inspektuese. Anetaret e Komisionit jane me arsim тё larte тё drejtimит juridik ose teknik me сё paku tre vjet perwoje pune.

(4) Пёр ankesen kunder aktvendimit тё inspektorit тё autorizuar тё rrugeve тё komunes, perkatesisht тё Qytetit тё Shkupit, vendos komisioni i posacem i komunes, perkatesisht i Qytetit тё Shkupit, i perbere пёр tre anetareve тё emeruar nga kryetari i komunes, perkatesisht kryetari i Qytetit тё Shkupit. Kryetari i Komisionit eshte person nga radhet e nepunesve shtetorore udheheqes nga Inspektorati Shtetoror i Transportit, qё nuk ka marre pjese нё procedure пёр kryerjen e mbiqeqrjes inspektuese. Anetaret e Komisionit jane me arsim тё larte тё drejtimит juridik ose teknik me сё paku tre vjet perwoje pune.

(5) Komisionet nga paragrafet (3) dhe (4) тё ketij neni, vendimin пёр ankesen duhet та miratojne нё афат пёр 15 dimes nga dita e pranimit тё ankeses.

(6) Ankesa nga paragrafi (2) i ketij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

Нени 5

Dispozitat e neneve 1, 2, 3 dhe 4 тё ketij ligji do тё fillojne тё zbatohen me дитен е fillimit тё zbatimit тё Ligjit пёр mbiqeqrje inspektuese.

Нени 6

Ky Ligj hyn нё fuqi нё дитен е tete nga dita e botimit нё "Gazeten Zyrtare тё Republikes sё Maqedonise".

565.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за железничкиот систем, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07-1007/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10), по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:

"Член 1-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено."

Член 2

Во членот 124 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

"(3) Работите на инспекциски надзор, инспекторите од ставот (1) на овој член ги вршат согласно со годишната програма донесена од директорот на Управата за сигурност на железничкиот систем, пропишана со Законот за сигурност во железничкиот систем."

Член 3

Во членот 128 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Ако инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека е повреден законот, составува записник во кој ги констатира утврдените неправилности врз основа на кој ќе донесе решение во кое ќе определи рок не подолг од 15 дена за отстранување на неправилностите."

Ставот (2) кој станува став (3) се менува и гласи:

„(3) Против решението на инспекторот може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението."

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) По жалбата против решението од ставот (2) на овој член одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот за транспорт и врски. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководните државни службеници во Министерството за транспорт и врски кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

(5) Комисијата од ставот (4) на овој член одлуката по жалба ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата."

Ставот (3) станува став (6).

Член 4

Одредбите од членовите 1-а, 124 став (3) и 128 ставови (3), (4) и (5) ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SISTEM HEKURUDHOR

Neni 1

Në Ligjin për sistem hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 48/10), pas nenit 1 shtohet nen i ri 1-a, si vijon:

"Neni 1-a

Në procedurën gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese nese me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe."

Neni 2

Në nenin 124 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Punet e mbikëqyrjes inspektuese, inspektorët nga paragrafi (1) i këtij neni i kryejnë në pajtim me programin vjetor të miratuar nga drejtori i Drejtorisë për Siguri në Sistemin Hekurudhor, të përcaktuar me Ligjin për siguri në sistemin hekurudhor."

Neni 3

Në nenin 128 pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Nese inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese konstaton se është cenuar ligji, përpilon procesverbal në të cilin i konstaton parregullsitë e përcaktuara në bazë të të cilit do të miratohet aktvendim në të cilin do të caktojne afat jo më të gjatë se 15 ditë për mënjanimin e parregullsive."

Paragrafi (2) që bëhet paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Kunder aktvendimit të inspektorit mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit."

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

"(4) Për ankesën kundër aktvendimit nga paragrafi (2) i këtij neni vendos komisioni i veçantë në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve i formuar nga tre anëtarë të emëruar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisionit është person nga radhët e nëpunësve shtetërorë udhëheqes në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve që nuk ka marrë pjesë në procedurë për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. Anëtarët e komisionit janë me arsim të lartë të profesionit juridik ose teknik paku me së tre vjet përvojë pune.

(5) Komisioni nga paragrafi (3) i këtij neni vendimin për ankesën do ta miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës."

Paragrafi (3) bëhet paragraf (6).

Neni 4

Dispozitat nga nenet 1-a, 124 paragrafi (3) dhe 128 paragrafet (3), (4) dhe (5) do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, ndërsa do të zbatohet me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PASTËRTI PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për pastërti publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 111/2008, 64/2009, 88/10 dhe 114/10), pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a, si vijon:

"Neni 5 – a

Në procedurë gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë ligj nuk rregullohet ndryshe."

Neni 2

Pas nenit 26 shtohet nen i ri 26-a, si vijon:

"Neni 26-a

Për punën e Inspektoratit Shtetëror të Komunaleve, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Komunaleve miraton program vjetor. Programi vjetor përmбан plane mujore për punën e inspektorëve shtetërorë të komunaleve.

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Komunaleve për punën e inspektorëve shtetërorë të komunaleve, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës për vitin paraprak, dorëzon raport vjetor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

Për punën e inspektorëve komunalë të komunaleve, të komunave në qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit, program vjetor miraton kryetari i komunave, i komunave në qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit. Programi vjetor përmбан plane mujore për punën e inspektorëve komunalë të komunaleve, të komunave në qytetin e Shkupit dhe të Qytetit të Shkupit.

Kryetari i komunave, i komunave në qytetin e Shkupit dhe i Qytetit të Shkupit për punën e inspektorëve të komunaleve, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës për vitin paraprak, dorëzon raport vjetor në këshillin e komunës, në këshillin e komunave të qytetit të Shkupit, përkatësisht në Këshillin e Qytetit të Shkupit."

Neni 3

Në nenin 27 paragrafi 1 pas fjalëve: "inspektori i komunaleve i Qytetit të Shkupit" shtohen fjalët: "dhe inspektori shtetëror i komunaleve".

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Kundër aktvendimit të inspektorit komunal të komunaleve, inspektorit të komunaleve të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht inspektorit të komunaleve të Qytetit të Shkupit, mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit, në Komisionin e posaçëm në komunë, në komunat në qytetin e Shkupit dhe në Qytetin e Shkupit, i përbërë prej tre anëtarëve, të emëruar nga kryetari i komunave, kryetari i komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht kryetari i Qytetit të Shkupit. Kryetari i Komisionit është person nga radhët e nëpunësve shtetërorë udhëheqës të komunave, të komunave në qytetin e Shkupit, përkatësisht të Qytetit të Shkupit, që nuk ka marrë pjesë në procedurë për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. Anëtarët e komisionit janë me arsimim të lartë të profesionit juridik ose teknik me së paku tre vjet përvojë pune."

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Kundër aktvendimit të inspektorit shtetëror të komunaleve mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të aktvendimit në Komisionin e posaçëm në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, i përbërë prej tre anëtarësh të emëruar nga ministri i

Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisionit është person nga radhët e nëpunësve shtetërorë udhëheqës të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, që nuk ka marrë pjesë në procedurë për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. Anëtarët e Komisionit janë me arsimim të lartë të profesionit juridik ose teknik me së paku tre vjet përvojë pune.

Komisionet nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni, vendimin për ankesën do ta marrin në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimi të ankesës."

Neni 4

Në nenin 28 numri "2" zëvendësohet me numrin "1", ndërsa pas fjalëve: "inspektorit të komunaleve të Qytetit të Shkupit" shtohen fjalët: "dhe Inspektorit shtetëror të komunaleve".

Neni 5

Dispozitat nga nenet 5-a, 26-a dhe 27 paragrafët 2, 3 dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

Neni 6

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

567.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сигурност во железничкиот систем, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07-1012/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Во Законот за сигурност во железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија” број 48/10), по членот 1 се додава нов член 1-a, кој гласи:

„Член 1-a

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

По членот 47 се додава нов член 47-a, кој гласи:

„Член 47-а

(1) За работата на инспекторите од членот 46 став (3) на овој закон директорот на Управата за сигурност во железничкиот систем донесува годишна програма. Годишната програма содржи месечни планови за работата на инспекторите од членот 46 став (3) на овој закон.

(2) Директорот на управата за сигурност во железничкиот систем најдоцна до 31 март во тековната година, за претходната година доставува годишен извештај за работата на инспекторите до Владата на Република Македонија.

(3) Работите на инспекциски надзор инспекторите ги вршат согласно со годишната програма од ставот (1) на овој закон.“

Член 3

Во членот 48 ставот (7) се менува и гласи:

„Против решението од ставот (3) alineja 1 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението“.

По ставот (7) се додаваат два нови става (8) и (9), кои гласат:

„(8) По жалба против решението од ставот (3) alineja 1 на овој член одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот за транспорт и врски. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководни државни службеници од Министерството за транспорт и врски кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

(9) Комисијата од ставот (8) на овој член одлучува по жалбата ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.“

Член 4

Одредбите на членовите 1-а, 47-а и 48 ставови (8) и (9) од овој закон ќе се применуваат со денот на отпочнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SISTEM HEKURUDHOR

Neni 1

Në Ligjin për sistem hekurudhor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numer 48/10), pas nenit 1 shtohet nen i ri 1-a, si vijon:

"Neni 1-a

Në procedurën gjatë kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikeqyrje inspektuese nese me kete ligj nuk është rregulluar ndryshe."

Neni 2

Pas nenit 47 shtohet nen i ri 47-a, si vijon:

"Neni 47-a

(1) Për punen e inspektoreve nga neni 46 paragrafi (3) i këtij ligji, drejtori i Drejtorisë për Siguri në Sistemin Hekurudhor miraton program vjetor. Programi vjetor përmban plane mujore për punen e inspektoreve nga neni 46 paragrafi (3) i këtij ligji.

(2) Drejtori i Drejtorisë për Siguri në Sistemin Hekurudhor më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhes për vitin paraprak, parashtron raport vjetor për punen e inspektoreve në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë.

(3) Punet e mbikeqyrjes inspektuese inspektoret i kryejnë në pajtim me programin vjetor nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 3

Në nenin 48 paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"Kunder aktvendimit nga paragrafi (3) alineja 1 e këtij ligji, mund të parashtrahet ankese në afat prej tete ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.

Pas paragrafit (7) shtohen dy paragrafe të rinj (8) dhe (9), si vijojnë:

"(8) Për ankesën kunder aktvendimit nga paragrafi (3) alineja 1 e këtij neni, vendos komision i posacem në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve i formuar nga tre anetare të emruar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisionit është person nga radhet e nepunesve shtetërore udheheqes nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, që nuk ka marre pjesë në procedurën për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese. Anetaret e Komisionit janë me arsimim të lartë nga profesioni juridik ose teknik me së paku tre vjet përvojë pune.

(9) Komisioni nga paragrafi (8) i këtij neni vendimin për ankesën do ta miratoje në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës."

Neni 4

Dispozitat e neneve 1-a, 47-a dhe 48 paragrafet (8) dhe (9) të këtij ligji do të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikeqyrje inspektuese.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

568.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за внатрешна пловидба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07- 1008/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2007, 26/2009 и 22/10), по членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Член 5-а

Во постапката при вршење инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Во членот 30 точка 1 зборот “овластено” се заменува со зборот “признато”.

Член 3

Во членот 45 зборот “овластено” се брише.

Член 4

Во членот 53 став 1 зборот “правно” се брише.

Член 5

По членот 291 се додава нов член 291-а, кој гласи:

„Член 291-а

За работата на инспекторите за внатрешна пловидба министерот за транспорт и врски донесува годишна програма и изготвува месечни планови за работа на инспекторите за внатрешна пловидба.

Министерот за транспорт и врски за работата на инспекторите за внатрешна пловидба, најдоцна до 31 март во тековната година за претходната година доставува годишен извештај до Владата на Република Македонија.“

Член 6

Членот 299-а се менува и гласи:

“Против решението на инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

По жалбата против решението на инспекторот од ставот 1 на овој член одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот за транспорт и врски. Претседателот на комисијата е лице од редот на раководни државни службеници од Министерството за транспорт и врски кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

Комисијата од ставот 2 на овој член одлуката по жалбата треба ја донесе во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

Жалбата од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.”

Член 7

По членот 299-б се додаваат два нови члена 299-в и 299-г, кои гласат:

„Член 299-в

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба утврди дека по прв пат е сторена неправилност од чле-

новите 17 став 2, 19 став 2, 20 став 2, 21 став 2, 67-и ставови 1 и 3 и 69 став 3 на овој закон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на истата во рок од 15 дена со истовремено врачување на покана за спроведување на постапка за едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведувањето на постапката на едукацијата ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Едукацијата ја организира и спроведува инспекторот за безбедност за внатрешната пловидба, во рок не подолг од осум дена од денот на извршениот инспекциски надзор.

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти.

Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

Доколку инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба при спроведувањето на контролниот инспекциски надзор утврди дека се отстранети констатираниите неправилности од ставот 1 на овој член ќе донесе заклучок за запирање на постапката за инспекциски надзор.

Доколку инспекторот за безбедност во внатрешната пловидба при вршењето на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Министерството за транспорт и врски води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за транспорт и врски.

Член 299-г

Министерството за транспорт и врски за извршениот инспекциски надзор од страна на инспекторите за безбедност во внатрешната пловидба е должно на својата интернет страница да објавува квартални извештаи.“

Член 8

Во членовите 301 став 1 алинеја 14 и 303 став 1 алинеја 14 зборовите: „овластено правно лице“ се заменуваат со зборовите: „признато здружение за класификација“.

Член 9

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Одредбите од членовите 5-а, 291-а и 299-а на овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR LUNDRIM TË BRENDSDHEM

Neni 1

Në Ligjin për lundrim të brendshëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 55/2007, 26/2009 dhe 22/10), pas nenit 5 shtohet neni i ri 5-a, si vijon:

"Neni 5-a

Në procedurën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 2

Në nenin 30 pika 1 fjalet: "së autorizuar" zevendesohen me fjalet: "së pranuar".

Neni 3

Në nenin 45 fjalet: "e autorizuar" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 53 paragrafi 1 fjala "juridik" shlyhet.

Neni 5

Pas nenit 291 shtohet nen i ri 291-a, si vijon:

"Neni 291-a

Për punën e inspektoreve për lundrim të brendshëm, ministri i Transportit dhe Lidhjeve miraton program vjetor dhe perpilon plane mujore për punën e inspektoreve për lundrim të brendshëm.

Ministri i Transportit dhe Lidhjeve për punën e inspektoreve për lundrim të brendshëm, më së voni deri më 31 mars të vitit rrjedhes për vitin paraprak, dorezon raport vjetor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë."

Neni 6

Neni 299-a ndryshohet si vijon:

"Kunder aktvendimit të inspektorit për siguri në lundrimin e brendshëm mund të parashtrohet ankese në afat prej tete ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.

Për ankesën kunder aktvendimit të inspektorit nga paragrafi 1 i këtij neni, vendos komision i posaçem në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve i perbere prej tre anetareve të emeluar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisionit është person nga radhet e nepunesve shtetore udheheqes nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, i cili nuk ka marrë pjesë në procedurën për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese. Anetarët e Komisionit janë me arsim të lartë të drejtimit juridik ose teknik me së paku tre vjet përvojë pune.

Komisioni nga paragrafi 2 i këtij neni, vendimin për ankese duhet ta miratojë në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të ankesës.

Ankesa nga paragrafi 1 i këtij neni nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

Neni 7

Pas nenit 299-b shtohen dy nene të reja 299-v dhe 299-g, si vijojne:

"Neni 299-v

Nese gjate kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektor i për siguri në lundrimin e brendshëm konstaton se për here të pare eshte kryer parregullsi nga nenet 17 paragrafi 2, 19 paragrafi 2, 20 paragrafi 2, 21 paragrafi 2, 67-gj paragrafet 1 dhe 3 dhe 69 paragrafi 3 të këtij ligji, detyrohet që të perpilojë procesverbal në të cilin do ta përcaktojë parregullsinë e kryer me sugjerim për mënjanimin e saj në afat prej 15 ditësh, me dorëzim të njëkohshëm të ftesës për zbatimin e procedurës së edukimit të personit ose subjektit ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.

Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim, si dhe mënyrën e realizimit të procedurës së edukimit, e përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Edukimin e organizon dhe realizon inspektor i për siguri në lundrimin e brendshëm, në afat jo më të gjatë se tetë ditë nga dita e mbikëqyrjes së kryer inspektuese.

Edukimi mund të realizohet për më shumë parregullsi të konstatuara të njëjta ose të njëllota për një ose më shumë subjekte.

Nëse në temin e caktuar personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është realizuar.

Nëse personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen të njëjtin, do të konsiderohet se është edukuar lidhur me parregullsinë e konstatuar.

Nëse inspektor i për siguri në lundrimin e brendshëm gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese inspektuese konstaton se janë mënjeluar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi 1 i këtij neni, do të miratojë konkluzion për ndërprerjen e procedurës për mbikëqyrje inspektuese.

Nëse inspektor i për siguri në lundrimin e brendshëm gjatë kryerjes së mbikëqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë mënjeluar parregullsitë e përcaktuara nga paragrafi 1 i këtij neni, do të parashtrojë kërkesë për ngritje të procedurës për kundërvajtje në gjykatën kompetente.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve mban evidencë për edukimin e realizuar në mënyrën e përcaktuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Neni 299-g

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve për mbikëqyrjen e kryer inspektuese nga inspektorët për siguri në lundrimin e brendshëm, detyrohet që në faqen e saj të internetit të publikojë raporte tremujore."

Neni 8

Në nenet 301 paragrafi 1 alineja 14 dhe 303 paragrafi 1 alineja 14 fjalët: "personi i autorizuar juridik" zëvendësohen me fjalët: "shoqata e pranuar për klasifikim".

Neni 9

Aktet nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Dispozitat e neneve 5-a, 291-a dhe 299-a të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen në ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

569.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ - ЛИФТОВИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за жичари и ски - лифтови, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07 - 1009/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЖИЧАРИ И СКИ - ЛИФТОВИ

Член 1

Во Законот за жичари и ски - лифтови („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2000 и 103/2008), по членот 1 се додава нов член 1-а, кој гласи:

„Член 1-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор доколку со овој закон поинаку не е уредено.“

Член 2

Во членот 23 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:

„За работата на Државниот инспекторат за транспорт, директорот на Државниот инспекторат за транспорт донесува годишна програма. Годишната програма содржи месечни планови за работата на инспекторите за жичари и ски- лифтови.

Директорот на Државниот инспекторат за транспорт за работата на инспекторите за жичари и ски - лифтови, најдоцна до 31 март во тековната година, за претходната година доставува годишен извештај до Владата на Република Македонија.“

Член 3

По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:

„Член 27-а

Работите на инспекциски надзор инспекторот за жичари и ски - лифтови ги врши согласно со годишната програма од членот 23 став 2 на овој закон.“

Член 4

Во членот 29 ставот 2 се менува и гласи:

„Против решението на инспекторот за жичари и ски - лифтови може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на приемот на решението.“

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„По жалбата против решението од ставот 2 на овој член одлучува посебна комисија при Министерството за транспорт и врски составена од три члена именувани од министерот за транспорт и врски. Претседателот на Комисијата е лице од редот на раководни државни службеници од Министерството за транспорт и врски кое не учествувало во постапката за вршење на инспекциски надзор. Членовите на Комисијата се со високо образование од правна или техничка струка со најмалку три години работно искуство.

Комисијата од ставот 3 на овој член одлуката по жалбата ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.“

Ставот 3 станува став 5.

Член 5

Членот 31 се менува и гласи:

„Доколку инспекторот за жичари и ски - лифтови при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека е повреден Законот, составува записник во кој ги констатира утврдените неправилности врз основа на кој ќе донесе решение во кое ќе определи рок од 15 дена за отстранување на неправилностите.

Доколку во определениот рок од ставот 1 на овој член не се отстранат неправилностите, инспекторот за жичари и ски - лифтови е должен да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка.“

Член 6

По членот 31 се додаваат два нови члена 31-а и 31-б, кои гласат:

„Член 31-а

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот за жичари и ски - лифтови утврди дека по прв пат е сторена неправилност од членовите 33 став 1 точки 4 и 7, 34 став 1 точка 3 и 36 точка 1 на овој закон, е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на истата во рок од 15 дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на постапка за едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведувањето на постапката на едукацијата ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Едукацијата ја организира и спроведува инспекторот за жичари и ски - лифтови, во рок не подолг од 20 дена од денот на извршениот инспекциски надзор.

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за еден или повеќе субјекти.

Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

Доколку инспекторот за жичари и ски - лифтови при спроведувањето на контролниот инспекциски надзор утврди дека се отстранети констатираните неправилности од ставот 1 на овој член ќе донесе заклучок за запирање на постапката за инспекциски надзор.

Доколку инспекторот за жичари и ски - лифтови при вршењето на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Инспекторот за жичари и ски - лифтови води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за транспорт и врски.

Член 31-б

Државниот инспекторат за транспорт за извршените инспекциски контроли од инспекторите за жичари и ски - лифтови изготвува квартални извештаи кои ги доставува до Министерството за транспорт и врски за нивно објавување на веб страницата на Министерството.

Член 7

Членот 36-а се брише.

Член 8

Подзаконските акти од овој закон ќе се донесат во рок еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 9

Одредбите од членовите 1-а, 23 ставови 2 и 3, 27-а и 29 на овој закон ќе започнат да се применуваат со денот на започнувањето на примената на Законот за инспекциски надзор.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TELEFERIKË DHE SKI-LIFTE

Neni 1

Në Ligjin për teleferikë dhe ski-lifte ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 54/2000 dhe 103/2008), pas nenit 1 shtohet nen i ri 1-a, si vijon:

"Neni 1-a

Në procedurën e realizimit të mbikëqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat e Ligjit për mbikëqyrje inspektuese, nëse me këtë ligj nuk është rregulluar ndryshe."

Neni 2

Në nenin 23 pas paragrafi 1 shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3, si vijojnë:

"Për punën e Inspektoratit Shtetëror të Transportit, drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Transportit miraton program vjetor. Programi vjetor përmban plane mujore për punën e inspektorëve për teleferikë dhe ski-lifte.

Drejtori i Inspektoratit Shtetëror të Transportit për punën e inspektorëve për teleferikë dhe ski-lifte, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës, për vitin paraprak dorëzon raport vjetor në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë."

Neni 3

Pas nenit 27 shtohet nen i ri 27-a, si vijon:

"Neni 27-a

Punët e mbikëqyrjes inspektuese inspektori për teleferikë dhe ski-lifte i realizon në pajtim me programin vjetor nga neni 23 paragrafi 2 i këtij ligji."

Neni 4

Në nenin 29 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Kundër vendimit të inspektorit për teleferikë dhe ski - lifte mund të parashtrohet ankesë në afat prej tetë ditësh nga dita e pranimi të vendimit."

Pas paragrafi 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

"Për ankesën kundër vendimit nga paragrafi 2 i këtij neni, vendos Komisioni i Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve i përbërë prej tre anëtarëve të emëruar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve. Kryetari i Komisionit është person nga radhët e nepunësve shtetërorë udhëheqës në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve, që nuk ka marrë pjesë në procedurën e kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese. Anëtarët e Komisionit janë me arsim të lartë të drejtimit juridik ose teknik me së paku tre vjet përvojë pune.

Komisioni nga paragrafi 3 i këtij neni, vendimin për ankesën do ta marrë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimi të ankesës."

Paragrafi 3 bëhet paragrafi 5.

Neni 5

Neni 31 ndryshohet si vijon:

"Nëse inspektori për teleferikë dhe ski-lifte gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese konstaton se është shkelur Ligji, përpilon procesverbal në të cilin do t'i konstatojë parregullsitë e konstatuara në bazë të të cilit do të miratohet aktvendim në të cilin do të përcaktojë afat prej 15 ditësh për mënjanimin e parregullsive.

Nëse në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mënjanohej parregullsitë, inspektori për teleferikë dhe ski-lifte detyrohet që të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje."

Neni 6

Pas nenit 31 shtohen dy nene të reja 31-a dhe 31-b, si vijojnë:

"Neni 31-a

Nëse gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese inspektori për teleferikë dhe ski-lifte konstaton se për herë të parë është kryer parregullsi nga neni 33 paragrafi 1 pika 4 dhe 7, 34 paragrafi 1 pika 3 dhe 36 pika 1 të këtij ligji, detyrohet që të përpilohet procesverbal në të cilin do ta konstatohet parregullsinë e kryer me sugjerim për mënjanimin e saj në afat prej 15 ditësh dhe me dorëzimin e njëhershëm të ftesës për realizimin e procedurës së edukimit të personit ose subjektit ku është konstatuar parregullsia gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese.

Formën dhe përmbajtjen e ftesës për edukim si dhe mënyrën e zbatimit të procedurës së edukimit e përcakton ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Edukimin e organizon dhe realizon inspektori i teleferikëve dhe ski-lifteve, në afat jo më të gjatë se 20 ditë nga dita e mbikëqyrjes së kryer inspektuese.

Edukimi mund të realizohet për më tepër parregullsi të konstatuara, të njëjta ose të ngjashme për një ose më shumë subjekte.

Nëse në terminin e caktuar personi ose subjekti për të cilin realizohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është realizuar.

Nëse subjekti për të cilin realizohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e kryen atë, do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me parregullsinë e konstatuar.

Nëse inspektori për teleferikë dhe ski-lifte gjatë realizimit të mbikëqyrjes inspektuese të kontrollit konstaton se janë mënjanoj parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, do të miratohet konkluzion për ndërprerjen e procedurës së mbikëqyrjes inspektuese.

Nëse inspektori për teleferikë dhe ski-lifte gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese konstaton se nuk janë mënjануар parregullsitë e konstatuara nga paragrafi 1 i këtij neni, do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës për kundërvajtje para gjykatës kompetente.

Inspektori për teleferikë dhe ski-lifte mban evidencë për edukimin e realizuar në mënyrë të përcaktuar nga ministri i Transportit dhe Lidhjeve.

Neni 31 - b

Inspektorati Shtetëror i Transportit për kontrollet e realizuara inspektuese nga inspektorët për teleferikë dhe ski-lifte, përgatit raporte tremujore që i dorëzon në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve për shpalljen e tyre në ueb faqen e Ministrisë."

Neni 7

Neni 36-a shlyhet.

Neni 8

Aktet nënligjore të këtij ligji do të miratohen në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 9

Dispozitat e neneve 1-a, 23 paragrafët 2 dhe 3, 27-a dhe 29 të këtij ligji, do të fillojnë të zbatohen me ditën e fillimit të zbatimit të Ligjit për mbikëqyrje inspektuese.

Neni 10

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

570.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за служба во Армијата на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07-1010/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЛУЖБА ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 36/10), во членот 8 став (7) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 2

Во членот 12 став (2) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 3

Во членот 13 став (1) алинеите 3 и 4 се менуваат и гласат:

„- командантот на потчинетата команда на Генералштабот на Армијата за воените старешини до чин капетан, професионалните војници и цивилниот персонал поставени на должности во потчинетата команда и активниот резервен персонал и

- командантот на потчинетата единица во ранг на полк бригада или самостоен баталјон за професионалните војници и цивилниот персонал поставени на должност во потчинетата единица и активниот резервен персонал.“

Член 4

Во членот 14 став (1) алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 3 точката се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- против наредбите донесени од командантот на потчинетата единица во ранг на полк бригада и самостоен баталјон, до командантот на првопретпоставена команда.“

Член 5

Поднасловот „Правно советување“ и членот 21 се бришат.

Член 6

Во членот 26 став (3) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 7

Во членот 27 ставот (1) се менува и гласи:

„Воениот и цивилниот персонал за патување во странство е должен да го извести непосредно претпоставениот старешина.“

Член 8

По членот 30 се додава нов член 30-а, кој гласи:

„Член 30-а

Работен однос на определено време со Министерството за одбрана, како цивилен персонал на служба во Армијата може да се заснова без јавен оглас, со спогодба за преземање, заради упатување во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Република Македонија.“

Член 9

Во членот 33 став (1) алинеја 5 бројот „33“ се заменува со бројот „38“.

Член 10

Во членот 34 став (1) алинеја 3 зборот „четиригодишно“ се брише.

Член 11

Во членот 35 став (1) алинеја 1 зборот „четиригодишно“ се брише.

Член 12

Во членот 36 алинеја 1 зборот „четиригодишно“ се брише.

Член 13

Во членот 37 став (2) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 14

Во членот 38 став (1) алинеја 3 зборовите: „стручно четиригодишно“ се бришат.

Член 15

Во членот 40 став (4) во заградата на крајот по зборот „договорот“ се става запирка и се додаваат зборовите: „право за изучување на странски јазици и информатика“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

„(5) Договорите од ставовите (1) и (2) на овој член ги потпишува министерот за одбрана или од него овластено лице.“

Член 16

Членот 43 се менува и гласи:

„(1) Активен резервен персонал во смисла на овој закон се лица од резервниот состав на Армијата повикани за вршење на служба во Армијата.

(2) Професионалните војници по престанокот на службата во Армијата, заради навршување на 38 години возраст, се преведуваат во активна резерва доколку се согласни со тоа и се поставуваат на должност согласно со актот за формација на Армијата.

(3) Лицата од ставовите (1) и (2) на овој член можат да бидат ангажирани во единиците на Армијата, заради учество во мировни операции и надвор од територијата на Републиката повеќе од 30 дена, доколку се согласат со тоа.

(4) Обврската на лицата од ставот (1) на овој член трае до навршување на 50 години.“

Член 17

Членот 44 се менува и гласи:

„(1) Правата и обврските на активниот резервен персонал во случаите од членот 43 на овој закон се уредуваат со договор кој се склучува со Министерството за одбрана.

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се уредуваат меѓусебните права и обврски, а особено: местото, времето и начинот на ангажирањето; правата, обврските и одговорностите за време на ангажирањето; висината на месечниот надоместок; редот и дисциплината; начинот и условите за престанок на ангажирањето; надоместокот на штета во случај на самоволно откажување на ангажирањето и друго.

(3) Во текот на траењето на договорот од ставот (1) на овој член, активниот резервен персонал ќе биде вклучен во систем на обука преку изведување на редовни и вонредни активности согласно со Планот за вежбовни активности што го донесува министерот за одбрана.

(4) Активниот резервен персонал повикан за вршење служба во Армијата, има право на паричен надоместок утврден со закон.

(5) За лицата од активниот резервен персонал повикани за вршење на служба во Армијата освен професионалните војници, во договорот од ставот (1) на овој член се утврдува и висината на месечниот надоместок

кој не може да изнесува помалку од 15% ниту повеќе од 50% од просечно исплатена нето плата по вработен во Република Македонија, независно од тоа дали се во работен однос или се невработени лица, во зависност особено од времетраењето на ангажирањето утврдено во договорот од ставот (1) на овој член, видот и степенот на образование, чинот, занимањето и слично.

(6) Со професионалните војници кои по престанокот на службата во Армијата, заради навршување на 38 години возраст, се преведени во активната резерва, договорот од ставот (1) на овој член се склучува за период од 12 години, но најмногу до навршување на 50 години возраст.

(7) За времетраење на договорот од ставот (6) на овој член, висината на месечниот надоместок изнесува за првите четири години 37%, за наредните четири години 39% и за последните четири години 41% од просечно исплатена нето-плата по вработен во Република Македонија, независно од тоа дали се во работен однос или се невработени лица.

(8) Висината на надоместокот од ставовите (5) и (7) на овој член се пресметува и тоа за првото полугодие од просечната исплатена нето-плата по вработен исплатена во декември претходната година, а за второто полугодие, од просечната исплатена нето-плата по вработен исплатена во јуни во тековната година.

(9) Времето и начинот на ангажирање на лицата од членот 43 на овој закон го утврдува министерот за одбрана.“

Член 18

Во членот 45 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат:

„(1) Во чин потпоручник се произведува лице кое има завршено Воена академија.

(2) Во чин потпоручник во соодветен род или служба се произведува лице со високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС и кое ќе заврши стручно оспособување и усовршување за офицери.“

По ставот 2 се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Во чин поручник во соодветен род или служба се произведува лице со високо образование со стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и кое ќе заврши стручно оспособување и усовршување за офицери.“

Ставот (3) станува став (4).

Член 19

По членот 46 се додава нов член 46-а, кој гласи:

„Член 46-а

(1) Во чин потпоручник во активен резервен персонал се произведува лице со високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен кое завршило стручно оспособување и усовршување за офицери во резервниот состав.

(2) Во чин водник во активен резервен персонал се произведува лице со средно образование кое завршило курс за подофицери во резервниот состав.“

Член 20

По членот 51 се додаваат два нови члена 51-а и 51-б, кои гласат:

„Член 51-а

(1) Активниот воен персонал упатен на должност во органи на државната власт, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, воените претставништва на Република Македонија во странство, учество во вежбовни активности и обука и во хуманитарни или мировни операции надвор од територијата на Република Македонија, на должности во мултинационални воени сили формирани согласно со ратификувани меѓународни договори кои Република Македонија ги склучила или им пристапила, како и на школување, стручно оспособување и усовршување и специјализација за потребите на службата подолго од шест месеци во годината во која се оценува, се оценува од надлежниот старешина каде што ја извршувал должноста.

(2) Оцената од ставот (1) на овој член се смета за службена оцена за календарската година во која се врши оценувањето.

Член 51-б

(1) За воениот персонал кој во календарската година во која се врши оценувањето бил поставен или упатен на должност пократко од шест месеци, оценувањето го врши непосредно претпоставениот и второпретпоставениот воен старешина, односно непосредно претпоставениот раководен службеник во единицата во која се наоѓа за време на службеното оценување.

(2) Службеното оценување се врши врз основа на писмен извештај од претходните непосредно претпоставени старешини од ставот (1) на овој член.“

Член 21

Во членот 79 став (2) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 22

Во членот 80 став (2) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „а доколку се работи за проект од особено значење за одбраната, до завршување на проектот“.

Член 23

Во членот 84 став (1) по зборот „воен“ се додаваат зборовите: „и цивилен“.

Во ставот (2) по зборот „воен“ се додаваат зборовите: „и цивилен“, а по зборот „пензија“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно престанок на работниот однос“.

Во ставот (3) зборот „проведено“ се заменува со зборот „поминато“, а по зборот „чин“ се става запирка и се додаваат зборовите: „степен на образование“.

Ставовите (4), (5), (6) и (7) се бришат.

Член 24

Во членот 87 став (4) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 25

Во членот 89 став (1) зборовите: „подолго од“ се заменуваат со зборот „до“.

Член 26

Во членот 101 двете точки „г“ се бришат.

Член 27

Во членот 131 став (2) точката 20 се менува и гласи: „20) неоправдано изостанување од работа два последователни работни дена или четири работни дена во текот на една година;“.

Член 28

Во членот 136 став (2) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: „како и до непосредно претпоставениот старешина односно непосредно претпоставениот раководен државен службеник“.

Член 29

Во членот 139 став (1) точка 2 алинеја 2 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„- парична казна во висина до 15% од едномесечниот износ на платата исплатена во последниот месец во траење од еден до три месеци за активниот воен и цивилен персонал, односно 15% од едномесечниот износ на исплатениот месечен надоместок на активниот резервен персонал и“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„- забрана за остварување на право за повисок степен на кариера за време од една година.“

Во точката 3 алинејата 3 се менува и гласи:

„- парична казна во висина до 20% од едномесечниот износ на платата исплатена во последниот месец во траење од еден до шест месеци за активниот воен и цивилен персонал, односно 20% од едномесечниот износ на исплатениот месечен надоместок на активниот резервен персонал,“.

Во алинејата 4 точката и запирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- забрана за остварување на право за повисок степен на кариера за време од една година.“

Во точката 6 алинеја 1 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 2 точката и запирката на крајот на реченицата се заменуваат со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- забрана за остварување на право за повисок степен на кариера за време од една година.“

Во точката 7 алинеја 3 сврзникот „и“ на крајот на реченицата се заменува со запирка.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- забрана за остварување на право за повисок степен на кариера за време од една година.“

Во точката 8 алинејата 4 се менува и гласи:

„- престанок на работниот однос за воени старешини до чин полковник на должност во Министерството за одбрана, воените претставништва и други мисии и тела во странство и за воени старешини со чин мајор до полковник на должност во Армијата.“

Член 30

Во членот 170 став (1) по зборот „воен“ се додаваат зборовите: „и цивилен“.

Член 31

Во членот 183 зборовите: „утврден со актот за формација на Армијата“ се бришат.

Член 32

Во членот 190 став (1) по зборот „воен“ се додаваат зборовите: „и цивилен.“

Член 33

Членот 194 се менува и гласи:

„(1) Вработените во Армијата кои засновале работен однос на неопределено време, а кои на територијата на Република Македонија немаат стан во лична сопственост или во сопственост на член од нивното потесно семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноци, посвоени деца и деца земени на издржување и родители), со кои живеат во заедничко домаќинство, а не им е обезбедено користење на службен стан, имаат право на надоместок на трошоци за закупнина на стан.

(2) Вработените во Армијата кои засновале работен однос на определено време, правото од ставот (1) на овој член можат да го остварат по три години служба во Армијата.

(3) Висината на надоместокот од ставовите (1) и (2) на овој член ја утврдува министерот за одбрана во зависност од местото на вршењето на службата.“

Член 34

Во членот 195 став (2) сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот „превоз“ се додаваат зборовите: „и користење на организиран превоз“.

Член 35

Во членот 196 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Изградбата на станови за припадниците на Армијата согласно со Програмата од ставот (2) на овој член, претставува јавен интерес.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (5) и (6).

Член 36

По членот 201 се додава нов член 201-а, кој гласи:

„Член 201-а

Воениот и цивилен персонал кој учествува во хуманитарни операции и мировни мисии надвор од територијата на Републиката кои траат шест месеци или подолго, има право на отсуство во траење од пет дена по враќањето од учеството во хуманитарни операции и мировни мисии.“

Член 37

Во членот 204 став (2) зборот „оспособеност“ се заменува со зборот „способност“.

Член 38

Во членот 211 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Стекнувањето на звањата за посебните специјалности од особено значење за одбраната ги утврдува министерот за одбрана.“

Член 39

Во членот 212 по ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Решение за избор на кандидати за школување, стручно оспособување и усовршување и специјализација во високи воени школи и факултети во земјата и во странство донесува министерот за одбрана.

(5) Наредба за упатување на избраните кандидати за школување, стручно оспособување и усовршување и специјализација во високи воени школи и факултети во земјата и во странство за воениот и цивилниот персонал на служба во Армијата донесува министерот за одбрана.“

Член 40

Членот 215 се менува и гласи:

„(1) Професионален војник на кој службата во Армијата му престанува со навршување на 38 години возраст, најмалку шест месеци пред истекот на договорот за работа, остварува право на пакет за враќање во цивилен живот.

(2) Право од ставот (1) на овој член остваруваат и воени старешини офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата, поради структурни промени во актот за формација на Армијата, шест месеци пред престанокот на работниот однос.

(3) Право од ставот (1) на овој член остваруваат и воени старешини офицери, односно подофицери, професионални војници и цивилен персонал на служба во Армијата, поради загубена здравствена и физичка способност на служба во Армијата.

(4) Пакетот за враќање во цивилен живот опфаќа советување за справување со промените и избор на втора кариера во цивилните структури, стручно оспособување за цивилни професии и советување и поддршка за користење на програмите и проектите на Владата на Република Македонија за вработување или самовработување.

(5) Начинот за остварување на правото од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за одбрана.“

Член 41

По членот 215 се додава нов член 215-а, кој гласи:

„Член 215-а

(1) Стручното оспособување за цивилни професии заради подготовка за враќање во цивилен живот опфаќа преобука, преквалификација или доквалификација.

(2) Стручното оспособување за цивилни професии заради подготовка за враќање во цивилен живот се врши во Министерството за одбрана и Армијата.

(3) По исклучок на ставот (2) на овој член, стручното оспособување за цивилни професии заради подготовка за враќање во цивилен живот може да се врши и во образовни институции и стопански субјекти во Републиката.

(4) Начинот на стручното оспособување и усовршување од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за одбрана.“

Член 42

Во членот 218 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Жалбата изјавена против решение за престанок на работен однос од ставот (1) точка 4 на овој член не го одложува извршувањето на решението.“

Член 43

Во членот 220 ставот (2) се менува и гласи:

„Во случаите од ставот (1) на овој член, на воениот старешина-офицер, односно подофицер и цивилен персонал, им се обезбедува стекнување на право на пензија со најмалку 25 години пензиски стаж од кои најмалку 15 години остварен во Армијата на Република Македонија, без оглед на возраста, доколку не исполнува услови за старосна пензија.“

Член 44

Членот 222 се брише

Член 45

Во членот 223 ставот (1) се менува и гласи:

„Решение за престанок на работен однос за воениот и цивилниот персонал донесува министерот за одбрана или од него овластено лице.“

Член 46

Одредбите на членовите 16, 17 и 40 од овој закон се однесуваат и на професионалните војници на кои службата во Армијата им престанала поради истек на договорот за работа заради навршени 35, односно 38 години возраст.

Член 47

Во членот 227 став (1) зборот „шест“ се заменува со зборот „десет“.

Член 48

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PER NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SHERBIM NË ARMATEN E REPUBLIKES SË
MAQEDONISE**

Neni 1

Në Ligjin për sherbim në Armaten e Republikës së Maqedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise numer 36/10), në nenin 8 paragrafi (7) fjala "percakton" zevendesohet me fjalen "konfirmon".

Neni 2

Në nenin 12 paragrafi (2), fjala "percakton" zevendesohet me fjalen "konfirmon".

Neni 3

Në nenin 13 paragrafi (1) alinete 3 dhe 4, ndryshohen si vijojne:

" - komandanti i komandes vartese të Shtatmadhorise së Armatës për eproret ushtarake deri në graden kapiten, ushtaret profesionale dhe personelin civil të sistemuar me detyra në komanden vartese dhe personelin aktiv rezerv dhe

- komandanti i njesise vartese në rangun e regjimentit-brigades ose batalionit të pavarur për ushtaret profesionale dhe personelin civil të sistemuar me detyre në njesine vartese dhe personelin aktiv rezerv."

Neni 4

Në nenin 14 paragrafi (1) alineja 2, lidheza "dhe" zevendesohet me presje.

Në alinene 3, pika zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohet alineja e re 4 si vijon:

„-kunder urdhreve të dhena nga komandanti i njesise vartese në rangun e regjimentit-brigades dhe batalionit të pavarur, te komandanti i komandes së pare eprore."

Neni 5

Nentitulli "Keshillim juridik" dhe neni 21 shlyhen.

Neni 6

Në nenin 26 paragrafin (3) fjala "percakton" zevendesohet me fjalen "konfirmon".

Neni 7

Në nenin 27 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Personeli ushtarak dhe civil për udhëtim në vend të huaj detyrohet ta njoftoje oficerin epror të drejtperdrejte."

Neni 8

Pas neni 30 shtohet nen i ri 30-a, si vijon:

"Neni 30-a

Marredhenie pune në kohe të caktuar me Ministrinë e Mbrojtjes si personel civil në sherbim në Armatë mund të themelohet pa shpallje publike, me marreveshje për marrje, për dergim në operacione humanitare ose pagesore jashte territorit të Republikës së Maqedonise".

Neni 9

Në nenin 33 paragrafi (1) alineja 5 numri "33" zevendesohet me numrin "38".

Neni 10

Në nenin 34 paragrafi (1) alineja 3 fjala "katervjecar" shlyhet.

Neni 11

Në nenin 35 paragrafi (1) alineja 1 fjala "katervjecar" shlyhet.

Neni 12

Në nenin 36 alineja 1 fjala "katervjecar" shlyhet.

Neni 13

Ne nenin 37 paragrafi (2) fjala "percakton" zevendesohet me fjalen "konfirmon".

Neni 14

Ne nenin 38 paragrafi (1) alineja 3, fjalet: "katervjecar profesional" shlyhen.

Neni 15

Në nenin 40 paragrafi (4) në kllapa në fund pas fjalet "marreveshjes" vihet presje dhe shtohen fjalet: "e drejta për mesimin e gjuheve të huaja dhe informatikes".

Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Marreveshjet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni i nenshkruan ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar nga ai."

Neni 16

Neni 43 ndryshohet si vijon:

"(1) Personel aktiv rezerv sipas ketij ligji jane personat nga perberja rezerve e Armate të thirrur për kryerjen e shërbimit në Armate.

(2) Ushtaret profesionale pas perfundimit të shërbimit në Armate për shkak të mbushjes së moshës 38 vjecare, kalojnë në rezerve aktive nese pajtohen me kete dhe sistemon me detyre në pajtim me aktin për formacionin e Armates.

(3) Personat nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, mund të angazhohen në njesite e Armates për pjesëmarrje në operacione paqesore edhe jashte territorit të Republikës së Maqedonisë më shume se 30 dite, nese pajtohen me kete.

(4) Detyra e personave nga paragrafi (1) i ketij neni, zgjat deri në mbarim të moshës 50 vjecare."

Neni 17

Neni 44 ndryshohet si vijon:

"(1) Të drejtat dhe detyrat e personelit aktiv rezerv në rastet nga neni 43 i ketij ligji, rregullohen me marreveshje që lidhet me Ministrinë e Mbrojtjes.

(2) Me marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni rregullohen të drejtat dhe detyrat e ndërsjella, e vecanerisht: vendi, koha dhe menyra e angazhimit; të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë gjatë kohës së angazhimit; lartësia e kompensimit mujor; rendi dhe disiplina; menyra dhe kushtet e ndërprerjes së angazhimit; kompensimi i demit në rast të doreheqjes vullnetare nga angazhimi etj.

(3) Gjate kohezgjatjes së marreveshjes nga paragrafi (1) i ketij neni, personeli aktiv rezerv do të përfshihet në sistemin e trajnimit nepermjet realizimit të aktivitetëve të rregullta dhe të jashtëzakonshme, në pajtim me Planin për aktivitetet trajnuese të cilin e miraton ministri i Mbrojtjes.

(4) Personeli aktiv rezerv i thirrur për kryerjen e shërbimit në Armate, ka të drejtë kompensimi me para të percaktuar me ligj.

(5) Për personat nga personeli aktiv rezerve të thirrur për kryerjen e shërbimit në Armate pervec ushtareve profesionale, në marreveshjen nga paragrafi (1) i ketij neni percaktohet edhe lartësia e kompensimit mujor që nuk mund të jete më pak se 15% as më shume se 50% nga rroga neto e paguar mesatarisht për të punësuar në Republikën e Maqedonisë, pavaresisht nese jane në marrëdhënie pune ose jane persona të papune, në varesi vecanerisht nga kohezgjatja e angazhimit e percaktuar në marreveshje nga paragrafi (1) i ketij neni, lloji dhe shkalla e arsimit, grada, profesioni e ngjashem.

(6) Me ushtaret profesionale të cilët pas pushimit të shërbimit në Armatën për shkak të mbushjes së moshës 38 vjecare kalojnë në rezerve aktive, marreveshja nga paragrafi (1) i ketij neni lidhet për periudhe prej 12 vitesh, por më së shumti deri në mbushjen e moshës 50 vjecare.

(7) Për kohezgjatjen e marreveshjes nga paragrafi (6) i ketij neni, lartësia e kompensimit mujor arrin: për kater vitet e para 37%, për kater vitet e ardhshme 39% dhe për kater vitet e fundit 41% nga rroga neto e paguar mesatare për të punësuar në Republikën e Maqedonisë, pavaresisht nese jane në marrëdhënie pune ose persona të papune.

(8) Lartësia e kompensimit nga paragrafi (5) dhe (7) të ketij neni llogaritet si vijon: për gjysmëvjetorin e pare, nga rroga neto e paguar mesatare për të punësuar në muajin dhjetor në vitin paraprak, ndërsa për gjysmëvjetorin e dyte, nga rroga neto e paguar mesatare për të punësuar në muajin qershor në vitin rrjedhes.

(9) Kohën dhe menyren e angazhimit të personave nga neni 43 i ketij ligji, i percakton ministri i Mbrojtjes."

Neni 18

Në nenin 45 paragrafet (1) dhe (2) ndryshohen si vijojne:

"(1) Me gradën nentoger gradohet personi i cili e ka kryer Akademine Ushtarake".

(2) Me gradën nentoger në gjini ose shërbim perkates, gradohet personi me arsim të larte me së paku 180 kredi të fituara sipas SETK-së dhe i cili do ta kryejë aftësimin dhe ngritjen profesionale për oficerë."

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Me gradën toger në gjini ose shërbim perkates gradohet personi me arsim të larte me së paku 240 kredi të fituara sipas SETK-së, ose i cili e ka kryer shkallën VII/1 dhe do ta kryejë aftësimin dhe ngritjen profesionale për oficerë."

Paragrafi (3) behet paragrafi (4).

Neni 19

Pas neni 46 shtohet nen i ri 46-a, si vijon:

"Neni 46-a

(1) Me gradën nentoger në personel aktiv rezerv gradohet personi me arsim të larte me së paku 180 kredi të fituara sipas SETK-ut, ose i cili e ka kryer shkallën VII/1 dhe do ta kryejë aftësimin dhe ngritjen profesionale për oficerë në përberjen rezerve.

(2) Me gradën rreshter në personelin aktiv rezerv, gradohet personi me arsim të mesëm i cili ka kryer kurs për nenoficerë në përberjen rezerve."

Neni 20

Pas nenin 51 shtohen dy nene të reja 51-a dhe 51-b, si vijojne:

"Neni 51-a

(1) Personeli aktiv ushtarak i dërguar me detyrë në organet e pushtetit shtetëror, shoqëri tregtare, ndërmarrje publike, institucione dhe shërbime, perfaqësi ushtarake të Republikës së Maqedonisë në vend të huaj, pjesëmarrje në aktivitete trajnuese dhe trajnime dhe në operacione humanitare dhe paqesore jashte territorit të Republikës së Maqedonisë, në detyra në forcat ushtarake multinacionale të formuara në pajtim me marreveshjet e ratifikuara ndërkombetare të cilat Republika e Maqedonisë i ka lidhur ose i ka pranuar si dhe në shkollim, aftësim dhe avancim profesional dhe specializim për nevojat e shërbimit më gjate se gjashtë muaj në vitin në të cilin vlerësohet, vlerësohet nga eprori kompetent ku e ka kryer detyren.

(2) Vlerësimi nga paragrafi (1) i ketij neni, konsiderohet si vlerësim zyrtar për vitin kalendarik në të cilin behet vlerësimi.

Neni 51-b

(1) Për personelin ushtarak i cili në vitin kalendarik në të cilin behet vlerësimi ka qene i sistemuar ose i dërguar në detyrë më shkurt se gjashtë muaj, vlerësimin e kryen oficeri epror i drejtperdrejte dhe epror i dyte ushtarak perkatesisht nepunesi udheheqes epror i drejtperdrejt në njesine në të cilën gjendet gjate kohës së vlerësimit zyrtar,

(2) Vleresimi zyrtar behet në baze të raportit me shkrim nga oficeret eprore paraprake të drejtperdrejte nga paragrafi (1) i ketij neni."

Neni 21

Në nenin 79 paragrafi (2), fjala "percakton" zevendesohet me fjalen "konfirmon."

Neni 22

Në nenin 80 paragrafi (2) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "ndersa nese behet fjale për projekt me rendesi të vecante për mbrojtjen, deri në perfundimin e projektit".

Neni 23

Në nenin 84 paragrafi (1) pas fjales "ushtarak" shtohen fjalet: "dhe civil".

Në paragrafin (2) pas fjales "ushtarak" shtohen fjalet: "dhe civil", ndersa pas fjales "pension" pika zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "perkatesisht nderprerje të marredhenies së punes".

Në paragrafin (3) fjalet: "e kaluar" zevendesohen me fjalet "e kaluar", ndersa pas fjales "grade" vihet presje dhe shtohen fjalet: "shkalla e arsimit".

Paragrafet (4), (5), (6) dhe (7) shlyhen.

Neni 24

Ne nenin 87 paragrafi (4) fjala "percakton" zevendesohet me fjalen "konfirmon".

Neni 25

Në nenin 89 paragrafin (1), fjalet: "më gjate se" zevendesohen me fjalen "deri".

Neni 26

Në nenin 101 dy pikat "g)" shlyhen.

Neni 27

Ne nenin 131 paragrafi (2), pika 20 ndryshohet si vijon: "20) mungesa e paarsyeshme nga puna, dy dite pune të njepasnjeshme ose kater dite pune gjate një viti;"

Neni 28

Në nenin 136 paragrafi (2) pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: "si dhe te oficeri epror i drejtperdrejt perkatesisht te nepunesi shtetoror udheheqes epror i drejtperdrejte".

Neni 29

Ne nenin 139 paragrafi (1) pika 2 alineja 2 lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Alineja 3 ndryshohet si vijon:

" - denim me para në lartesi deri në 15% nga shuma njemujore e rroges e paguar në muajin e fundit, në kohezgjatje prej një deri në tre muaj për personelin aktiv ushtarak ose civil, perkatesisht 15% nga shuma njemujore e kompensimit mujor të paguar të personelit aktiv rezerv dhe".

Pas alinese 3 shtohet alineja e re 4, si vijon:

" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të larte të karrieres në kohe prej një viti."

Në piken 3 alineja 3 ndryshohet si vijon:

"- denim me para në lartesi deri në 20% nga shuma njemujore e rroges e paguar në muajin e fundit në kohezgjatje

prej një deri në gjashte muaj për personelin aktiv ushtarak ose civil, perkatesisht 20% nga shuma njemujore e kompensimit mujor të paguar të personelit aktiv rezerv,".

Në alinene 4 pikepresja në fund të fjalise zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohet alineja e re 5, si vijon:

" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të larte të karrieres në kohe prej një viti."

Në nenin 6 alineja 1 lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Në alinene 2 pikepresja në fund të fjalise zevendesohet me lidhezen "dhe" dhe shtohet alineja e re 3, si vijon:

" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të larte të karrieres në kohe prej një viti."

Ne nenin 7 alineja 3 lidheza "dhe" në fund të fjalise zevendesohet me pikepresje.

Pas alinese 4 shtohet alineja e re 5, si vijon:

" - ndalim për realizimin e së drejtes për shkalle më të larte të karrieres në kohe prej një viti."

Në piken 8 alineja 4 ndryshohet si vijon:

" - pushim i marredhenies së punes për eproret ushtarake deri në graden toger me detyre në Ministrine e Mbrojtjes, perfaqesite ushtarake dhe misione dhe trupa tjere në vende të huaja dhe për eprore ushtarake me grade major deri në toger me detyre në Armate."

Neni 30

Në nenin 170 paragrafi (1) pas fjales "ushtarak" shtohen fjalet: "dhe civil".

Neni 31

Në nenin 183 fjalet: "i percaktuar me aktin për formacionin e Armates" shlyhen.

Neni 32

Në nenin 190 paragrafi (1) pas fjales "ushtarak" shtohen fjalet: "dhe civil".

Neni 33

Neni 194 ndryshohet si vijon:

"(1) Të punesuarit në Armate që kane themeluar marredhenie pune në kohe të pacaktuar e të cilet në territorin e Republikës së Maqedonise nuk kane banese në pronesi personale ose në pronesi të anetarit të familjes së tyre më të ngushte (bashkeshort, femije të lindur në martese ose jashte martese, femije të biresuar, të adoptuar dhe femije të marre në perkujdesje dhe prinder), me të cilet jetojne në ekonomi të perbashket familjare, e nuk u eshte siguruar shfrytezim i baneses zyrtare, kane të drejte kompensimi të shpenzimeve për qira të baneses.

(2) Të punesuarit në Armate që kane themeluar marredhenie pune në kohe të caktuar, të drejten nga paragrafi (1) i ketij neni mund ta realizojne pas tre vitesh sherbimi në Armate.

(3) Lartesine e kompensimit nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, e percakton Ministri i Mbrojtjes varesisht nga vendi i kryerjes së sherbimit".

Neni 34

Në nenin 195 paragrafi (2) lidheza "dhe" zevendesohet me presje, ndersa pas fjales "transport" shtohen fjalet: "dhe shfrytezim i transportit të organizuar".

Neni 35

Në nenin 196 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Ndertimi i banesave për pjesetaret e Armatës në pajtim me Programin nga paragrafi (2) i këtij neni, paraqet interes publik."

Paragrafet (3) dhe (4) behen paragrafe (5) dhe (6).

Neni 36

Pas neni 201 shtohet nen i ri 201-a, si vijon:

"Neni 201-a

Personeli ushtarak dhe civil që merr pjese në operacione humanitare dhe në misione paqesore jashtë territorit të Republikës së Maqedonise të cilat zgjasin gjashtë muaj ose më gjatë, ka të drejtë mungese në kohezgjatje prej pesë ditësh pas kthimit nga pjesëmarrja në operacione humanitare dhe misione paqesore".

Neni 37

Në nenin 204 paragrafi (2) fjala "aftesim" zevendesohet" me fjalën "aftesi".

Neni 38

Në nenin 211 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

"(3) Marrjen e titujve për specialitetet e vecanta me rendesi të vecante për mbrojtje, i percakton ministri i Mbrojtjes."

Neni 39

Në nenin 212 pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafe të rinj (4) dhe (5), si vijojne:

"(4) Aktvendim për zgjedhje të kandidatit për shkollim, aftesim dhe ngritje profesionale dhe specializim në shkolla të larta ushtarake dhe fakultete në vend dhe jashtë, miraton ministri i Mbrojtjes.

(5) Urdher për dergim të kandidateve të zgjedhur për shkollim, aftesim dhe ngritje profesionale dhe specializim në shkolla të larta ushtarake dhe fakultete në vend dhe jashtë për personelin ushtarak dhe civil me shërbim në Armatë, leshon ministri i Mbrojtjes."

Neni 40

Neni 215 ndryshohet si vijon:

"(1) Ushtari profesionist të cilin shërbimi në Armatë i pushon me mbushjen e moshës 38 vjeçare, së paku gjashtë muaj para skadimit të kontratës për punë, e realizon të drejtën e pakos për kthim në jetën civile.

(2) Të drejtën nga paragrafi (1) i këtij neni, e realizojnë edhe oficeret eprorë ushtarake perkatesisht nenoficeret, ushtaret profesioniste dhe civile me shërbim në Armatë, për shkak të ndryshimeve strukturore në aktin për formacionin e Armatës, gjashtë muaj para pushimit të marrëdhënies së punës.

(3) Të drejtë nga paragrafi (1) i këtij neni, e realizojnë edhe oficeret eprorë ushtarake perkatesisht nenoficeret, ushtaret profesioniste dhe civile me shërbim në Armatë, për shkak të aftesise së humbur shëndetësore dhe fizike në shërbim në Armatë.

(4) Pakoja për kthim në jetën civile i përfshin keshillimin për ballafaqimin me ndryshimet dhe zgjedhjen e karrierës së dytë në strukturën civile, aftesimin profesional për profesione dhe keshillime civile dhe perkrahje për shfrytëzimin e programeve dhe projekteve të Qeverisë së Republikës së Maqedonise për punësim ose vetëpunësim.

(5) Menyren për realizimin e të drejtës nga paragrafi (1) i këtij neni, e percakton ministri i Mbrojtjes."

Neni 41

Pas neni 215 shtohet nen i ri 215-a, si vijon:

"Neni 215-a

(1) Aftesimi profesional për profesione civile për përgatitje për kthim në jetën civile i përfshin ritrajnimin, rikuatifikimin ose kualifikimin plotësues.

(2) Aftesimi profesional për profesione civile për përgatitje për kthim në jetën civile, kryhet në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Armatë.

(3) Me përjashtim të paragrafit (2) të këtij neni, aftesimi profesional për profesione civile për përgatitje për kthim në jetën civile, mund të kryhet edhe në institucione arsimore dhe subjekte ekonomike në Republike.

(4) Menyren e aftesimit dhe ngritjes profesionale nga paragrafi (1) i këtij neni, e percakton ministri i Mbrojtjes."

Neni 42

Në nenin 218 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Ankesa e parashtruar kundër aktvendimit për pushimin e marrëdhënies së punës nga paragrafi (1) pika 4 të këtij neni, nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit."

Neni 43

Në nenin 220 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Në rastet nga paragrafi (1) i këtij neni, oficerit epror ushtarak, perkatesisht nenoficerit dhe personelit civil, u sigurohet marrja e së drejtës për pension së paku me 25 vjet stazh pensional prej të cileve 15 vjet të realizuara në Armatën e Republikën së Maqedonise, pa marrë parasysh moshën, nëse nuk i plotëson kushtet për pension të pleqërisë."

Neni 44

Neni 222 shlyhet.

Neni 45

Në nenin 223 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Aktvendim për pushimin e marrëdhënies së punës për personelin ushtarak dhe civil, miraton ministri i Mbrojtjes ose personi i autorizuar prej tij."

Neni 46

Dispozitat e neneve 16, 17 dhe 40 të këtij ligji kanë të bëjnë edhe me ushtaret profesioniste të cileve shërbimi në Armatë u ka pushuar, për shkak të skadimit të kontratës së punës për shkak të mbushjes së moshës 35 vjeçare perkatesisht 38 vjeçare.

Neni 47

Në nenin 227 paragrafi (1) fjala "gjashtë" zevendesohet me fjalën "dhjetë".

Neni 48

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

571.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГ-
ЛАСУВАЊЕ НА ПЕШТЕРАТА „СЛАТИНСКИ
ИЗВОР“ ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА

Се прогласува Законот за прогласување на пештерата „Слатински извор“ за споменик на природата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2011 година.

Бр. 07- 1011/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕШТЕРАТА „СЛАТИНСКИ ИЗВОР“ ЗА СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА

Член 1

Пештерата „Слатински извор” се прогласува за споменик на природата заради заштита на нејзините геоморфолошки и биолошки особености, кои се од исклучително значење за заштита на природата.

Член 2

Назив на заштитеното подрачје е споменик на природата „Слатински извор“.

Член 3

Категорија на заштитеното подрачје е споменик на природата.

Член 4

Границата на споменикот на природата „Слатински извор“ започнува од вливот на Слатинска Река во Треска, од каде што се протега на запад по северните падини на ридовите Кале (664 м) и Гребенец (722 м) и се спушта на дното на Марковска Река. Оттука границата се протега во северозападен правец по источните падини на Габер, навлегува во долината на Крушевска Река и потоа води на север по безимен дол до почетокот на неговото формирање. Потоа границата го менува правецот и води на исток кон месноста Трноец, го сече колскиот пат и избива на котата од 751 м. Понатаму се спушта на колски пат и продолжува да води во источен правец до месноста Крстови, каде што го менува правецот и води на североисток по колски пат и избива на котата од 748 м. Одовде границата се спушта на колски пат и се протега во источен правец по срот на Баба и избива на котата од 713 м. Од ова место границата

се протега на југ до крајот на сртот на Баба, свртува на исток и се спушта до дното на левиот брег на реката Треска. Тука границата го менува правецот и води кон југ и завршува на почетната точка на вливот на Слатинска Река во Треска.

Вкупната површина на споменикот на природата „Слатински извор” изнесува 414 хектари.

Член 5

Со споменикот на природата „Слатински извор” управува општината Македонски Брод, а во име на општината управува градоначалникот на општината Македонски Брод (во натамошниот текст: градоначалникот).

Член 6

Заради остварување на заштитата на споменикот на природата „Слатински извор“, градоначалникот донесува план за управување и годишни програми за заштита на природата во кои се утврдени посебните мерки и активности за заштита и одржување на изворните вредности на природата.

Непосредната заштита на споменикот на природата „Слатински извор“ ја спроведува градоначалникот, за што формира чуварска служба.

Чуварската служба ги врши работите на набљудување и следење на состојбата на сите вредности и врши надзор врз спроведувањето на дозволените активности во споменикот на природата, како и други работи кои ќе му ги довери, односно овласти субјектот кој управува со споменикот на природата.

Член 7

Градоначалникот согласно со Законот за заштита на природата е должен да го чува, да се грижи и да го одржува споменикот на природата „Слатински извор“ и навреме да ги презема пропишаните техничко-заштитни и други мерки со кои се обезбедува особено:

- зачувување на живеалиштата и видовите во природна состојба,

- одржување на природно воспоставените еколошки процеси преку трајно зачувување на репрезентативните природно-географски карактеристики,

- одржување на генетските ресурси во динамична и еволутивна состојба,

- заштита на структурните пределски карактеристики,

- заштита на автентичните пештерски украси заради научни цели, мониторинг и образовни цели,

- заштита на споменикот на природата преку подигање на јавната свест, а посебно во воспитно-образовниот процес,

- спречување на штetni активности од физички и правни лица и други нарушувања во споменикот на природата, односно обезбедување максимално povoljni услови за zaštita и razvoj na prirodata i

- преземање на мерки за физичка заштita на влезот на пештерата.

Заштитата се однесува на делови од животата (фауна) и неживата природа (геоморфолошки и хидролошки елементи) во пештерата и нејзиното непосредно опкружување.

Член 8

Во споменикот на природата и неговата непосредна близина не се дозволени активности кои ги загрозуваат неговите обележја и вредности, а особено:

- оштетување или отстранување на пештерските украси (сталактити, сталагмити и слично),
- изградба на сите видови на инфраструктурни објекти на потесното подрачје на споменикот на природата (пред влезот на пештерата и на терените над пештерата),
- изведување на земјани работи (ископи или засипување на теренот) во непосредната околина или на површината над пештерата,
- промена на вегетацијата над пештерата (сечење на шумата, пошумување и слично),
- депонирање на сите видови отпадоци и комунален отпад во пошироката околина и на терените над пештерата,
- секакви интервенции на просторот кои би можеле битно да влијаат на измена на морфологијата на теренот (користење на градежен материјал, предизвикување на вибрации од експлозии во поширокото подрачје на споменикот на природата,
- менување на естетскиот изглед на околината на влезот на пештерата со поставување на огради, антени, надземни водови и слично,
- загадување на водите што понираат во пештерата,
- забрана за собирање на сите видови на пештерска фауна, освен единечни примероци за научни цели,
- забрана на посета на пештерата, пред да се одлучи дали треба да се преземат мерки за нејзино евентуално туристичко уредување и
- забрана на искористување на минерални сировини од подрачјето на споменикот на природата за какви било цели и намени.

Член 9

Во споменикот на природата - „Слатински извор” се востановуваат следниве зони:

- зона на строга заштита и
- заштитен појас.

Член 10

Зоната на строга заштита е дел од заштитеното подрачје со највисок интерес за заштита, што се карактеризира со подземен систем на канали и спелеоморфолошки форми на пештерата.

Заради одржување на карактеристиките во зоната на строга заштита градоначалникот е должен да обезбеди постојан мониторинг.

Член 11

Заштитениот појас е површина надвор од споменикот на природата и има улога да ја заштити зоната на строга заштита од заканите што потекнуваат надвор од подрачјето на природното наследство.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR SHPALLJEN E SHELLËS "BURIMI I SLLATINES" MONUMENT NATYROR

Neni 1

Shpella „Burimi i Sllatinës”, shpallet monument natyror për mbrojtjen e veçorive të saj biologjike dhe gjeomorfologjike, që janë me rëndësi të jashtëzakonshme për mbrojtjen e natyrës.

Neni 2

Emri i zonës së mbrojtur është monumenti natyror „Burimi i Sllatinës”.

Neni 3

Kategoria e zonës së mbrojtur është monument natyror.

Neni 4

Kufiri i monumentit natyror "Burimi i Sllatinës" fillon nga derdhja e Lumit të Sllatinës në Treskë, prej nga shtrihet në perëndim nëpër shpatet e kodrave Kale (664 m) dhe Grebenec (722 m) dhe lëshohet në fundin e Lumit të Markos. Nga këtu kufiri shtrihet në drejtim veriperëndimor neper shpatet lindore të Gaberit, futet në luginën e Lumit të Krusheves dhe pastaj vazhdon në veri nëpër luginën pa emer deri në fillimin e formimit të saj. Pastaj kufiri e ndryshon drejtimin dhe shkon në lindje drejt vendit Tërnoec, e pret rrugën e qerreve dhe del në kuotën prej 751 m. Më tutje lëshohet në rrugë qerresh dhe vazhdon të shtrihet në drejtim lindor deri në vendin Kryqet, ku e ndryshon drejtimin dhe shkon në verilindje nëpër rrugë qerresh dhe del në kuotën prej 748 m. Nga këtu kufiri lëshohet në rrugë qerresh dhe shtrihet në drejtim lindor nëpër grykën e sipërfaqes Baba dhe del në kuotën prej 713 m. Nga ky vend kufiri shtrihet në jug deri në fund të shpatit Baba, kthen në lindje dhe lëshohet deri në fund të bregut të majtë të Lumit Treska. Këtu kufiri e ndërron drejtimin dhe shkon në jugu dhe perfundon në pikën fillestare të derdhjes së Lumit të Sllatinës në Treskë.

Sipërfaqja e përgjithshme e monumentit natyror „Burimi i Sllatinës” është 414 hektarë.

Neni 5

Me monumentin natyror "Burimi i Sllatinës" menaxhon Komuna Makedonski Brod, ndërsa në emër të komunës menaxhon kryetari i komunës Makedonski Brod (në tekstin e mëtejshëm: kryetari i komunës).

Neni 6

Për realizimin e mbrojtjes së monumentit natyror „Burimi i Sllatinës”, kryetari i komunës miraton plan për menaxhim dhe programe vjetore për mbrojtje të natyrës në të cilat janë përcaktuar masa dhe aktivitete të veçanta për mbrojtje dhe mirëmbajtje të vlerave burimore të natyrës.

Mbrojtjen e drejtpërdrejtë të monumentit natyror „Burimi i Sllatinës” e zbaton kryetari i komunës, për çfarë formon e shërbimin e rojtarëve.

Sherbimi i rojtarëve i kryen punët e mbikëqyrjes dhe percjelljes së gjendjes së të gjitha vlerave dhe kryen mbikëqyrje të realizimit të aktiviteteve të lejuara në monumentin natyror, si dhe punët tjera që do t'ia ngarkojë përkatësisht autorizojë subjekti i cili menaxhon me monumentin natyror.

Neni 7

Kryetari i komunës sipas Ligjit për mbrojtje të natyrës detyrohet që ta ruajë, të kujdeset dhe ta mirëmbajë monumentin natyror "Burimi i Sllatinës" dhe me kohë të ndermarre masa të përcaktuara teknike mbrojtëse dhe masa tjera me të cilat sigurohen veçanërisht:

- ruajtja e vendbanimeve dhe llojeve në gjendje natyrore,
- mirembajtja e proceseve ekologjike të vendosura në menyre natyrore nëpërmjet ruajtjes permanente të karakteristikave reprezentative natyrore gjeografike,
- ruajtja e resurseve gjenetike në gjendje dinamike dhe evolutive,
- mbrojtja e karakteristikave strukturne të lokalitetit,
- mbrojtja e bukurive autentike të shpellave për qëllime shkencore, monitorim dhe qëllime arsimore,
- mbrojtja e monumentit natyror nëpërmjet ngritjes së vetedijes publike, e veçanërisht në procesin edukativo-arsimor,
- parandalimi i aktiviteteve të dëmshme nga personat fizike dhe juridikë dhe çrregullimeve tjera në monumentin natyror, përkatësisht sigurimi i kushteve maksimale të volitshme për mbrojtje dhe zhvillim të natyrës dhe
- marrja e masave për mbrojtje fizike në hyrjen e shpelles.

Mbrojtja ka të bëjë me pjesë të natyrës së gjallë (faunes) dhe të vdekur (elementeve gjeomorfologjike dhe hidrologjike) në shpellë dhe rrethinën e drejtpërdrejtë.

Neni 8

Në monumentin natyror dhe afërsinë e tij të drejtpërdrejte nuk lejohen aktivitete të cilat i rrezikojnë karakteristikat dhe vlerat e tij, e veçanërisht:

- demtimi ose mënjanimi i bukurive të shpellës (stalaktite, stalagmite dhe ngjashëm),
- ndertimi i të gjitha llojeve të objekteve infrastrukture në zonën më të ngushtë të monumentit natyror (para hyrjes së shpellës dhe terreneve mbi shpellë),
- kryerja e punëve tokësore (gërmime ose mbulime të terrenit) në rrethinën e drejtpërdrejtë ose në sipërfaqe mbi shpellë,
- ndryshimi i vegjetacionit mbi shpellë (pretje e pyllit, pyllezim dhe ngjashëm),
- depozitimi i të gjitha llojeve të hedhurinave dhe hedhurinave komunale në rrethinën më të gjerë dhe në terrenet mbi shpellë,
- çfarëdo intervenime në hapësirë që do të mund të ndikonte qenësisht në ndryshimin e morfologjisë së terrenit (shfrytëzimi i materialit ndërtimor, shkaktimi i vibracioneve nga shpërthime në zonën më të gjerë të monumentit natyror),
- ndryshimi i pamjes estetike të rrethinës në hyrjen e shpelles me vendosjen e gardheve, antenave, përçesve mbitokesore dhe ngjashëm,
- ndotja e ujërave që humbin në shpellë,
- ndalim i mbledhjes së të gjitha llojeve të faunës shpellore, përveç mostrave të veçanta për qëllime shkencore,
- ndalim i vizitës së shpellës, para se të vendoset nëse duhet të ndërmerren masa për rregullimin e saj eventual turistik dhe
- ndalim i shfrytëzimit të lëndëve të para minerale nga zona e monumentit natyror për çfarëdo lloj qëllimesh ose dedikimesh.

Neni 9

Në monumentin natyror - "Burimi i Sllatinës" themelohen zonat si vijojnë:

- zona e mbrojtjes rigoroze dhe
- brezi mbrojtës.

Neni 10

Zona e mbrojtjes rigoroze është pjesë e zonës së mbrojtur me interes më të lartë të mbrojtjes, që karakterizohet me sistem nëntokësor të kanaleve dhe formave speleomorfolgjike të shpellës.

Për ruajtjen e karakteristikave në zonën e mbrojtjes rigoroze kryetari i komunës detyrohet që të sigurojë monitorim të vazhdueshëm.

Neni 11

Brezi mbrojtës është sipërfaqe jashtë monumentit natyror me qëllim që ta mbrojë zonën e mbrojtjes rigoroze nga kanosjet që rrjedhin jashtë zonës së trashëgimisë natyrore.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

572.

Согласно со членот 26 став 2 од Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 2011 година донесе

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА 2011 - 2013

1. ВОВЕДЕН ДЕЛ

Планирање на изградбата на нова железничка инфраструктура, како и реконструкција, модернизација, ремонт и одржување на постојната железничка инфраструктура преку донесување на Национална програма за железничка инфраструктура (во натамошниот текст: Националната програма) за период од три години е пропишано во Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ број 48/10).

Националната програма е основен документ со кој се одредуваат приоритетите за изградба, реконструкција, модернизација и одржување на функционалноста на железничката инфраструктура. Националната програма служи како развоен документ при одредување на стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, Националниот развоен план на Република Македонија, ажурирање на Националната транспортна стратегија, изработка на годишна програма за финансирање на железничката инфраструктура и многу други документи. Понатаму, преку Националната програма се дефинира процесот на усогласување на националното законодавство со регулативите на Европската унија, меѓународните договори каде што како потписник е Република Македонија и развојните планови на Трансевропските железнички мрежи.

За реализација на Националната програма за периодот од 2011 до 2013 година се потребни вкупно финансиски средства во износ од 6.347.930.000 денари или 103.220.000 евра, од кои за инвестиции, одржување и изработка на инвестиционо-техничка документација за Коридорот X и кракот на Коридорот Xd се потребни вкупно 4.652.830.000 денари или 75.656.000 евра, додека за Коридорот VIII се потребни средства во висина од 1.695.100.000 денари или 27.563.000 евра.

Финансиските средства за периодот од 2011 до 2013 година се планира да се обезбедат по пат на кредитно задолжување во најголем процент, односно 1.999.400.000 денари или 32.500.000 евра, односно 31%, средства преку инструментот за претпристапна помош ИПА во рамките на Оперативната програма за регионален развој, односно 987.600.000 денари или 16.220.000 евра, односно 16% (кои се во износ од 85% од вкупните вредности на проектите) и Буџетското кофинансирање (15%) во вредност од 186.600.000 денари или 3.034.000 евра, односно 3%, донации по други основи 526.100.000 денари или 8.600.000 евра, односно 8% и Буџетот на Министерство за транспорт и врски 1.332.230.000 денари, односно 21.626.000 евра или 21% и сопствени средства на ЈП МЖ Инфраструктура средства во износ од 1.316.000.000 денари или 21.400.000 евра, односно 21%.

1.1. СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Стратешкиот развој на железничката инфраструктура се темели на потребата од задоволување на потребите за превозот на патници и стока, просторниот план на Република Македонија и определбата на Република Македонија за интеграција во Европската унија.

Земјите од Европската унија посветуваат големо внимание на изградба на нови и осовременување на постојните пруги со развиени техничко-технолошки карактеристики, кои се состојат од трансевропски мрежи за брзи пруги и трансевропски мрежи за конвенционални пруги. Трансевропската железничка мрежа на подрачјето на Европската унија се надоврзува на најважните железнички коридори од соседните региони и континенти. Јадрото на таа железничка мрежа го претставуваат паневропските коридори воспоставени на меѓународните конференции одржани на Крит 1994 година и Хелсинки 1997 година.

Македонските железници се веќе вклучени во мрежата на паневропските коридори:

- патен и железнички Коридор X: Атина - Солун - Скопје - Ниш - Белград - Загреб - Љубљана - Салцбург,
- патен и железнички Коридор Xd: Велес - Битола - Флорина - Аминеа/ Каламбака - Јанина - Игуменица/ Солун и

- патен и железнички Коридор VIII: Драч - Тирана - Кафасан - Кичево - Скопје - Крива Паланка - Гуешево - Софија - Пловдив - Стара Загора - Варна/Бургас.

Меморандумот за разбирање за развој на Паневропскиот Коридор X е потпишан на 15 март 2001 година во Солун, Република Грција.

Меморандумот за разбирање на Паневропскиот Коридор VIII е потпишан на 9 септември 2002 година во Бари, Република Италија.

Политиката на Европската унија е преку трансформација на железничкиот систем да дејствува и оперира на рамноправна и конкурентска основа, зголемувајќи го процентот на превезена стока и патници по пат на железница, со цел да се растеретат автопатиштата, да се намалат трошоците за енергија, со што ќе дојде до заштед, како и заштита на животната средина.

Доколку се направат компаративни анализи за железницата како превозно средство со другите превозни средства, таа има низа предности: големи капацитети со низок утрошок на енергија, заштита на животната средина, поголем степен на сигурност, брза и лесна достапност од едно место до друго, но и недостатоци: сложени технолошки состави и системи, невоедначена и технички неусогласена железничка инфраструктура во различни земји, големи трошоци за одржување и изградба на железничката мрежа.

Трансевропските мрежи и паневропските коридори се поставени така за да овозможат сообраќајот да се одвива низ повеќе правци, со цел за задоволување на потребите за овозможување на сообраќај. Од тие причини, во Република Македонија е потребно железничката мрежа да се развива во насока да овозможи задоволување на конкуренцијата која се јавува меѓу коридорите на соседните земји и пошироко.

Развојот на железничката инфраструктура во Република Македонија мора да биде во функција на одржлив и урамнотежен развој на земјата, а со тоа да доведе до вклучување на пазарот на Република Македонија во заедничкиот пазар на Европската унија.

Следствено на тоа, потребно е да се постигнат следниве цели:

- пред се, на железничките пруги кои се од значење на меѓународниот сообраќај, да се унапреди железничката инфраструктура и да се усогласи во техничко-технолошките потреби кои се поставени за трансевропски конвенционални пруги, за да се зголемил обемот на железничкиот сообраќај,

- воспоставување на урамнотежена техничко-технолошка состојба на железничките пруги кои се од регионално значење со оние од локален карактер, односно да се постигне усогласување на капацитетите со реалните потреби,

- усогласување на развојот на железничката инфраструктура со останатите превози патен, авионски и комбинирани и да се обезбеди хармонизиран превоз во транспортниот сектор во Република Македонија,

- зголемување на примената на железницата, како превозно средство на патници во Република Македонија,

- преку изградба на нова, како и модернизација и ремонт на постојната железничка инфраструктура да се дополнат потребните инфраструктурни капацитети за зголемување на обемот и функционалност на железничкиот превоз,

- воспоставување на интегрирана телекомуникациска мрежа и координирање на превозот од едно место преку воведување на контролно-команден систем, со цел за постигнување на подобра функционалност и квалитет на дадена услуга и

- создавање на одржлив и стабилен извор за финансирање на изградбата на нова, како и модернизација, ремонт и одржување на постојната железничка инфраструктура.

За постигнување на горе наведените цели потребни се значителни финансиски средства и реално гледано три до четири среднорочни планови.

1.2. ВАЖЕЧКИ МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ЗАЛОЖБАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВЛЕЗ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Република Македонија како земја кандидат за членство во Европската унија е потписничка на или има наследено повеќе меѓународни договори како што се: АГЦ - Евроска спогодба за главни меѓународни железнички пруги, Женева 1985 (AGC-European Agreement on Main International Railways Lines), АГТЦ - Евроска спогодба за важни меѓународни правци за комбиниран транспорт и слични инсталации, Женева 1991 (AGTC-European Agreement of Important International Combined Transport Lines and Related Instalations), КОТИФ (COTIF-Convention concerning International carriage by Rail) и Вилнус 1999 година. Република Македонија активно учествува и во УНЕЦЕ ТЕР организација која реализира проекти за подобрување на квалитетот на превозот на стока и патници, како и изработка на проекти за подобрување на железничката инфраструктура.

Во 2004 година во Луксембург е потпишан Меморандум за разбирање за развој на Југоисточноевропска јадрена транспортна мрежа, со што се основа Опсерваторија на Југоисточна Европа (СЕЕТО), каде што Република Македонија е активна членка и учесник. Во 2007 година е потпишан Анекс на Меморандумот за разбирање со кој се овозможува постепено имплементирање на законските и институционалните рамки за отворање на пазарот на железничкиот транспорт во Југоисточна Европа (Југоисточноевропска железничка транспортна област).

Во 2006 година во Солун, Република Грција, во рамките на Југоисточноевропскиот процес на соработка (СЕЕЦП) е потпишана Спогодба за воспоставување на железничка мрежа со високи перформанси во Југоисточна Европа. Целта на Спогодбата е имплементација на железнички мрежи со високи перформанси за патнички, товарен и интермодален транспорт во Југоисточна Европа, кои нудат побрзи железнички поврзувања со повисок квалитет и поконкурентни железнички поврзувања со значително намалено време за патувања за периодот до 2020 година.

Во периодот што следи претстои потпишување на Спогодба за основање на Транспортна зедница во областа на патниот, железничкиот, поморскиот и речниот сообраќај, како и развој на транспортната мрежа меѓу Европската унија и земјите од Југоисточна Европа.

1.3. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Заштитата на животната средина е една од основните смерници за развој на земјите во светот. Железницата, како систем, помалку ја загадува околината во споредба со останатите транспортни гранки - превозни средства. Истражувањата кои се направени во оваа област покажуваат дека повеќе од 90% од загадувањата предизвикани од транспортот отпаѓаат токму на друмскиот сообраќај.

Европската унија во својата најнова транспортна политика планира екстерните трошоци на превозот да ги префрли на тие транспортни гранки - превозни средства кои предизвикуваат помали загадувања на животната средина, што би значело насочување на повеќе финансиски средства на транспортни гранки кои на животната средина влијаат со помал обем и опсег на загадување, а во пракса тоа би значело повеќе средства би се намениле за развојот на железницата.

Еколошки одржлив транспорт (Environmental Sustainable Transport) всушност е метода со која идното проектирање за користење на капацитетите на инфраструктура во рамките на сите транспортни гранки ќе се усогласи со реалните потреби на капацитетите, со една единствена цел - намалување на негативното влијание на животната средина.

Основните принципи и мерки за реализација на еколошки одржливиот транспорт се:

- достигнатиот степен од економскиот развој на земјата наспроти побарувачката за превоз од аспект на влијанието на животната средина,
- задоволување на побарувачката за превоз на стока и патници со помош на различни транспортни средства, различни модели на железнички возен парк и инфраструктура, како и употребата на информатичката технологија и
- вложување во железничкиот превоз и инфраструктура, со што ќе се поттикне развојот на железничката технологија, индустријата, логистиката и друго.

Согласно со направените анализи за влијанието од различните превозни средства врз животната средина, железничките возни средства се оценети како превозни средства кои имаат најповолно влијание, односно најмалку ја загадува животната средина.

Освен тоа, железницата како систем, овозможува без големи и дополнителни напори организирање на големи превози на стока кои би се јавиле во иднина, со цел да се изврши растретување на друмскиот сообраќај.

2. ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИСТЕМ

Железничкиот систем во Република Македонија го сочинуваат структурниот и функционалниот потсистем.

Структурниот потсистем ги опфаќа следниве области:

- железничка инфраструктура,
- електро-енергија,
- сообраќајно регулирачки и сигнално сигурносен и
- железнички возила.

Функционалниот потсистем ги опфаќа следниве области:

- организирање и управување со сообраќајот,
- одржување и
- телематски апликации за патнички и товарен превоз.

Железничката инфраструктура е добро од општ интерес за Републиката и е сопственост на Република Македонија.

Управувањето со изградбата на нова железничка инфраструктура, реконструкцијата, ремонтот, одржувањето, заштитата на постојната железничка инфраструктура, организирањето и регулирањето на железничкиот сообраќај и раководењето со системите за регулирање и безбедност, како дејности од јавен интерес ги врши управител на инфраструктура кое е јавно или друго домашно или странско правно лице кое има дозвола за управување со железничката инфраструктура или нејзин дел, како и управување со системите на контрола за безбедно и сигурно одвивање на железничкиот сообраќај. Функциите на управителот на инфраструктура на една мрежа или на дел од мрежа може да се пренесат на друго домашно или странско правно лице.

Во согласност со Законот за железничкиот систем, управителот на инфраструктурата ги врши следниве функции:

- го организира и регулира железничкиот сообраќај, обезбедува пристап и користење на железничката инфраструктура на сите превозници кои ги исполнуваат условите пропишани со закон, го организира јавниот превоз и превозот за сопствени потреби, планира изградба, реконструкција, ремонт, одржување и заштита на железничката инфраструктура, врши модернизација, одржување и заштита на железничката инфраструктура, пружните возила и машини, презема мерки за заштита од бучава и заштита на животната средина;

- ги врши работите околу распределбата на инфраструктурните капацитети, одредува тарифа за користење на железничката инфраструктура, изработува и објавува возен ред, ја изработува Објавата на мрежата и врши и други активности што се во функција на дејноста.

Во согласност со Законот за сигурност во железничкиот систем, управителот на инфраструктурата ги врши следниве функции:

- ја организира и постојано врши контрола над безбедното и сигурно одвивање на железничкиот сообраќај, ги одржува инфраструктурните потсистеми по кои се одвива сообраќајот и го одржува внатрешниот ред во железничкиот појас.

Организациската поставеност на управителот на инфраструктурата во Република Македонија е Јавно претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници Инфраструктура - Скопје, правен наследник на поранешното ЈП „Македонски железници“ Ц.О. - Скопје, запишано во Централниот регистар на Република Македонија на 9 август 2007 година.

Железнички превозник во Република Македонија е националната транспортна компанија Македонски железници Транспорт А.Д. - Скопје, каде што акциите се во целосна сопственост на државата.

За обезбедување на транспарентно и недискриминаторно работење на управителот на инфраструктура, превозниците, телата и институциите поврзани со работењето на железницата, како и други учесници кои обезбедуваат железнички услуги во железничкиот јавен превоз, е формирана Агенција за регулирање на железничкиот сектор. Агенцијата е независна од управителот на железничката инфраструктура и железнички превозник/ци. Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија.

Надлежноста на Агенцијата е во согласност со членот 30 од Директивата 2001/14/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 26 февруари 2001 година за распределба на капацитетите на железничката инфраструктура и за одредување на таксите за употреба на железничката инфраструктура и за безбедносните сертификати и Директивата 2007/58/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2007 година за изменување на Директивата бр. 91/440/ЕЕЗ на Советот за развивање на железницата на Заедницата и Директивата бр. 2001/14/EЗ за распределба на капацитетот на железничката инфраструктура и наплата на надоместите за употреба на железничката инфраструктура.


За извршување на работите што се однесуваат на сигурноста во железницата се формира Управа за сигурност во железничкиот систем, како орган во состав на Министерството за транспорт и врски.

Надлежноста на Управата е во согласност со членот 16 од Директивата 2004/49/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за безбедноста на железниците во Заедницата и за измена на Директивата 95/18/EЗ на Советот за издавање дозволи на железничките претпријатија и на Директивата 2001/14/EЗ за распределување на капацитетите на железничката инфраструктура и наплатување такси за користење на железничката инфраструктура и издавање сертификати за безбедност (Директива за безбедност на железниците), Директивата 2007/59/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2007 година за сертифицирање на машиновозачи кои управуваат со локомотиви и возови во рамките на железничкиот систем на Заедницата и Директивата 2008/57/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 17 јуни 2008 година за интероперабилност на железничкиот систем во Заедницата (преработена верзија) (Текст со важност за ЕЕО).

Истрага за случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти се врши од страна на Комитет како постојано тело кое е составено од двајца истражувачи, кои се стручни лица од областа на железницата именувани од страна на Владата на Република Македонија од кои еден се именува за одговорен истражник. Комитетот е независен во својата организација и во донесување на одлуки е независен од секој управител на инфраструктура, превозникот, Управата за сигурност во железничкиот систем, Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор и Министерството за транспорт и врски.

Надлежноста на Комитетот за водење на случени сериозни несреќи, несреќи и инциденти е во согласност со главата V од Директивата 2004/49/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за безбедноста на железниците во Заедницата и за измена на Директивата 95/18/EЗ на Советот за издавање дозволи на железничките претпријатија и на Директивата 2001/14/EЗ за распределување на капацитетите на железничката инфраструктура и наплатување такси за користењето на железничката инфраструктура и издавање сертификати за безбедност (Директива за безбедност на железниците).

Шематски приказ на органите во железничкиот систем е како што следи:




3. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКА СОСТОЈБА НА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Вкупната должина на железничката инфраструктура во Република Македонија се состои од 699 км колосеци на отворена линија и 226 км колосеци во станици и депоа, како и 160 км индустриски колосеци. Железничката мрежа е составена од едноколосечни пруги и единствено делниците од Коридорот Х се електрифицирани (235 км). Сите колосеци имаат нормална ширина на колосекот од 1435 мм. Шините најчесто се поставени во долги шински ленти (ДШЛ), но исто така се применува и класичен колосечен спој. Главните линии се состојат од шини S49 или S54 и прагови од тврдо дрво или бетонски прагови со крут колосечен прибор (К-систем). Нормалното осовинско растојание на праговите е 600 мм кај колосек во ДШЛ. Главните карактеристики на железничката мрежа во Република Македонија се прикажани во Табела 1.

Табела бр.1 Главни карактеристики на железничката мрежа

Вкупна должина на железнички линии - 1.435 мм ширина на колосек	699 км
Вкупна должина на станични колосеци - 1.435 мм ширина на колосек	227 км
Двоколосечни линии	/
Електрифицирани линии (25Kv / 50Hz)	234 км
Не електрифицирани линии	465 км



3.1. СОСТОЈБА НА КОРИДОРОТ X И КРАКОТ НА КОРИДОРОТ Xd

Железничката пруга од Коридорот X од Скопје до Гевгелија е изградена во 1873 година, а Скопје - Табановци во 1887 година за време на Отоманската империја. Железничката линија е наменета за мешовит сообраќај (патнички и товарен).

Главната железничка линија од Коридорот X која поминува долж Република Македонија има вкупна должина од 214,9 км и се состои од следниве главни делници:

- Табановци - Скопје 49,0 км,
- Скопје - Велес 50,9 км и
- Велес - Гевгелија 115,0 км.

Линиите Табановци - Скопје, Скопје - Велес и Велес - Гевгелија се електрифицирани со систем 25Kv/50Hz со сигурносен контролен систем тип СИМЕНС, на 25 станици со автоматски блок.

На одделни делници од Коридорот X во Република Македонија треба да се подобри приодот и да се зголеми и подобри конекцијата со соседните држави, што ќе влијае на развојот на економијата во државата и ќе се овозможи побрзата комуникација со другите земји од Европа.

Кракот „d“ од Коридорот X започнува од Велес, преку Битола се поврзува со Република Грција на граничниот премин Креница на територијата на Република Македонија, односно Ники на територијата на Република Грција.

Вкупната должина на кракот изнесува 146 км од кои:

- Велес - Битола 129,3 км и
- Битола - Креница - граница со Република Грција 16,7 км.

Карактеристиките на коридорите X и Xd се прикажани во табелите 2 и 3.

Табела 2 Карактеристики на Коридорот X

Бр.	Делница	стационажа		Должина (км)
		од km	до km	
1	Табановци (граница) - Скопје			
1.1	Табановце граница - Табановце	400,5	401,1	0,6
1.2	Табановце - Куманово	401,1	413,7	12,6
1.3	Куманово - Романовци	413,7	420,8	7,1
1.4	Романовци - Миладиновци	420,8	430,8	10,0
1.5	Миладиновци - Илинден	430,8	438,1	7,3
1.6	Илинден - Маџари	438,1	444,8	6,7
1.7	Маџари - Скопје	444,8	449,5	4,7
	Вкупно Делница 1			49,0
2	Скопје - Велес			
2.1	Скопје - Лисиче	449,5	456,2	6,7
2.2	Лисиче - Драчево	456,2	461,7	5,5
2.3	Драчево - Јане Сандански	461,7	467,9	7,1
2.4	Јане Сандански - Зелениково	467,9	471,9	5,2
2.5	Зелениково - Кадина Река	479,7	479,7	5,7
2.6	Кадина Река - Рајко Жинзифов	479,7	490,4	10,7
2.7	Рајко Жинзифов - Велес	490,4	500,4	10,0
	Вкупно Делница 2			50,9
3	Велес - Гевгелија (граница)			
3.1	Велес - Згропци	500,4	515,1	14,7
3.2	Згрополци - Градско	515,1	527,7	12,6
3.3	Градско - Кукуречани	527,7	537,8	10,1
3.4	Кукуречани - Криволак	537,8	548,5	10,7
3.5	Криволак - Неготино	548,5	551,7	3,2
3.6	Неготино - Дуброво	551,7	558,4	6,7
3.7	Дуброво - Демир Капија	558,4	569,8	11,4
3.8	Демир Капија - Клисура	569,8	576,5	6,7
3.9	Клисура - Миравци	576,5	591,2	14,7
3.10	Миравци - Смоквица	591,2	604,3	13,1
3.11	Смоквица - Гевгелија	604,3	613,5	9,2
3.12	Гевгелија - Гевгелија граница	613,5	615,4	1,9
	Вкупно Делница 3			115,0

Табела 3 Карактеристики на Коридорот Хd

бр	Делница		стационажа		Должина (км)
			Од км	До км	
Велес - Креница					
1.	Велес	Тополка	0,0	7,8	7,8
2.	Тополка	Чашка	7,8	14,5	6,7
3.	Чашка	Стари Град	14,5	21,7	7,2
4.	Стари Град	Васил Антевски	21,7	30,3	8,5
5.	Васил Антевски	Богомила	30,3	44,1	13,8
6.	Богомила	Гостиражни	44,1	57,9	13,8
7.	Гостиражни	Браилово	57,9	68,8	10,9
8.	Браилово	Прилеп	68,8	84,1	15,3
9.	Прилеп	Бакарно Гумно	84,1	99,1	15,0
10.	Бакарно Гумнао	Даме Груев	99,1	112,1	13,0
11.	Даме Груев	Никола Карев	112,1	121,7	9,6
12.	Никола Карев	Битола	121,7	129,3	7,6
13.	Битола	Креница	129,3	145,3	16,0
14.	Креница	Државна граница	145,3	146,0	0,7

Долж Коридорот Х постојат шест тунели со вкупна должина од 1.028,9 метри. Сите тунели се наоѓаат на делниците Скопје - Велес и Велес - Гевгелија. Брзината на возовите кога поминуваат низ тунелите е ограничена на околу 65 км/час, затоа што радиусите на кривини се помали од 350 м. Долж Коридорот Хd постојат вкупно 17 тунели со вкупна должина од 6.530 м. Брзината на возовите кога поминуваат низ тунелите е ограничена на околу 65 км/час, затоа што радиусите на кривини се помали од 350 м.

Поважните карактеристики со стационажите на тунелите долж коридорите Х и Хd се прикажани во табелите 4 и 5.

Табела 4 Стационажа на тунели долж Коридорот Х и поважни карактеристики

Б р.	Од (km)	До (km)	Должина (m)	Ширина (m)	Материјал	Год. на изградба	Брзина низ тунелот (км/ч)	R (m)
1	478,2	487,4	240,1	5,4	Бетон	1958	65	300
2	483,1	483,4	300,2	5,0	Карпа	1873	65	275
3	492,2	492,3	114,9	5,4	Бетон	1873	65	275
4	493,4	493,5	64,7	5,4	Бетон	1873	65	-
5	571,2	571,3	39,0	5,2	Бетон	1946	65	350
6	582,4	582,7	270,0	5,3	Бетон	1946	70	300

Табела 5 Стационажа на тунели долж Коридорот Хd и поважни карактеристики

бр	Од (km)	До (km)	Должина (m)	Ширина (m)	Материјал	Год. на изградба	Брзина низ тунелот (km/ч)
1.	4+250.45	5+161.20	910.75	5.00	камен	1936 1932	65
2.	9+106.60	9+152.00	45.40	4.85	вл.-камен из.-бетон	1936 1932	65
3.	9+385.10	9+539.30	154.20	5.00	камен	*1936	65
4.	12+166.50	12+612.40	445.90	5.00	камен	*1936	55
5.	17+616.80	18+037.70	420.90	4.95	камен	*1936	70
6.	23+435.76	23+569.74	133.90	5.00	камен	*1936	65
7.	28+698.68	28+858.87	160.19	4.90	камен	*1936 1934	60
8.	35+847.10	35+937.78	90.68	5.00	камен	*1936	60
9.	36+417.29	36+481.96	64.75	5.00	камен	*1936	60
10.	36+752.36	36+793.65	36.29	5.00	камен	*1936	65
11.	39+925.60	40+070.10	144.50	4.96	камен	*1936	60
12.	40+956.18	41+051.35	95.17	5.00	камен	*1936	60
13.	48+183.60	48+695.00	511.40	5.00	камен	*1936	55
14.	48+818.50	49+164.70	346.20	5.00	камен	*1936	55
15.	51+998.00	52+201.00	203	5.00	камен	*1936	70
16.	52+467.30	52+660.00	192.70	4.95	камен	*1936	70
17.	53+464.71	56+038.80	2.574,1	5,00	камен	*1936	70

Долж Коридорот Х постојат вкупно 72 моста со вкупна должина од 2.143,12 метри, од кои 27 се бетонски во должина од 1.059,45 метри, додека 45 се челични мостови во должина од 1.083,67 метри. Долж Коридорот Хd постојат вкупно 39 моста со вкупна должина од 812,72 метри, од кои 30 се бетонски во должина од 687,24 метри, додека девет се челични мостови во должина од 125,48 метри. Поважни податоци за тунелите долж коридорите Х и Хd се прикажани во табелите 6 и 7.

Табела 6 Податоци за мостови долж Коридорот Х

Делница	Бетонски мостови		Челични мостови		UIC група
	Бр. на мостови	Вкупна должина (m)	Бр. на мостови	Вкупна должина (m)	
Табановци граница со Република Србија - Скопје	12	759,5	5	74,5	D4 225KN-80kN/m
Скопје-Велес	3	24,8	16	264,9	D4 225KN-80kN/m
Велес-Гевгелија граница Република Грција	12	275,15	24	744,27	D4 225KN-80kN/m
Вкупно	27	1.059,45	45	1.083,67	

Табела 7 Податоци за мостови долж Коридорот Хd

Делница	Бетонски мостови		Челични мостови		UIC група
	Бр. на мостови	Вкупна должина (m)	Бр. на мостови	Вкупна должина (m)	
Велес - Битола - Кременица	30	687,24	9	125,48	D4 225KN 80 KN/M

3.1.1. ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИТЕ НА КОЛОСЕКОТ

На повеќе делници од Коридорот X последен ремонт им е извршен пред повеќе од 30 години. Сообраќајот, особено на делницата Табановци - Скопје е многу густ. Од причина што инвестиционото одржување во последните декади било вршено со многу мал интензитет, се наметнува потребата од значително зголемување на одржувањето, или ќе биде потребно да се воведат ограничувања на брзините на делници во блиска иднина. Овие делници процентуално би се зголемувале во број и во должина и најверојатно би имало значително зголемување и на трошоците и последици по приходите на железницата. Всушност, најголем број на делници се со животен век на колосекот кој се приближува кон 40 години (околу 100 км) и доколку нема поголеми инвестиции во иднина, трошоците за одржување би се зголемиле значително. Во табелите 8 и 9 се прикажани податоци за временскиот период кога е извршен последниот ремонт со карактеристики на делниците, како и староста на колосеците групирани во четири групи.

Табела 8 Последна година на ремонт на пруга и карактеристики на делници на Коридорот X

Бр.	Делница	Стационажа		Должина		Последна година на ремонт	Старост (години)
		Од km	До km	km	%		
1	Граница.Србија - Табановце - Куманово и Куманово - Романовци	400,50	420,80	20,30	9,6	1998	10
2	Романовци - Миладиново и Миладиново - Илинден	420,80	438,10	17,30	8.0	1998	10
3	Илинден (распатница А)	438,10	442,70	4,60	2.1	2007	1
4	Распатница А - Маџари	442,70	444,80	2,10	1.0	1980	28
5	Маџари - Скопје	444,80	449,50	4,70	2.2	1982	26
6	Скопје - Драчево	449,50	461,70	12,20	5.7	1978	30
7	Драчево - Јане Сандански, Јане Сандански - Зелениково, Зелениково - Кадина Река	461,70	479,70	18,00	8.3	1976	32
8	Кадина Река - Рајко Жинзифов	479,70	490,40	10,70	5.0	2007	1
9	Рајко Жинзифов - Велес	490,40	500,40	10,00	4.6	2000	8
10	Велес - Ногаевци,	500,40	520.40	27,40	12.7	1984	24
11	Ногаевци - Градско	520.40	527,80	7.40	12.7	1984	24
11	Градско - Кукуречани	527,80	537,80	10,00	4.6	1966	42
12	Кукуречани - Неготино	537,80	551,70	13,90	6.4	1967	41
13	Неготино - Дуброво	551,70	558,40	6,70	3.1	2009	0
14	Дуброво - Демир Капија	553.40	561.40	8.00	3,7	2004	4
15	Дуброво - Демир Капија	564,50	569,80	8.40	3,9	1968	40
16	Демир Капија - Клисуре-Миравци	569,80	591,20	21,40	9.9	1977	31
17	Миравци - Смоквица	591,20	600.10	13,20	6.1	1970	38
18	Смоквица - Гевгелија	600.10	613,50	9,10	4.2	2001	7
19	Гевгелија - граница Грција	613,50	615,40	1,90	0.9	1967	41

Табела 9 Старост на колосек групирани во четири групи на Коридорот X

Старост на колосекот	Должина (км)	Дел %
40 - 46 години	52,918	24,6%
30 - 39 години	117,338	54,4%
20 - 29 години	27,224	12,6%
старост < 10 години	18,160	8,4%

Приоритет за ремонт на колосекот треба да биде според староста на инфраструктурата или бројот на поминати години од последниот ремонт. Согласно со овој критериум приоритети на делници за ремонт на колосекот се дадени во Табелата 10.

Табела 10 Приоритет за ремонт на колосек согласно со староста на инфраструктурата на Коридорот X

Делница	Од км	До км	Должина (км)	%од вк.должина кор.10	Последен ремонт год.	Старост (години)	Приоритет
Ногаевци - Градско	520.40	527,80	9,3	4,3%	1966	42	1
Градско - Кукуречани	527,80	537,80	10,0	4,6%	1967	41	2
Кукуречани - Криволак	537,80	548,50	10,7	4,98%	1967	41	3
Криволак - Неготино	548,50	551,70	3,2	1,49%	1967	41	4
Миравци - Смоквица	591,20	600.10	13,20	6.1%	1970	38	5
Табановце - Куманово	401.10	413.80	12,7	5,9%	1970	38	6

3.1.2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРНИОТ СТРОЈ НА КРИДОРОТ X

а) Горниот строј од колосекот на Коридорот X ги има следниве карактеристики:

1. Шини

Целиот колосек е заварен во долги шински ленти (ДШЛ). Најприменета е шината тип S49 на 97,3% од должината на колосекот, а на останатите 2,7% применета е шината тип S54 (на делницата меѓу станиците Табановци - Куманово и Романовци - Миладиновци). Овие профили на шини ги задоволуваат UIC стандарди за челик за производство на шини.

Недостатоци на шините изабеност која е резултат на корозија, замор на материјалот и зголемено пукање (прскање) на шините.

2. Прагови

Дрвените прагови се присутни со околу 89% од вкупниот број на прагови кој е 329.727 прага на Коридорот X. Нормалното растојание меѓу праговите е од 600 до 650 мм. Преднапрегнатите бетонски прагови се вградени во колосекот на делници од следниве станици: Илинден - Маџари (од 438 км до 442 км), Кадина Река - Рајко Жинзифов (од 486 км до 490 км), Дуброво - Демир Капија (од 559 км до 564 км) и Смоквица - Гевгелија (од 665 км до 612 км).

3. Прицврстен прибор

Најзастапен прицврстен прибор на колосекот е К-крутиот прицврстен прибор на секоја делница каде што има дрвени прагови и еластичниот прицврстен прибор SKL-14 на делници каде што има преднапрегнати бетонски прагови.

4. Засторна призма

Засторот е од кршен камен со гранулација 25/60 мм на секоја делница меѓу станиците.

Дебелината на засторната призма е проценета на најмалку 30 до 35 см мерена под прагот. Најчесто засторот е загаден од кршење на зрната или од пенетрирање по висина на призмата на ситни измешани честици од глина и земја или од кал.

Визуелната инспекција утврдува дека постојат повеќе делници каде што има вегетација во пределот на засторната призма. Колосекот на делницата Табановци - Куманово од 402 км до 407 км е поставен на многу лош природен материјал и работите на одржување се чести, односно колосекот се регулира 2 до 3 пати годишно.

3.1.3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРНИОТ СТРОЈ НА КРИДОРОТ Хd

б) Горниот строј од колосекот на пругата Велес - Битола ги има следниве карактеристики:

1. Шини

На дел од пругата колосекот е заварен во долги шински ленти 100% (ДШЛ) со тип на шина S49, односно од станицата Велес до станицата Тополка во должина од 7 км, од станицата Васил Антевски до станицата Богомила 14 км и од станицата Гостиражни (од 64+500 км отворена пруга) до станицата Битола 64 км или вкупно 85 км. Останатиот дел од пругата е со класичен состав на шини S49 и шини тип S45. Овој профил на шина ги задоволува UIC стандарди на челик за производство на шини. Недостаток на шините е изабаност поради долготрајна употреба и замор на материјалот.

2. Прагови

На овој дел од пругата колосекот е со 100% дрвени прагови. Нормалното растојание меѓу праговите е 650 мм. Нема вградено пренапрегнати бетонски прагови.

3. Прицврстен прибор

На целата делница прицврстниот прибор на колосекот е К-крут прицврстен прибор.

4. Засторна призма

Засторот е од кршен камен со гранулација од 35-65 мм. Дебелината на засторната призма е од 40 до 45 цм мерено под прагот. Најчесто засторот се загадува од кршењето на зрното или од навлегување на ситни честици на земја и кал.

в) На пругата Битола - Креница - државна граница со Република Грција состојбата е следна:

1. Шини

На овој дел од пругата колосекот е со класичен состав на шини од постар тип со должина од 9,54 м, односно од 129+500 км до 146+000 км. Овој профил на шина не ги задоволува UIC стандарди на челик за производство на шини.

2. Прагови

На овој дел од пругата колосекот е 85% со железни прагови и 15% дрвени прагови. Нормалното растојание меѓу праговите е 700 - 800 мм. На секој состав на шините има дупли составски прагови со вкупна количина од 1.680 прага.

3. Прицврстен прибор

Прицврстниот прибор на колосекот е натезен и лебдечки колосечен прибор (стари типови нестандартни).

4. Засторна призма

Засторот е од згура.

Последна година на извршен ремонт со карактеристики на одделни делници со приоритети на ремонт од Коридорот Xd, како и староста на колосекот групиран во четири групи дадени се во табелите 11 и 12.

Табела 11 Последна година на ремонт на пруга, карактеристики на делници и приоритет за ремонт на пруга на Коридорот Xd

рб	ДЕЛНИЦА		Стационажа		Должина		Последна год. на ремонт	Старост (години)	Приоритет
			од km	до km	km	%			
1	Велес	Тополка	0,0	7,8	7,8	5,36	1991	28	14
2	Тополка	Чашка	7,8	14,5	6,7	4,61	1965	44	3
3	Чашка	Стари Град	14,5	21,7	7,2	4,95	1965	44	4
4	Стари Град	Васил Антевски	21,7	30,3	8,5	5,84	1965	44	5
5	В. Антевски	Богомила	30,3	44,1	13,8	9,49	1988	21	13
6	Богомила	Гостиражни	44,1	57,9	13,8	9,49	1963	46	2
7	Гостиражни	Браилово	57,9	68,8	10,9	7,50	1966	43	6
8	Браилово	Прилеп	68,8	84,1	15,3	10,52	1973	36	7
9	Прилеп	Бакарно Гумно	84,1	99,1	15,0	10,32	1973	36	8
10	Б. Гумнао	Даме Груев	99,1	112,1	13,0	8,94	1973	36	9
11	Даме Груев	Никола Карев	112,1	121,7	9,6	6,60	1973	36	10
12	Никола Карев	Битола	121,7	129,3	7,6	5,23	1973	36	11
13	Битола	Кременица	129,3	145,3	16,0	11,01	1973	36	12
14	Кременица	Држ. граница	145,3	146,0	0,7	100	1931	78	1

Табела 12: Старост на колосекот групиран во четири групи на Коридорот

Старост на колосекот	Должина во км.	Дел %
40 - 46 год.	47.8	32.8
30 - 39 год.	76.5	52.4
20 - 29 год.	21.6	14.8
Старост < 10 год.	/	/

3.1.4. ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ ПОСТРОЈКИ НА КОРИДОРИТЕ X и Xd

а) Стабилни постројки за електровлеча и контактна мрежа

Од вкупната должина на пругите се електрифицирани 234 км отворена пруга и 90 км станични колосеци, што изнесува 33,5% во однос на должината на отворена пруга, односно со станични колосеци 46,3%, а се однесува за магистралата Табановци - Гевгелија.

За функционирање на контактната мрежа постојат постројки за електровлеча: електровлечни потстанции (ЕВП), постројки за секционирање (ПС) и постројки за секционирање со неутрална секција (ПСН). Електрифицираната пруга е опремена со уреди за телекоманда со постројките за електровлеча.

б) Сигнално-сигурносни и телекомуникациони постројки

- **Сигнално-сигурносни постројки**

Со електрорелејни сигнално-сигурносни уреди се опремни сите станици на магистралната пруга Табановци - Гевгелија (Коридор X).

Пругата Велес - Битола е опремена со механички и електромеханички сигнално-сигурносни уреди, освен железничката станица Битола која е опремена со електрорелејни сигнално-сигурносни уреди.

Потполното заокружување на модернизацијата на пругата Табановци - Гевгелија, односно Коридорот X ќе се оствари со опремување со автостоп пружни и локомотивски уреди и телекоманда на сообраќајот која е веќе вградена и се очекува нејзино пуштање во употреба до крајот на 2010 година.

- **Телекомуникациони постројки**

Долж магистралната пруга Табановци - Гевгелија е положен подземен бакарен сигнално телекомуникационен кабел, а како системи за врски се користат електрорелејни високофреквентни уреди, станични и пружни диспечерски телефонски уреди, централен телефонски диспечер за сообраќај и влеча. Во железничките станици Куманово, Скопје, Велес, Гевгелија и Битола постојат ЖАТ (железнички автоматски телефонски) центри.

Паралелно со овој систем на комуникација на Коридорот X се остварува и комуникација преку оптички кабел, како и мултиплекс уреди СТМ-64 во главните чворовни места (станциите Табановци, Трубарево, Скопје, Волково, Велес, Неготино и Гевгелија) и СТМ-4 и СТМ-1 во секоја станица на Коридорот X. Во фаза на поставување е IP телефонија преку која се одвива и телекомандата на сообраќај и IT мрежа. На пругата Велес - Битола како систем за врски се користи радио мрежа.

За интегрирана комуникациона мрежа е набавен оптичкиот кабел, за кој беше обезбеден грант од US TDA. Интегрираната комуникациска мрежа се планира да ги покрие Коридорот X и изградениот дел од Коридорот VIII.

в) Патни премини

На железничката мрежа во Република Македонија има вкупно 132 премини во две нивоа и вкупно 291 патни премини во ниво, согласно со Програмата за безбедност на патните премини. Нивното осигурување е 64 патни премини со автоматска сигнализација, 209 патни премини со друмски сообраќајни знаци, осум патни премини со браници на рачен погон, еден патен премин без браник и девет патни премини се чувани со чувари.

Ваквото обезбедување на патните премини е недоволно за одржување на потребното ниво на безбедноста во железничкиот сообраќај.

Поради тоа, во тек е поставување на 20 автоматски патни премини и тоа шест патни премини на пругата Велес - Битола и 14 патни премини од Ѓорче Петров до Гостивар со што во голема мера ќе се подигне безбедноста на пругите посебно во делот на намалување на сообраќајни несреќи кои се случуваат токму на овие патни премини.

г) Други инфраструктурни објекти

ЈП Македонски железници - Инфраструктура има 127 службени места за прием и отпрема на патници и стока од кои 50 службени места се станици и 56 стојалишта и 21 друго службено место (товаришта, крстосници, распатници и друго)

3.2. СОСТОЈБА НА КОРИДОР VIII

Железничкиот Коридор VIII кој го поврзува исток со запад во должина од 313 км не е комплетно завршен. Само 154 км (50% од вкупната должина) се изградени. Како резултат на тоа нема железнички врски со соседните земји Република Албанија и Република Бугарија. Западниот дел спрема Република Бугарија бара да бидат изградени дополнителни 89 км (29% од вкупната должина), додека за источниот дел спрема Република Албанија е потребно да се доизградат 70 км (21% од вкупната должина).

Изградбата на Коридорот VIII е предвидена со одлука на Европската комисија, како еден од десетте Паневропски транспортни коридори од Европскиот транспортен систем. Во рамките на овој Коридор е предвидена изградба на железничката врска од Црното Море, преку Република Бугарија, Република Македонија и Република Албанија до Јадранското Море.

Коридорот VIII за Република Македонија има големо стратешко и стопанско значење. Покрај тоа што претставува железничка врска меѓу Црното и Јадранското Море, во продолжение, Коридорот поврзува големи гравитациони подрачја од Исток (Романија, Русија, Турција итн.) и Запад (преку пристаништето Бриндизи во Италија, со земјите од Западна Европа). Железничката врска поврзува значајни, а на недоволно развиените региони со изградбата на целиот Коридор ќе придонесе за нивниот економски просперитет и спречување на миграцијата. Со изграденост на подобра инфраструктура ќе се стимулира економскиот раст и тоа во локалните подрачја и пошироко во регионот. Новата железничка врска ќе влијае на подобрувањето на социоекономската и културната состојба на локално ниво, особено во подрачјата на железничките станици, а со тоа и на регионално ниво (развој на североисточниот регион на национално ниво).

Новиот железнички транспортен коридор ќе придонесе за:

- 1) развој на транспортни капацитети за стоки и населени;
- 2) отворање на нови работни места за локалното население при изградбата и постизградбата на пругата и стабилизација на популацијата во одделни населени места;
- 3) поттикнување на сточарството и земјоделството, трговијата и индустријата, поради подобрата комуникација со потрошувачките пазари. Источниот дел од Коридорот е прилично богат со рудни богатства, но поради лошите комуникации и скапиот транспорт оваа гранка од индустријата е во стагнација. Евтиниот железнички транспорт ќе придонесе за побрз развој на рударството, нови работни места и просперитет на регионот, како и значајни приходи за железницата;
- 4) подобрување на локалната инфраструктура преку изградба на патни комуникации и
- 5) посебно се нагласува значењето на железничката врска од еколошки аспект, бидејќи железничкиот транспорт на стока и патници ќе придонесе за заштита на човековата околина, особено после електрификација на пругата.

Делот од Коридорот VIII кој минува низ Република Македонија во должина од 313 км е поделен на три дела, и тоа:

- 1) источен дел - 89 км (пруга во изградба) граница со Република Бугарија - Куманово;
- 2) централен дел - 154 км (постојна пруга) Куманово - Скопје - Кичево и
- 3) западен дел - 70 км (во фаза на изработка на студија и идеен проект) Кичево - граница со Република Албанија.

Карактеристиките на Коридорот VIII се прикажани во Табела 13

	Делница		Стационажа		Должина (km)
			Од km	До km	
1	Куманово	Скопје	413.8	449.5	35.7
2	Скопје	Скопје Север	344.6	336.9	7.7
3	Скопје Север	Ѓорче Петров	336.9	330.4	6.5
4	Ѓорче Петров	Радуша	0,4	16,7	16,3
5	Радуша	Јегуновци	16,7	27,9	11,2
6	Јегуновци	Тетово	27,9	42,2	14,3
7	Тетово	Жеровјани	42,2	53,3	11,1
8	Жеровјани	Гостивар	53,3	66,6	13,3
9	Гостивар	Лакавица	66,6	73,1	7,5
10	Лакавица	Падалиште	73,1	80,7	7,6
11	Падалиште	Зајас	80,7	89,0	8,3
12	Зајас	Кичево	89,0	102,2	13,2

По должина на изградениот дел од Коридорот VIII има 15 тунели со вкупна должина од 10.289,55 метри. Брзината на возовите кога поминуваат низ тунелите е ограничена на околу 75 км/час, а радиусите на кривини се движат од 300-800 метри. Поважните карактеристики со стациоажите на тунелите долж Коридорот VIII се прикажани во Табелата 14.

Табела 14 Стационажа на тунели и нивни поважни карактеристики на Коридорот VIII

Бр	Од km	До km	должина (м)	Ширина (м)	Материјал	Година на изградба	Брзина низ тунел (v)
КУМАНОВО - КИЧЕВО							
1	23+555.80	23+717.00	161.20	530	Бетон	1958	75
2	24+628.80	24+774.30	145.50	546	Бетон	1958	75
3	25+239.20	25+514.38	275.18	510	Бетон	1958	75
4	75+686.33	76+361.00	674.67	530	Бетон	1969	80
5	76+465.00	77+113.00	648.00	530	Бетон	1969	80
6	77+591.00	77+858.00	267.00	535	Бетон	1969	80
7	78+084.94	78+267.94	183.00	530	Бетон	1969	80
8	78+677.71	78+985.71	308.00	/	Бетон	1969	80
9	79+973.03	80+048.03	75.00	535	Бетон	1969	80
10	80+126.93	80+162.93	36.00	/	Бетон	1969	80
11	81+678.00	88+723.10	7045.1	/	Бетон	1969	80
12	94+298.39	94+408.39	110.00	520	Бетон	1966	80
13	95+491.05	95+581.05	90.00	530	Бетон	1966	80
14	97+330.68	97+540.68	210.00	520	Бетон	1968	80
15	97+879.58	97+940.58	61.00	530	Бетон	1968	80

По должина на изградениот дел од Коридорот VIII има 56 армирани бетонски мостови со вкупна должина од 1.975,7 метри и осум челични лимени мостови со вкупна должина од 247,85 метри или вкупно 64 моста во вкупна должина од 2.223,55 метри. Поважните карактеристики со стационажите на мостовите долж Коридорот VIII се прикажани во Табелата 15.

Табела 15. Податоци за мостови на Коридорот VIII

Делница		Бетонски мостови		Челични мостови		UIC Група
		Број на мостови	Вкупна должина (m)	Број на мостови	Вкупна должина (m)	
КУМАНОВО - КИЧЕВО						
Куманово	Скопје	11	715,5	6	33,07	C4
Скопје	Ѓорче Петров	13	462,6	/	/	C4/D4
Ѓорче Петров	Радуша	1	33,46	1	43,50	C4
Радуша	Јегуновци	6	102,05	/	/	D4
Јегуновци	Тетово	7	105,07	/	/	C4/D4
Тетово	Жеровјани	4	163,4	/	/	C4
Жеровјани	Гостивар	5	70,56	/	/	C4
Гостивар	Лакавица	3	88,6	/	/	C4
Лакавица	Падалиште	1	91,04	1	171,28	C4
Падалиште	Зајас	1	9,40	/	/	C4
Зајас	Кичево	4	134,02	/	/	C4
ВКУПНО		56	1.975,7	8	247,85	

3.2.1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГОРНИОТ СТРОЈ НА КРИДОРОТ VIII

а) Горниот строј од колосекот на пругата Скопје - Куманово, дел од Коридорот X ги има следниве карактеристики:

1. Шини

Целиот колосек е заварен во долги шински ленти (ДШЛ). Најприменета е шината тип S49, а шината тип S54 на делницата Романовци - Миладиновци. Овие профили на шини ги задоволуваат UIC стандарди за челик за производство на шини.

Недостатоци на шините е Изабеноста која е резултат на корозија, замор на материјалот и зголемено пукање (прскање) на шините.

2. Прагови

Дрвените прагови се најприсутни на овој дел од пругата. Нормалното растојание меѓу праговите е од 600 до 650 мм. Преднапрегнатите бетонски прагови се вградени во колосекот меѓу станиците Илинден - Маџари (од 438 км до 442 км).

3. Прицврстен прибор

Најзастапен прицврстен прибор на колосекот е К-крутиот прицврстен прибор на секоја делница каде што има дрвени прагови и еластичниот прицврстен прибор СКЛ-14 на делници каде што има преднапрегнати бетонски прагови.

4. Засторна призма

Засторот е од кршен камен со гранулација 25/60 мм на секоја делница меѓу станиците. Дебелината на засторната призма е проценета на најмалку 30 до 35 см мерена под прагот. Најчесто засторот е загаден од кршење на зрната или од пенетрирање по висина на призмата на ситни измешани честичи од глина и земја или од кал.

б) Горниот строј од колосекот на пругата Скопје - Скопје Север - Ѓорче Петров - Кичево ги има следниве карактеристики:

1. Шини

На дел од пругата од станицата Скопје до станицата Гостивар колосекот е заварен во долги шински ленти 100% (ДШЛ) со тип на шина С-49 а останатиот дел е со класичен состав на шини С-49. Овој профил на шина ги задоволува UIC стандарди на челик за производство на шини. Недостаток на шините е изабаност поради долготрајна употреба и замор на материјалот.

2. Прагови

На овој дел од пругата колосекот е со 100% дрвени прагови. Нормалното растојание меѓу праговите е 650 мм. Нема вградено пренапрегнати бетонски прагови .

3. Прицврстен прибор

На целата делница прицврстен прибор на колосекот е К-крут прицврстен прибор.

4. Засторна призма

Засторот е од кршен камен со гранулација од 35-65 мм. Дебелината на засторната призма е од 40 до 45 см мерено под прагот, а меѓу станицата Скопје патничка и станицата Скопје Север, како и меѓу станица Зајас и станицата Кичево е и повисока од 45 см. Најчесто засторот се загадува од крашењето на зрното или од навлегување на ситни честици на земја и кал.

Последна година на извршен ремонт со карактеристики на одделни делници со приоритети на ремонт од Коридорот VIII се дадени во Табелата 16.

Табела 16 Последна година на ремонт на пруга, карактеристики на делници и приоритет за ремонт на пруга на Коридорот VIII

Р.Б.Р.	ДЕЛНИЦА	Стационажа		Должина		Послед. год. на ремонт	Старост	Приоритет
		од km	До km	km	%			
1	Романовци - Миладиново и Миладиново - Илинден	420,80	438,10	17,30	8,0	1998	10	14
2	Илинден (распатница А)	438,10	442,70	4,60	2,1	2007	1	15
3	Распатница А - Маџари	442,70	444,80	2,10	1,0	1980	28	11
4	Маџари - Скопје	444,80	449,50	4,70	2,2	1982	26	13
5	Скопје - Скопје Север	344+139	336+242	7,9	58,88	1981	28	12
6	Скопје Север - Ѓ.Петров	336+242	330+724	5,5	40,99	1970	39	10
7	Ѓ. Петров - Радуша	0,4	16,7	16,3	16,01	1968	41	1
8	Радуша - Јегуновци	16,7	27,9	11,2	11,00	1968	41	2
9	Јегуновци - Тетово	27,9	42,2	14,3	14,04	1968	41	3
10	Тетово - Жеровјани	42,2	53,3	11,1	10,90	1968	41	4
11	Жеровјани - Гостивар	53,3	66,6	13,3	13,06	1968	41	5
12	Гостивар - Лакавица	66,6	73,1	7,5	7,63	1969	40	6
13	Лакавица - Падалиште	73,1	80,7	7,6	7,46	1969	40	7
14	Падалиште - Зајас	80,7	89,0	8,3	8,15	1969	40	8
15	Зајас - Кичево	89,0	102,2	13,2	12,96	1969	40	9

3.2.2. ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧКИ ПОСТРОЈКИ

а) Стабилни постројки за електровлеча и контактна мрежа

На постоечкиот дел од Коридорот VIII на делницата од Скопје до Куманово во должина од 35,7 км пругата е електрифицирана, а за функционирање на контактната мрежа постојат постројки за електровлеча електровлечни потстанции (ЕВП), постројки за секционирање (ПС) и постројки за секционирање со неутрална секција (ПЧН). Електрифицираната пруга е опремена со уреди за телекоманда со постројките за електровлеча.

б) Сигнално-сигурносни и телекомуникациони постројки

- **Сигнално-сигурносни постројки**

Со електрорелејни сигнално-сигурносни уреди се опремни станиците на Коридорот VIII, во делот на магистралната пруга од Скопје до Куманово, која е дел од Коридорот X, а исто така на овој дел од коридорот во функција е Телекомандата на сообраќај. На пругата Ѓ.Петров - Кичево, делницата Гостивар - Кичево е опремена со станични електрорелејни сигнално-сигурносни уреди, а делницата Ѓ.Петров - Гостивар е опремена со механички и електромеханички сигнално-сигурносни уреди.

- **Телекомуникациони постројки**

На Коридорот VIII долж магистралната пруга во делот од Скопје до Куманово, која е дел од Коридорот X е положен подземен бакарен сигнално-телекомуникационен кабел, а како системи за врски се користат електрорелејни високофреквентни уреди, станични и пружни диспечерски телефонски уреди, централен телефонски диспечер за сообраќај и влеча. Во железничките станици Скопје, Куманово, Гостивар и Кичево постојат ЖАТ (железнички автоматски телефонски) централи. на Коридорот VIII во функција е и комуникацијата преку оптички кабел на делот од Куманово до Скопје, која е дел и од Коридорот VIII и од Скопје до Тетово каде што во функција се и мултиплекс уредите.

4. РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА ПЕРИОДОТ 2008-2010 ГОДИНА

4.1. Коридор X

- По должината на Коридорот X е поставена Интегрирана телекомуникациска мрежа со голем капацитет и пренос на податоци преку фибер оптички кабел. Дел од средствата за набавка на опремата и кабелот е обезбеден преку кредит од Светската банка ТТФС 2 со вредност од 772.000 евра, а дел од кабелот е донација од УСТДА во вредност од 2.178.000 американски долари, како и буџетски средства од 534.000 евра (за набавка на опрема и работна рака за поставување на кабелот).
- По должината на Коридорот X се изврши инсталирање на уреди АПБ (автоматски пружен болг) и е извршено осигурување на девет патни премени на делницата Клисурса - Гевгелија (30 км) и со тоа се изврши комплетирање на целиот Коридор со поставување на уреди со кои се овозможува од едно станично место да има сообраќај на повеќе возови. Средствата за оваа намена беа обезбедени преку кредит од Светската банка во висина од 1.200.000 евра и од Буџетот на Министерството за транспорт и врски 770.000 евра.
- Инсталиран е Систем за далечинско управување со сообраќајот. Опремата е набавена преку кредитот од Светската банка насловен како Реформи во железниците со средства во износ од 830.000 евра, а прилагодување на сигнално-сигурносните постројки за приклучување кон далечинското управување е финансирано со средства од Буџетот на Министерството за транспорт и врски во износ од 200.000 евра. Системот е инсталиран и пуштен во употреба.

- Информатички систем за инфраструктурата (RIMS-Railway Infrastructure Management System) ќе овозможи избор на оптимална стратегија за одржување, планирање на работата и евиденција на извршувањето на дадени активности. Функцијата на системот се базира врз основа на внесени информации во која било форма (мерни коли, снимања, како и рачно внесени информации), способност за предвидувања на развој на процесот и можност на менување на правилата за одржување на пругата. Системот предвидува комплексен софтвер и хардвер кој ќе ги покрие клучните работни места во инфраструктурата и чини 690.000 евра, средства обезбедени со заем од Светската банка.
- Ремонт на пругата Неготино - Дуброво - Демир Капија, во вкупна должина од 7.547 метри, со средства обезбедени и реализирани од Буџетот на Министерството за транспорт и врски во висина од 74.424.000 денари.
- Ремонт на пругата Пчиња - Рајко Жинзифов со средства од Буџетот на Министерството за транспорт и врски во висина од 24.613.197 денари.

4.2. Коридор VIII

За делницата од Кичево до границата со Република Албанија е во тек изработка на физибилити студија со идејни решенија, идеен проект и Студијата за заштита на животната средина и природата. Средствата за оваа намена во висина од 54.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Министерството за транспорт и врски. Работите треба да завршат до крајот на 2010 година.

За делницата од Крива Паланка до Деве Баир е во тек изработка на основен проект за траса. Средствата за оваа намена во висина од 30.000.000 денари се обезбедени од Буџетот на Министерството за транспорт и врски. Работите треба да завршат до првиот квартал на 2011 година.

Во рамките на кредитот со ЕБОР наменет за ремонт на три делници од Коридорот X е предвидено со грант средства, како техничка помош да се изработи физибилити студија и Студија за влијанието на животната средина за делницата од Куманово до Деве Баир - граница со Република Бугарија во висина од 500.000 евра. Работите треба да завршат до третиот квартал на 2011 година.

5. ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Инвестиционите планови за железничката инфраструктура за периодот 2011-2013 година опфаќаат инвестициите во постојната железничка инфраструктура и инвестициите за довршување на Коридорот VIII.

5.1. Инвестиции во постојната железничка инфраструктура на коридорите X и Xd

Инвестициите во постојната железничка инфраструктура во периодот 2011-2013 година ќе придонесат за подобрување на нејзината состојба, и тоа:

5.1.1. Инвестиции на коридорите X и Xd кои се наменети за:

- а) електротехнички постројки;
- б) градежни работи;
- в) набавка на механизација за одржување;
- г) техничка документација и
- д) опрема и работи во станични згради.

а) Електротехнички постројки

1. Осигурувањето на Приемна-ранжирна - Трубарево со минимално осигурување кое ќе овозможи централно управување. Во зависност со положбата на сигналите ќе се овозможи поголема безбедност и поголема пропусна моќ. За оваа инвестицијата се потребни 1.000.000 евра, а средствата се планираат да се обезбедат преку Буџетот на Министерството за транспорт и врски.

2. Радиодиспечер (GSMR) со кој ќе се овозможи комуникација меѓу централниот диспечер и машиновозачот во возилата и на тој начин поефикасно ќе се управува со сообраќајот и ќе придонесе за спречување на несреќи. Износот на инвестицијата изнесува 3.000.000 евра од кои ИПА се 85% (2.550.000 евра) и национално кофинансирање 15% (450.000 евра) од Буџетот на Република Македонија, а средствата се планира да се обезбедат преку инструментот за претпристапна помош ИПА во рамките на Оперативната програма за регионален развој 2007-2011.
3. Автоматска регулација на брзина ETCS ниво 1. Систем кој ќе овозможи автоматска регулација на брзината на возилата според карактеристиките на пругата и сигналните знаци и директно ќе влијае врз зголемувањето на безбедноста на сообраќајот, како и елиминирање на можната грешка на машиновозачот. Износот на инвестицијата изнесува 3.000.000 евра од кои 85% (2.550.000 евра) се планира да се обезбедат преку инструментот за претпристапна помош ИПА во рамките на Оперативната програма за регионален развој и национално кофинансирање 15% (450.000 евра).

б) Градежни работи

Со цел да ја задржи атрактивноста на Коридорот X и да привлече поголем сообраќај (превезени тони стока и поголем број на патници), неопходно е да се изврши ремонт и реконструкција на Коридорот X за брзина до 120 км/час (минимален радиус 800). Оваа определба произлегува од причината дека параметрите на пругата во должина од 126 км (59% вкупната должина на пругата) овозможуваат брзина од 120 км/час.

За таа цел во наредниот тригодишен период се планира да се изврши ремонт на дел од пругата на Коридорот X во должина од 55 км и тоа на делниците:

- Табановци - Куманово во должина од 13 км,
- Ногаевци - Неготино во должина од 30 км и
- Миравци - Смоквица во должина од 12 км.

Средствата во износ од 17.600.000 евра се обезбедени со заем од Европската банка за обнова и развој.

Исто така, се планира да се изврши реконструкција на железничката пруга Битола - Креница, крак од Коридорот Xd, со проценета вредност од 9.000.000 евра од кои 85% (7.650.000 евра) се средства од инструментот за претпристапна помош ИПА и национално кофинансирање 15% (1.350.000 евра).

в) Механизација

Сервисни возила: Во текот на 2012 и 2013 година се планира да се реализираат 12.200.000 денари за набавка на сервисни возила. Средствата се планира да се обезбедат од Буџетот на Министерството за транспорт и врски. Со набавката на овие средства ќе се овозможи ефикасно одржување на пругите од страна на сервисните групи (одржувачи) како сопствен превоз, за разлика од досега користената пракса да се користат патнички возови.

Механизација: Во периодот 2012-2013 година се планира да се изврши набавка на механизација за одржување на железничката инфраструктура. Средствата во висина од 12.400.000 денари се планира да се реализираат преку Буџетот на Министерството за транспорт и врски.

Моторни дрезини: Потребно е да се набават тешки моторни дрезини за организирање на работи од поголем обем, а за кои службите во ЈП МЖ Инфраструктура имаат потенцијал. Средствата во висина од 300.000.000 денари се планира да се обезбедат по пат на кредитно задолжување, а набавката да започне да се реализира во 2012 година.

г) Техничка документација

Во наредниот тригодишен период се планира да се изработи инвестиционо-техничка документација за нови траси на пруги за брзина до 120 км/час долж Коридорот X и ремонт на постојната пруга на дел од крак на Коридорот Xd за што ќе бидат потребни 6.300.000 евра, од кои 6.000.000 се планира да бидат обезбедени преку инструментот за претпристапна помош ИПА во рамките на Оперативната програма за регионален развој (75% ИПА во висина од 4.500.000 евра и 25% национално кофинансирање 1.500.000 евра), како и 300.000 евра средства обезбедени од ЈП МЖ Инфраструктура (сопствени средства), и тоа за изработка на:

- основени проекти за ремонт на пруга на Коридорот X за што ќе бидат потребни 300.000 евра, средствата се планираат да се обезбедат од ЈП МЖ Инфраструктура,
- физибилити судија, идеен проект, студија за процена на влијанието на животната средина, анализа на придобивки и трошоци за реконструкција на делницата Куманово - Дељадровци (13,4 км), со проценета вредност од 1.200.000 евра,
- физибилити студија, студија за процена на влијанието на животната средина и анализа на придобивки и трошоци за реконструкција на постојната траса Драчево - Велес (35 км), со проценета вредност од 300.000 евра,
- основен проект за делница Драчево - Велес (35 км) со проценета вредност од 2.000.000 евра,
- физибилити студија, идеен проект, студија за влијанието на животната средина, анализа на придобивки и трошоци и изработка на основен проект Велес - Ногаевци (20 км) со проценета вредност од 2.000.000 евра,
- физибилити студија, студија за влијанието на животната средина, анализа на придобивки и трошоци Демир Капија - Миравци (20 км) со проценета вредност од 300.000 евра и
- техничка документација за ремонт на пругата Битола - Креница, дел од Коридорот Xd (16 км) и опфаќа физибилити студија, студија за процена на влијанието на животната средина, анализа на придобивки и трошоци и изработка на основен проект со проценета вредност од 200.000 евра.

д) Модернизација на станични згради

Се предвидуваат средства во износ од 8.900.000 евра за реконструкција и модернизација на железнички станици во Република Македонија од кои:

- за рехабилитација и надградба на железничката станица во Скопје според најдобрите искуства во Европската унија и тоа за подготовка на тендерско досие за договорот за градежни работи вклучувајќи основен проект врз основа на процената на сегашната состојба на железничката станица земајќи ги предвид бараните европски стандарди за пристапност, безбедност, сигурност и информативен систем и градежни работи за рехабилитација и надградба се предвидува дека ќе се реализираат средства од 2.360.800 евра кои се планира да се обезбедат од инструментот за претпристапна помош ИПА (75%, односно 1.770.600 евра) и национално кофинансирање (25%, односно 590.200 евра), како и
- 6.000.000 евра кои се планира да се обезбедат од инструментот за претпристапна помош ИПА (75%, односно 4.500.000 евра) и национално кофинансирање (25%, односно 1.500.000 евра) за железнички станици долж Коридорот X, по утврден приоритет.

Средства за одржување на истите ќе се обезбедат преку Буџетот на Министерството за транспорт и врски.

5.1.2. Одржување на коридорите X и Xd

Средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија во износ од најмалку 0,3% од планираните даночни приходи во централниот Буџет на Република Македонија за тековната година ќе се обезбедуваат во Буџетот на Министерството за транспорт и врски, а ќе бидат наменети за одржување на железничката пруга долж коридорите X и Xd.

5.2. Инвестициони вложувања за довршување на Коридорот VIII

Западен дел: Кичево - граница со Република Албанија, должина од 70 км

За реализација на овој проект потребно е да се изработи инвестиционо-техничката документација и тоа: физибилити студија и студија за процена на влијанието на животната средина, како и анализа на придобивки и трошоци, идеен проект, основен проект (за сите фази), да се изврши експропријација и да започне изградбата на железничката пруга долж Коридорот VIII, на делницата Кичево - Лин кај границата со Албанија.

Се проценува дека за изработка на инвестиционо техничката документација до ниво на основен проект се потребни 4.000.000 евра, од кои 1.000.000 евра веќе се обезбедени во Буџетот на Министерството за транспорт и врски во 2009 и 2010 година и до крајот на 2010 година ќе бидат реализирани за изработка на физибилити студија, студија за процена на влијанието на животната средина и анализа на придобивки и трошоци и идеен проект.

Во наредниот период преостанува да се реализира изработка на основен проект за горен и долен строј на пругата за што се проценува дека се потребни 3.000.000 евра, средства кои се планира да се обезбедат по пат на донации, инструментот за претпристапна помош ИПА во рамките на Оперативната програма за регионален развој или Буџетот на Министерството за транспорт и врски.

Самата изградба на железничката пруга со придружните објекти од високоградба (железнички станици, мостови, тунели и други објекти) се проценува дека ќе чини околу 300.000.000 евра, средства кои се планира да се обезбедат по пат на кредитно задолжување од меѓународните финансиски институции, Буџетот на Министерството за транспорт и врски, а изградбата ќе се одвива за период од шест години.

Во исто време се потребни дополнителни проценети 10.000.000 евра за надзор над градбата и ревизија на основните проекти. Средствата се планира да се обезбедат по пат на донации и од Буџетот на Министерството за транспорт и врски.

Централен дел: Кичево - Скопје – Куманово, должина од 154 км

За сигурно и безбедно одвивање на сообраќајот, потребно е, покрај реконструкцијата, потребно е да се изврши , односно за што се оценува дека се потребни средства во висина од 65.000.000 евра.

Источен дел: Куманово - Бељаковце - Крива Паланка - Деве Баир (граница со Бугарија), должина од 89 км

Изградбата на оваа делница е започната во 1994 година со средства обезбедени од Буџетот на Република Македонија со донесување на Законот за обезбедување на средства за финансирање на програма за изградба на железничка пруга Куманово - Бељаковце - Крива Паланка, Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994, 1995 и 1996 година („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94).

За довршување на изградбата на железничката пруга на Коридорот VIII, делот кон Република Бугарија се потребни средства со проценета вредност од 6.000.000 евра за да се доизработи инвестиционо-техничката документација до ниво на основен проект (горен строј, долен строј,) и тоа изработка на:

- физибилити студија, студија за проценка на влијанието на животната средина и анализа на придобивки и трошоци, со вредност од 500.000 евра, техничка помош во рамките на кредитот за ремонт на Коридорот X со ЕБОР,
- основен проект за ремонт и реконструкција на делница од Куманово - Бељаковце, со проценета вредност од 993.380 евра. Средствата се планира да се обезбедат по пат на донација (Western Balkan Investment Framework- WBIF) и Буџетот на Министерството за транспорт и врски,
- основен проект за доизградба на делницата Бељаковце - Крива Паланка, со проценета вредност од 2.375.740 евра,
- идејни и основни проекти за делница Крива Паланка - Деве Баир, граница со Република Бугарија, со проценета вредност од 1.778.210 евра и
- Експропријација 8.788.350 евра.

Што се однесува до изградбата на оваа делница која се планира да започне во 2012 и да трае до 2018 година, согласно со пресметките направени до сега се проценува дека се потребни вкупно 480.000.000 евра за:


- ремонт и реконструкција на пругата Куманово - Бељаковце се проценува дека се потребни вкупно 50.000.000 евра за сите позиции вклучително долен строј, горен строј, сигнализација и електрификација. Средствата се планира да се обезбедат од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Европската инвестициона банка (ЕИБ) и Буџетот на Министерството за транспорт и врски,
- доизградба на преостанатите градежни работи на делницата Бељаковце - Крива Паланка се проценува дека се потребни вкупно 145.000.000 евра за сите позиции вклучително долен строј, горен строј, сигнализација и електрификација. Средствата се планира да се обезбедат од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Европската инвестициона банка (ЕИБ) и Министерството за транспорт и врски,
- изградба на нова пруга на делницата од Крива Паланка до Деве Баир, граница со Република Бугарија се проценува дека се потребни вкупно 271.000.000 евра за сите позиции вклучително долен строј, горен строј, сигнализација и електрификација. Средствата се планира да се обезбедат од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), Европската инвестициона банка (ЕИБ) и Министерството за транспорт и врски и
- реализација на проектот се потребни и дополнителни проценети 14.000.000 евра кои се наменети за надзор над градбата и ревизија на основните проекти. Средствата се планира да се обезбедат по пат на донации (Western Balkan Investment Framework- WBIF) и Буџетот на Министерството за транспорт и врски.

6. РЕЗИМЕ

Во наредниот тригодишен период, односно 2011-2013 година во секторот железница се планира да се инвестира во Коридорот X и кракот од Коридорот Xd, како и во Коридорот VIII, кои се единствената трансферзала на Република Македонија со другите земји во Европа и тоа во изработка на инвестиционо техничка документација, ремонт и реконструкција на одделни делници од Коридорот X и кракот на Коридорот X, како и во тековно и инвестиционо одржување на железничката мрежа, се со цел да се одржи постојното ниво на сигурност и безбедност во железничкиот сообраќај на патници и стока и да се овозможи побрз сообраќај на „тесните грла“ што се јавуваат при движењето на возовите, особено на Коридорот X.


За реализација на Националната програма за периодот од 2011 до 2013 година се потребни вкупно финансиски средства во износ од 6.347.930.000 денари или 103.220.000 евра.

Извори на финансирање	Вкупно за период 2011-2013 (милј денари)
Буџет	1.332,23
Буџет-кофинансирање	186,6
ИПА	987,6
Кредити	917,00
ЕБОР	1.082,40
Донации	526,10
Сопствени	1.316,0
Вкупно	6.347,93




За Коридорот X и кракот од Коридорот Xd се предвидува дека се потребни вкупно 4.652.830.000 денари или 75.656.000 евра. Средствата се планира да се обезбедат по пат на кредитно задолжување, веќе е обезбеден кредит од страна на Европската банка за обнова и развој, инструментот за претпристапна помош ИПА во рамките на Оперативната програма за регионален развој (85% преку ИПА и 15% буџет-кофинансирање), сопствени средства на ЈП МЖ Инфраструктура (надоместокот што го плаќа транспортната компанија и други сопствени извори), како и од Буџетот на Министерството за транспорт и врски и тоа во износи:

Извори на финансирање	Вкупно за период 2011-2013 (милј денари)
Буџет	780,23
ИПА	987,60
Кредити	300,00
Сопствени	1.316,00
ЕБОР	1.082,40
Буџет-кофинансирање	186,60
Вкупно	4.652,83



За Коридорот VIII се предвидува дека се потребни вкупно 1.695.100.000 денари или 27.563.000 евра. Средствата се планира да се обезбедат по пат на кредитно задолжување, донации и од Буџетот на Министерството за транспорт и врски и тоа во износи:

Коридор VIII	Вкупно за период 2011-2013 (милј денари)
Буџет	552,00
Донации	526,10
Кредити	617,00
Вкупно	1.695,10



Реализацијата на Национална програма ќе придонесе за подобрување на состојбата на железничката инфраструктура преку вршење на тековно и инвестиционо одржување, изведба на ремонт и реконструкција на одделни делници долж коридорите X и Xd што ќе придонесе за зголемување на брзината, ќе се изработи дел од инвестиционо-техничката документација потребна за изградба на нова пруга на источниот дел од Коридорот VIII, како и на преостанатите делници од Коридорот X, каде што перформансите на пругата треба да ги достигнат техничките карактеристики на конвенционална железничка пруга.

Како прилози 1 и 2 кон Националната програма се доставени и табеларени прегледи на реализирани инвестиции на коридорите X и Xd и Коридорот VIII за периодот 2009 и 2010 година и Планот за периодот 2011-2013 година.

Прилог 1

Табеларен преглед на реализирани инвестиции на Коридор X и Xd за период од 2009 и 2010 година и План за период 2010-2013 година
000,00 денари

Р.бр	Коридор X и Xd	2009	2010	2011	2012	2013	Вкупно за период 2011-2013	Планирани извори на финансирање
1	ЕЛЕКТРОУРЕДИ							
1.1.	Информатички систем за инфраструктура на М.Ж.	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Заем од Светска Банка
1.2.	Опрема за телекоманда	44,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Заем од Светска Банка/буџет/сопствени
1.3.	Интегрирана ТК мрежа Тетово-Гостивар	0,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Буџет
1.4.	Интегрирана ТК мрежа Волково-Блаце	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Буџет
1.5.	Интегрирана ТК мрежа Велес-Гевгелија	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заем/буџет/сопствени
1.6.	Уреди за АПБ и ПП Клисурса-Гевгелија	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	сопствени
1.7.	Осигурување на 6 патни премини Велес-Битола	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Буџет
1.8.	Осигурување на прием на Трубарево	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	Буџет
1.9.	Осигурување на Трубарево отпремна	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	Буџет
1.10.	Радио диспечер(GSMR)	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	ИПА
1.11.	Автоматска регулација на брзина ETCS ниво 1	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	Буџет-кофинансирање
	ВКУПНО 1-ИПА	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	ИПА
	ВКУПНО 3-Буџет кофинансирање	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	Буџет-кофинансирање
	ВКУПНО 1	134,30	78,10	0,00	30,00	270,00	300,00	
2	МЕХАНИЗАЦИЈА							
2.1.	Сервисни возила	0,00	3,10	0,00	6,10	6,10	12,20	Кредит Светска Банка (ТТФС) /Буџет
2.2.	Механизација ЗОП	0,00	2,50	0,00	6,10	6,10	12,20	Кредит Светска Банка (ТТФС) /Буџет
2.3.	Моторни дрезини ЗОП(1+4)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	Кредит
2.4.	Мерна опрема	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Кредит Светска Банка (ТТФС)
	ВКУПНО 2	0,00	8,10	0,00	312,20	12,20	324,40	
3	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА							
3.1.	Главен проект ремонт 54 км. Физибилити студија, идеен, основен проект, ЕИА и СВА анализи за нови траси 55 км.(Куманово-Дебљадровце, Битола –Кременица и Драчево-Велес)	0,00	6,00	6,20	6,20	0,00	12,40	Сопствени
3.2.	Битола –Кременица и Драчево-Велес	0,00	0,00	40,00	38,40	0,00	78,40	ИПА
3.3.	Основен проект Деачево-Велес	0,00	0,00	13,30	12,80	0,00	26,10	Буџет-кофинансирање
		0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	ИПА
		0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	Буџет-кофинансирање

3.4.	Физибилити студија, идеен проект Е/А и СВА анализа и основен проект Велес –Ногаевци	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	ИПА
3.5.	Физибилити студија, идеен проект Е/А и СВА анализа за Демир Капија –Миравци	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	Буџет-кофинансирање
	Вкупно 3 -ИПА					6,20	6,20	ИПА
	Вкупно 3- Буџет кофинансирање					1,10	1,10	Буџет-кофинансирање
	ВКУПНО 3					166,20	166,20	
4	ДРУГИ ИНВЕСТИЦИИ							
4.1.	Санирање на патничка железничка станица во Скопје	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	151,60	ИПА
4.2.	Санирање на жел.станици на мрежата на македонските железници	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70	26,70	Буџет-кофинансирање
4.3.	Изградба на пруга Битола – Кременица	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	183,50	ИПА
4.4.	Набавка на опрема	2,80	2,00	0,00	0,00	32,10	32,10	Буџет-кофинансирање
4.5.	Набавка на зглобна платформа и трансформатори	7,10	0,00	0,00	0,00	282,30	282,30	ИПА
	Вкупно 4 -ИПА	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	Буџет-кофинансирање
	Вкупно 4- Буџет кофинансирање	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	36,60	сопствени
	ВКУПНО 4	9,90	2,00	101,35	101,35	0,00	0,00	буџет/сопствени
	ВКУПНО ИНВЕСТИЦИИ	144,20	94,20	160,85	500,95	945,80	1.607,60	
5	РЕМОНТ НА КОРИДОР X							
5.1.	Табановце-Куманово	0,00	0,00	62,60	214,20	30,70	307,50	ЕБОР
5.2.	Ногаевци-Неготино	0,00	0,00	11,30	38,50	5,53	55,33	Буџет(ДДВ)
5.3.	Миравци-Смоквица	0,00	0,00	0,00	123,00	393,60	516,60	ЕБОР
	Вкупно 5-кредит	0,00	0,00	0,00	22,14	70,86	93,00	Буџет(ДДВ)
	Вкупно 5-Буџет ДДВ	0,00	0,00	60,00	172,50	25,80	258,30	ЕБОР
	ВКУПНО 5	0,00	0,00	10,80	31,05	4,65	46,50	Буџет(ДДВ)
6	ТЕКОВНО И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА							
6.1.	Одржување на пруги и ЕТП Постројки	180,00	175,00	215,00	122,00	144,00	481,00	Буџет
6.2.	Одржување на пруги и ЕТП Постројки	384,00	411,00	424,00	416,00	427,00	1.267,00	Сопствени
6.3.	Одржување на железнички станици	2,90	10,00	0,00	10,00	10,00	20,00	Буџет
	ВКУПНО 6	566,90	596,00	639,00	548,00	581,00	1.768,00	
	ВКУПНО (инвестиции и одржување) Коридор Хи Хд	711,10	690,20	944,55	1.650,34	2.057,94	4.652,83	

Извори на финансирање										
Буџет	184,00	175,00	237,10	265,89	277,24	780,23				
IPA	0,00	0,0	115,80	114,20	757,60	987,60				
Буџет-кофинансирање			26,65	26,15	133,80	186,60				
Кредити	73,30	60,2	0,00	300,00	0,00	300,00				
Сопствени	450,90	423,00	442,40	434,40	439,20	1.316,00				
ЕБОР	0,00	0,00	122,60	509,70	450,10	1.082,40				
ВКУПНО			944,55	1.650,34	2.057,94	4.652,30				

Прилог 2

Табеларен преглед на реализирани инвестиции на Коридор VIII за период од 2009 и 2010 година и План за период 2010-2013 година

000 денари

р.бр.	Коридор VIII	2009	2010	2011	2012	2013	Вкупно за период 2011-2013	Планирани извори на финансирање
1	Осигурување на п. премини Ѓ.Петров-Гостивар	14,00	22,00	12,00	0,00	0,00	12,00	Буџет
	ВКУПНО 1	14,00	22,00	12,00	0,00	0,00	12,00	
2	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА	0,00	0,00					
2.1.	Физибилити студија и ЕСИА за Куманово-Деве Баир, граница со Република Бугарија	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	донација
2.2.	Техничка документација за Куманово-Деве Баир, граница со Република Бугарија	20,20	7,50	4,00	0,00	0,00	4,00	Буџет
				0,00	140,20	140,20	280,40	донација
2.3.	Техничка документација за Кичево-Пин, граница со Република Албанија	19,30	30,50	5,00	0,00	0,00	5,00	Буџет
				0,00	91,80	91,80	183,60	донација
	ВКУПНО 2	39,50	38,00	39,60	232,00	232,00	503,60	
3	Експропријација							
3.1.	Експропријација пруга Куманово –Деве Баир	0,00	0,00	0,00	30,60	501,30	531,90	Буџет
3.2.	Надзор и ревизија на пруга Куманово-Деве Баир, граница со Република Бугарија	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	донација
	ВКУПНО 3	0,00	0,00	0,00	30,60	532,80	563,40	
4	ГРАДБА НА ПРУГА							
4.1.	Куманово-Бељаковце	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	ЕИБ, ЕБОР,
	ВКУПНО 4	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	
	ВКУПНО Коридор VIII	53,50	60,00	51,60	262,60	1.381,80	1.696,00	
	Извори на финансирање							
	Буџет	53,50	60,00	21,00	30,60	501,30	552,90	
	Кредити	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	
	Донации	0,00	0,00	30,60	232,00	263,50	526,10	
	ВКУПНО			51,60	262,60	1.381,80	1.696,00	

7. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1065/1
23 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

573.

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 23 февруари 2011 година, даде

**АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛЕНОТ 146 СТАВ 1 АЛИНЕЈА 3 ОД ЗАКОНОТ
ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ („СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ
100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10 И 145/10)**

Одредбата од членот 146 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10 и 145/10) гласи:

„Радиодифузна такса плаќа:

- правни лица и сопственици на деловен простор, на секои 20 вработени или други лица кои го користат деловниот простор, по една радиодифузна такса,“.

Одредбата од членот 146 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/10 и 145/10) треба да се толкува така што радиодифузна такса плаќаат: правни лица и сопственици на деловен простор на секои 20 вработени или други лица кои го користат деловниот простор, по една радиодифузна такса. Правни лица кои не се регистрирани согласно со Законот за трговските друштва, односно кои добиваат статус на правно лице согласно со други закони немаат обврска да плаќаат радиодифузна такса согласно со овој закон.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1052/1
23 февруари 2011 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

574.

Врз основа на член 54 и 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.01.2011 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈПВ ЛИСИЧЕ-ВЕЛЕС**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство - Државен инспекторат за земјоделство му престанува користењето на движната ствар чамец (глисер) CORY OCEAN со број на шасија ESRRR05007K505 со мотор марка TONATSU модел MD – 50 BERTOL број на моторот 029241 XG и сила на моторот од 36 KW.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче - Велес.

Член 3

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство со директорот на Јавното претпријатие за водостопанство Лисиче – Велес, ќе склучат договор, со кој ќе ги уредат правата и обврските за користење на движната ствар од член 1 на оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-8090/1-10
25 јануари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

575.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија” бр. 49/2010) и член 33 од Законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 4.2.2011 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2011 ГОДИНА

I

(1) Средствата за реализација на финансиска поддршка на руралниот развој за 2011 година во износ од 657.000.000,00 денари, се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија за 2011 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 161/2010) согласно раздел 14004 - Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (во понатамошен текст Агенцијата), Програма 2 – Финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Под-програма 2А-Финансиска поддршка на рурален развој, Категорија 48 – Капитални расходи, Ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации.

(2) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 564.700.000,00 денари се наменети за реализација на следниве мерки на политиката за рурален развој:

Точка	Група на мерки/Мерка	Износ (во денари)
1.	Зголемување на конкурентноста на земјоделското производство	441.700.000
1.1.	Помош за обука и информирање на земјоделските производители	5.000.000
1.2.	Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства	205.000.000
1.3.	Инвестиции за зголемување на економска вредност на шумите	10.000.000
1.4.	Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи	32.700.000
1.5.	Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството	120.000.000
1.6.	Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност	69.000.000
2.	Мерки од унапредување на животната средина и руралните предели	3.000.000
2.1.	Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики	3.000.000
3.	Подобрување на квалитетот на живот во руралните средини и поттикнување на диверзификација на економски активности	120.000.000
3.1.	Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини	120.000.000
ВКУПНО		564.700.000

(3) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 86.900.000,00 денари се наменети за:

Точка	Вид на мерка	Износ
1.	Помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството	82.000.000
1.1.	Помош за учество, закуп на простор, патни и трошоци за сместување и трошоци за пропаганден материјал за учество на саемски манифестации и саеми како изложувачи	22.000.000
1.2.	Помош за маркетинг на земјоделски производи	60.000.000
2.	Материјални трошоци за спроведување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој	4.900.000
2.1.	Изработка и печатење на обрасци и упатства за корисниците и огласување на информации	1.200.000
2.2.	Трошоци за спроведување на контрола на лице место	800.000
2.3.	Организирање и спроведување на обуки на потенцијалните корисници за користење на средствата од оваа Програма	500.000
2.4.	Информативен материјал и трошоци за публицитет на мерките од оваа програма (брошури, летоци, налепници, банери, ознаки итн.)	2.400.000
ВКУПНО		86.900.000

(4) Дел од средствата од став (1) на овој дел во износ од 5.400.000,00 денари се наменети за неподмирени обврски кои произлегуваат од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2010 година.

II

(1) Средствата од потточка 1.1. „Помош за обука и информирање на земјоделските производители“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 5.000.000,00 денари ќе се користат за организирање и одржување на курсеви и информативни сесии за усовршување и оспособување на земјоделските производители во согласност со член 66 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

(2) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат по принципот на ко-финансирање во висина од 100% од вкупната вредност на преземени и реализирани прифатливи тршоци.

III

(1) Средствата од потточка 1.2. „Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 205.000.000,00 денари се доделуваат за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделските стопанства во согласност со член 70 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

(2) Средствата од став (1) на овој дел се распределуваат по поединечни земјоделски под-сектори на следниов начин:

Под-сектор	Износ
Лозарство	29.000.000
Овоштарството	19.000.000
Градинарството (пластеници, стакленици и на отворено, со исклучок на тунелски фолии)	31.000.000
Житни култури	78.000.000
Индустриски култури (маслодајни, фуражни култури, тутун) вклучително и производство на компир	36.000.000
Живинарство	8.000.000
Пчеларство	4.000.000
Вкупно	205.000.000

(3) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат по принципот на ко-финансирање на вредноста на преземени и реализирани инвестиции во висина од 50% од вредноста на прифатливите трошоци поврзани со реализација на инвестицијата или:

- 55% за инвестиции на земјоделско стопанство чиј носител е млад земјоделец,
- 60% за инвестиции на земјоделско стопанство во планински подрачја, и
- 65% за инвестиции на земјоделско стопанство во планински подрачја и чиј носител е млад земјоделец.

(4) За инвестиции во воспоставување на расадници за лозарство, овоштарство и градинарство, корисникот може да биде и правно лице кое започнува со оваа дејност. За инвестиции во пчеларството, корисникот може да биде физичко или правно лице кое започнува со оваа дејност.

IV

(1) Средствата од потточка 1.3. „Инвестиции за зголемување на економска вредност на шумите“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 71 од Законот за земјоделство и руралниот развој за:

- одржливо стопанисување со шумите (освен за обновување на шумскиот фонд и сеча на дрвната маса) во приватна сопственост, вклучително и за изработка на елаборати за трајно и видливо разграничување на приватни шуми;
- примарната обработка на дрвната маса и обработка на био маса од шумите.

(2) Средствата од став (1) на овој дел се доделуваат по принципот на ко-финансирање на вредноста на преземени и реализирани инвестиции и активности поврзани со инвестициите во висина од 50% од вредноста на прифатливите трошоци или 60% од висината на прифатливите трошоци за превземени инвестиции и активности поврзани со инвестициите во планински подрачја.

V

(1) Средствата од потточка 1.4. „Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 32.700.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 72 од Законот за земјоделство и руралниот развој за:

- преработувачките капацитети за примарна обработка и доработка на житни култури, маслодајни семиња и растенија,
- преработувачки капацитети за јајца,
- преработувачки капацитети за винско грозје,
- јавни инвестиции во пазарна инфраструктура за постбербени активности или активности за собирање и чување на примарни земјоделски производи за нивна натамошна намена.

(2) За инвестиции од став (2) алинеја 1, 2 и 3 на овој дел, корисникот може да биде и правно лице кое започнува со оваа дејност.

(3) Поддршката од став (1) алинеја 4 на овој дел е наменета за јавни инвестиции на на државен субјект за откуп на земјоделски производи, согласно член 2 точка 23 и член 72 став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.

(4) Постапките за спроведување на поддршката од став (1) алинеја 4 на овој дел ги спроведува Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошен текст: Министерството) по пат на јавна набавка.

(5) Висината на стапката на ко-финансирање на јавните инвестиции е 100% од вкупната вредност на јавните инвестиции и активностите поврзани со јавните инвестиции вклучително и поврзаните јавни давачки.

VI

(1) Средствата од потточка 1.5. „Инвестиции во инфраструктура за развој на земјоделството, шумарството и водостопанството“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 120.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 73 од Законот за земјоделство и руралниот развој за инвестиции наменети за:

- патна инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште,
- снабдување со електрична енергија на објекти на земјоделски стопанства,
- инфраструктура во водостопанство,
- консолидација на земјоделското земјиште.

(2) Средствата од став (1) алинеја 2 и 3 на овој дел може да се доделат и за инвестиции во производство и користење на соларна енергија, био-гас, и/или на геотермална енергија.

(3) Средствата од став (1) алинеја 4 на овој дел може да се доделат и за патна инфраструктура за пристап до земјоделското земјиште предмет на консолидацијата и/или во вид на помош за окрупнување и заштита на земјоделско земјиште и/или за поддршка во трошоци за пренамена на категорија пасиште, ливада, угар или шумско земјиште под голини во земјоделско земјиште согласно закон и спроведување на мелиоративни мерки за унапредување на квалитетот на земјиштето кое е предмет на пренамена и/или консолидација за земјоделско производство.

(4) Висината на поддршката изнесува 100% од износот на прифатливите трошоци за инвестициите и активностите поврзани со инвестициите од ставот (1) алинеја 1 и 4 на овој дел, а 75% од износот на прифатливите трошоци за инвестициите и активностите поврзани со инвестициите од ставот (1) алинеја 2 и 3 на овој дел.

VII

(1) Средствата од потточка 1.6. „Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма, во износ од 70.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 74 од Законот за земјоделство и руралниот развој за:

- помош за воспоставување на задруга со претежна дејност од областа на земјоделството (во понатамошен текст: земјоделска задруга) и основана од носители на земјоделски стопанства регистрирани во Единствен регистар на земјоделски стопанства (во понатамошен текст: ЕРЗС) при Министерството,
- инвестиции за унапредување на физичкиот потенцијал на земјоделската задруга,

- помош за организирање на информативни и промотивни активности за земјоделски производи произведени и пласирани од земјоделска задруга.

(2) Средствата од став (1) алинеја 1 на овој дел може да се доделат во вид на помош за одржување на работа на веќе воспоставени земјоделски задруги основани во период од 01.01.2007 до 31.12.2009 година во износ од 20% за земјоделски задруги формирани во 2007 година, 40% за земјоделски задруги формирани во 2008 година, 60% за земјоделски задруги формирани во 2009 година и 80% за земјоделски задруги формирани во 2010 и 2011 година.

(3) Средствата од став (1) алинеја 2 на овој дел се доделуваат по принципот на ко-финансирање на прифатливи трошоци во висина од 50% од вредноста на прифатливи трошоци.

(4) Средствата од став (1) алинеја 3 и 4 на овој дел се доделуваат во вид на помош во износ од 100% од вкупните прифатливи трошоци за спроведување на предвидените активности во програма за работа на земјоделската задруга или други плански документи одобрени од собрание и согласно статутот.

(5) Средствата од став (1) на овој дел може да се доделат како надомест во висина од 100% за прифатливи трошоци наменети за организирање на програми за обука и патни и дневни трошоци на членовите на земјоделската задруга.

VIII

(1) Средствата од потточка 2.1. „Помош за зачувување на руралните предели и нивните традиционални карактеристики“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 3.000.000,00 денари, согласно член 78 од Законот за земјоделство и рурален развој се наменети за надомест на трошоци за номадско одгледување на овци и традиционално овчарство во висина од 80% од просечната месечна бруто плата во дејноста за период од 01.11.2010 до 30.10.2011 година за вработен овчар во сооднос 1 овчар на 150 овци.

(2) Бројот на вработени лица за кои е исплатена поддршка треба да е ист најмалку 1 година од годината за која е одобрена и исплатена поддршката.

IX

(1) Средствата од потточка 3.1. „Подобрување на квалитетот на живот во рурални средини“ од табелата од дел I став (2) на оваа програма во износ од 120.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 86 од Законот за земјоделство и руралниот развој за:

- инвестиции во патна инфраструктура за поврзување на селата со културни знаменитости и локалитети од значење за селската популација до 1км,
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на селски улици до 1км,
- инвестиции за изградба и/или реконструкција на плоштади, зелени површини и/или шеталишта во рурални средини до 15.000 жители,
- одбележување и унапредување на шумски и велосипедски патеки,
- уредување на излетнички места во рурални средини,
- одбележување на културни и природни знаменитости во рурални средини.

(2) Корисник на средствата од став (1) од овој дел е единицата на локалната самоуправа на чија територија се наоѓа руралната средина.

(3) Средствата од став (1) од овој дел се доделуваат во вид на ко-финансирање на реализирани инвестиции во висина од 70% од вкупната вредност на прифатливи трошоци односно 80% од вкупната вредност на прифатливи трошоци за инвестиции во планински подрачја.

(4) Средствата од став (1) алинеја 1 од овој дел се доделуваат во вид на ко-финансирање на реализирани инвестиции во висина од 80% од вкупната вредност на прифатливите трошоци.

X

(1) Средствата од точка 1. „Помош за обезбедување на техничка поддршка во земјоделството“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 82.000.000,00 денари ќе се доделат во согласност со член 101 од Законот за земјоделство и руралниот развој.

(2) Спроведувањето на помошта од потточка 1.1. „Помош за учество, закуп на простор, патни и трошоци за сместување и трошоци за пропаганден материјал за учество на саемски манифестации и саеми како изложувачи“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма, е по пат на јавен оглас кој го објавува Министерството.

(3) Средствата од став (2) на овој дел се доделуваат по поднесени програми од здруженија на земјоделски производители и/или преработувачи на земјоделски производи.

(4) Средствата од потточка 1.2. „Помош за маркетинг на земјоделски производи“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма ќе се доделат во висина на направени трошоци за маркетинг и амбалажа на флаширано и извезено вино со потекло од Република Македонија во висина од 20% од вкупната вредност на прифатливи трошоци за маркетинг и амбалажа, но не повеќе од 6 денари по флаша извезено вино.

(5) Корисници на средства од став (3) на овој дел се производители на вино регистрирани во регистарот на производители на вино при Министерството.

XI

(1) Корисник на средствата од потточка 2.1. „Изработка и печатење на обрасци и упатства за корисниците и огласување на информации“ и 2.2. „Трошоци за спроведување на контрола на лице место“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 2.000.000,00 денари е Агенцијата.

(2) Корисник на средствата од потточка 2.3. „Организирање и спроведување на обуки на потенцијалните корисници за користење на средствата од оваа Програма“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 500.000,00 денари е Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството.

(3) Корисник на средствата од потточка 2.4. „Информативен материјал и трошоци за публицитет на мерките од оваа програма (брошури, летоци, налепници, банери, ознаки итн.)“ од табелата од дел I став (3) на оваа програма во износ од 2.400.000,00 денари е Министерството.

XII

(1) Исплатата на средствата од оваа програма ја врши Агенцијата.

(2) Еден корисник поднесува посебно барање за секоја мерка во оригинал. Еден корисник може да поднесе најмногу две барања по различни мерки од оваа програма.

(3) Одобрените и исплатени средства се неповратни при што корисникот не смее да ја отуѓи ниту да ја наруши намената на капиталната инвестиција ко-финансирана од средствата на оваа програма во рок од 5 години од денот на исплатата на средствата од оваа програма.

(4) Корисниците на кои е исплатена поддршка од Програмата за финансиска поддршка во руралниот развој за 2010 година за капиталните објекти или опрема/механизација или трошоци согласно точките 1.2. и 1.4. од табелата од дел I став (2) на оваа програма, не може да користат средства за истите инвестиции од оваа програма.

(5) Во случај кога за реализација на поединечна мерка од дел I се потребни повеќе средства од предвидените со програмата, а друга мерка е нецелосно реализирана, може да се врши пренамена на средствата по мерки во рамките на вкупно расположивите средства од оваа програма.

(6) За реализација на оваа програма се грижи Министерството.

(7) Извршувањето на мерките од табелата од дел I став (2) е по пат на јавен оглас кој го објавува Агенцијата во рок не подоцна од 30 работни дена од денот на објавување на оваа програма.

(8) Корисниците на кои им е исплатена помош од оваа програма, треба да означат дека за нивна реализација им е доделена поддршка согласно оваа програма.

(9) Рокот за реализација на оваа програма е согласно утврдената динамика за реализација на средствата утврдени во Буџетот на Република Македонија за 2011 година.

ХИП

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-416/1
4 февруари 2011 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

576.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Добринка Кулаковска се разрешува од должноста вршител на должноста директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1216/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

577.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22 февруари 2011 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. За директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се именува Јован Сиљаноски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 22-1217/1
22 февруари 2011 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

578.

Врз основа на член 21 став 3 од Законот за финансиските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ АКТИВНОСТИ И ЗА СОСТОЈБАТА И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на извештаите за финансиските активности и за состојбата и изворите на средствата.

Член 2

Образецот на извештаите за финансиските активности и за состојбата и изворите на средствата се доставува во печатена или електронска форма и се состои од следните прилози:

1. Прилог 1 – Општи податоци
2. Прилог 2 – Извештај за финансиски активности и
3. Прилог 3 – Извештај за состојба и извори на средства.

Образецот од став 1 на овој член е даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Во Прилогот 1 – Општи податоци се внесуваат:

1. Податоци за финансиското друштво,
2. Податоци за одговорното лице и
3. Место и датум на поднесување и потпис на одговорното лице.

Во Прилогот 2 - Извештај за финансиски активности се внесува:

1. Видот на активности,
2. Вкупниот број на активни договори,
3. Вкупната вредност на активните договори,
4. Вкупната вредност на побарувањата по активни договори,
5. Односот меѓу побарувања и основната главнина и резервите,
6. Број на склучени договори, вкупно и посебно по правни и физички лица и
7. Вредност на склучени договори, вкупно и посебно по правни и физички лица.

Во Прилогот 3 - Извештај за состојба и извори на средства се внесуваат податоци за средствата и изворите на средствата по позиции, во илјади денари за претходната и тековната година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-6125/3
18 февруари 2011 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

**ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ
АКТИВНОСТИ И ЗА СОСТОЈБАТА И ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА**

Прилог 1 – Општи податоци

ПОДАТОЦИ ЗА ФИНАНСИСКОТО ДРУШТВО

Назив

Седиште

ЕМБС

Тел.

Факс

Е-меил

ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ

Име и презиме

Адреса

Тел.

Е-меил

Место и датум

М.П.

Потпис на одговорното лице

Прилог 2 - Извештај за финансиски активности

Р.бр.	Вид на активност	Вкупен број на активни договори		Вкупна вредност на активни договори (во 000 денари)		Вкупна вредност на побарувања по активни договори (во 000 денари)		Однос побарувања/основна главнина и резерви	
		Претходна година	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година	Тековна година	Претходна година	Тековна година
1.	Одобрени кредити								
2.	Издадени гаранции								
3.	Факторинг (презементи побарувања)								
4.	Издадени кредитни картички								
5.	Вкупно (1 - 4)								

[illegible]

[illegible]

Потпис на одговорното лице

М.П.

Прилог 3 - Извештај за состојба и извори на средства
за периодот од ____ до ____20____ година

Р.бр	Позиција	Износ (во 000 денари)	
		Претходна година	Тековна година
1	2	3	4
	А.СРЕДСТВА (збир од редни броеви 1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
1.	Нематеријални средства		
2.	Материјални средства		
3.	Вложувања во недвижности		
4.	Долгорочни финансиски средства		
5.	Останати долгорочни средства		
6.	Долгорочни побарувања (збир од редни броеви 6а+6б+6в+6г+6д)		
6а.	Побарувања по основ на одобрени кредити		
6б.	Побарувања по основ на издадени гаранции		
6в.	Побарувања по основ на факторинг		
6г.	Побарувања по основ на издадени кредитни картички		
6д.	Останати долгорочни побарувања		
7.	Парични средства и парични еквиваленти		
8.	Краткорочни финансиски средства		
9.	Краткорочни побарувања (збир од редни броеви 9а+9б+9в+9г+9д)		
9а.	Побарувања по основ на одобрени кредити		
9б.	Побарувања по основ на издадени гаранции		
9в.	Побарувања по основ на факторинг		
9г.	Побарувања по основ на издадени кредитни картички		
9д.	Останати краткорочни побарувања		
	Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА (збир од редни броеви: 10+21)		
10.	І.ОБВРСКИ (збир од редни броеви 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)		
11.	Долгорочни обврски по заеми и кредити од банки во земјата		

12.	Долгорочни обврски по заеми и кредити од банки во странство		
13.	Долгорочни обврски по хартии од вредност		
14.	Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти		
15.	Останати долгорочни обврски		
16.	Краткорочни обврски по заеми и кредити		
17.	Краткорочни обврски по хартии од вредност		
18.	Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти		
19.	Останати краткорочни обврски		
20.	Субординирани обврски		
21.	II. Главнина и резерви (збир од редни броеви: 22+23-24-25+26+27+28-29+30-31)		
22.	Основна главнина		
23.	Премии на емитирани акции		
24.	Откупени сопствени акции (-)		
25.	Запишан неуплатен капитал(-)		
26.	Резерви (збир од редни броеви: 26а+26б+26в)		
26а.	Законски резерви		
26б.	Статутарни резерви		
26в.	Останати резерви		
27.	Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето		
28.	Акумулирана добивка		
29.	Пренесена загуба (-)		
30.	Добивка за деловната година		
31.	Загуба за деловната година (-)		

М.П.

Потпис на одговорното лице

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

579.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08 и 171/10), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИДОВИТЕ И КОЛИЧИНИТЕ НА СЕМЕ И СА- ДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НАМЕ- НЕНИ ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДИ- ТЕЛИТЕ ЧИЈ УПИС Е НЕЗАДОЛЖИТЕЛЕН ВО РЕГИСТРИТЕ НА СНАБДУВАЧИ НА СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат, видовите и количините на семе и саден материјал на одделни видови наменети за лична потреба на производителите чиј упис е незадолжителен во регистрите на снабдувачи на семенски и саден материјал.

Член 2

Поимите употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- мал производител е правно или физичко лице, кое се занимава со производство на земјоделски растенија и кое ги исполнува условите од член 4 од овој правилник и
- производствен имот е организациона и работна целина на: земјоделско земјиште, објекти и работна сила, кои производителот ги употребува за производство на семе од земјоделски растенија за свои потреби.

Член 3

(1) Видови на земјоделски растенија наменети за производство за лична употреба кои се произведуваат од мали производители се:

- а) житни растенија:
пченка, пченица, 'рж, тритикале, јачмен, овес и др.
- б) фуражни растенија:
луцерка, еспарзета и др.
- в) растенија за производство на масло и влакно:
сончоглед, маслодавна репка, репа и др.
- г) градинарски растенија:
пиперка, домати, диња, лубеница, зелка и др.
- д) компир:
обичен компир.

(2) Видовите на земјоделски растенија наведени во став 1 на овој член, не се однесуваат за хибридни сорти.

Член 4

Малите производители, не се запишуваат во регистарот на снабдувачи на семенски и саден материјал, доколку:

- а) на својот производствен имот произведуваат семенски материјал само за свои потреби;
- б) на својот производствен имот произведуваат семенски материјал од:
 - фуражни растенија, растенија за производство на масло и влакно на производствен имот до 5 ha;
 - житни растенија на производствен имот до 5 ha;
 - семенски компир на производствен имот до 2 ha и
 - градинарски растенија на производствен имот до 1 ha.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за определување на мали производители на семенски материјал од заштитена нова сорта од земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/08).

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-12/3
16 февруари 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

580.

ИСПРАВКА

Во „Службен весник на РМ“ бр. 19 од 16 февруари 2011 година на страна 43, после насловот Основен суд во Велес, наместо: „Список на кандидати кои ги исполнуваат условите по огласот“ треба да стои: „Листа на постојани судски вештачи во Основен суд во Велес“.

Од Основен суд во Велес



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2011 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2011023